



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	12 Март 2020 година Службен гласник број 4 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ПАНДЕМИЈА НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС), НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на локални мерки и препораки за заштита на населението од Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на територијата на Општина Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”

Број 08-889/1
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на Закон за локална самоуправа член 22 став 1 точка 9 и член 14 став 1 точка 9 и член 26 став 1 точка 11 од Статут на Општина Прилеп, а во врска со препораките на Министерството за здравство, по основ на преземање дополнителни локални мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19(корона вирус), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 12.03.2020 ја донесе следната:

ОДЛУКА

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ МЕРКИ И
ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ПАНДЕМИЈА НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС), НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

член 1

Се прифаќаат сите препораки, укажувања и мерки од страна на Министерството за здравство по основ на превенција од COVID-19(Корона вирус) за заштита од пандемија на населението на територија на општина Прилеп.

член 2

Се носат следните локални мерки и препораки за заштита од пандемија на населението COVID-19(Корона вирус) на територија на општина Прилеп:

1. Времено се затвораат приемното одделение и одделението за администрирање на даноци при ЕЛС Општина Прилеп, за прием и услуги на странки. Своите потреби, информации и прашања граѓаните ќе можат да ги реализираат на следните начини:

- Со јавување директно во приемното одделение +389/48-401720 и одделението за администрирање на даноци +389/048-540-001, +389/048-540-002 и +389/048-540-003, секој работен ден од понеделник до петок од 8-16 часот;

- Преку праќање на е-маил на следната електронска пошта: prilep@prilep.gov.mk

- Преку официјалната веб страна на ЕЛС Општина Прилеп - www.prilep.gov.mk

Службите на ЕЛС Општина Прилеп се ставени во функција да им излезат во пресрет на сите граѓани, да ги информираат за начинот на достава, начинот на поднесување на барања и слични документи преку горенаведените начини за комуникација.

2. Да се изврши дезинфекција на автобусите од јавниот градски превоз. Во зависност од потребата, дезинфекцијата да се врши повеќекратно во текот на денот.

3. Да се редуцира јавниот градски превоз и да се користи само во итни и неодојни случаи.

4. Да се изврши дезинфекција на градинките, основните и средните училишта, како и дневните центри согласно препораките од Министерство за здравство и Министерство за образование и наука.

5. Се забранува организирање на локални настани, јавни собири, културни манифестации, промоции, панаѓури, саеми, спортски настани и слично на локално ниво, се' до моментот на изрекување на нови мерки и препораки од страна на Министерство за здравство.

6. Согласно препораките на Министерство за здравство, барањата за активниот јавен повик за субвенционирање на

инвертор клима уреди и велосипеди, во овој временски период се доставува исклучиво по пошта со назнака „ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИНВЕРТОР КЛИМА УРЕД“ / „ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ“. Секое пратено барање по пошта службата за архивирање при ЕЛС Општина Прилеп се обврзува да го архивира по редослед како што е добиено од службите на Македонска Пошта, заклучно со денот на испраќање.

Граѓаните кои го искористиле јавниот повик и испратиле барања по пошта, со јавување на телефонскиот број +389/048-401-720 или по пат на испраќање електронска пошта на официјалната е-маил адресата на Општина Прилеп - prilep@prilep.gov.mk ќе можат да се информираат за архивскиот број на барањето секој работен ден од 8-16 часот.

Оваа мерка стапува на сила на ден 12.03.2020 и ќе трае се' до добивање на понатамошни инструкции и препораки од Министерство за здравство.

Член 3

Поради итност, Одлуката стапува на сила веднаш, а ќе биде објавена во „Службен Гласник“ на Општина Прилеп.

Број 09-887/2
12.03.2020 година
Прилеп

Претседател
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Годишната сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/2
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС-
Општина Прилеп

ИЛИЈА ЈОВАНОВСКИ

Изготвувач: Сектор за финансиски
прашања при ЕЛС -Општина Прилеп

**ГОДИШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА
ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА
ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА**

Март 2020 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 33 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на Р.М. бр.61/2004,96/2004,67/2007,156/2009; 47/2011,192/15 и 209/18), Советот на Општина Прилеп на 41 седница одржана на 12.03. 2020 година, донесе:

ГОДИШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Годишната сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година се состои од:

	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
I ВКУПНИ ПРИХОДИ	1.174.024.000,00	1.088.016.195,00
Даночни приходи	199.974.000,00	197.579.514,00
Неданочни приходи	73.831.000,00	52.178.162,00
Капитални приходи	72.710.000,00	71.141.493,00
Приходи од дотации	660.644.000,00	659.278.048,00
Трансфери	140.084.000,00	98.228.633,00
Приходи од донации	20.781.000,00	9.610.345,00
II ВКУПНИ РАСХОДИ	1.376.719.649,00	1.093.343.717,00
Утврдени намени	1.374.219.649,00	1.092.582.894,00
Резерви	2.500.000,00	762.341,00
III ДЕФИЦИТ	-202.695.649,00	-5.327.522,00
IV ФИНАНСИРАЊЕ	202.695.649,00	5.327.522,00
<i>Прилив</i>	<i>211.845.716,00</i>	<i>14.470.724,00</i>
Домашни приливи		
Приливи од странски заеми		
Депозити	211.845.649,00	14.470.724,00
<i>Одлив</i>	<i>9.150.000,00</i>	<i>9.143.202,00</i>
Отплата на главница	9.150.000,00	9.143.202,00

Член 2

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се искажани во Билансите на приходи и расходи на Годишната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа Прилеп за 2019 година и тоа:

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

[illegible]

ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

[illegible]

Член 3

Годишната сметка на Буџетот за 2019 година се објавува во Службен гласник на единицата на локална самоуправа Општина Прилеп.

**СОВЕТ НА
ЕДИНИЦАТА НА
ЛОКАЛНАТА
САМОУПРАВА**

**Претседател,
МИЛЕ ТАЛЕВСКИ**

Бр. 09-887/3
12.03.2020 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Годишниот извештај на Општина Прилеп за 2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/3
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

ОПШТИНА ПРИЛЕП

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Прилеп
ИЛИЈА ЈОВАНОВСКИ

Изготвувач: Сектор за финансиски прашања
при ЕЛС Прилеп

Претставник:



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 година

Прилеп, март 2020 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Вовед

1.1. Основни податоци за Општината

Општина Прилеп се наоѓа во централниот дел од јужното подрачје на Република Македонија. Го зафаќа Прилепското поле кое го сочинува северниот дел од најголемата котлина во Македонија, Пелагонија. Градот Прилеп се наоѓа на надморска височина од 620-650 метри, а на ридестите падини и до 680 метри. Во општина Прилеп, на површина од 1164 квадратни километри, живеат 76.768 жители.

Општина Прилеп (географски сместена на дел од Прилепско поле, Тројачка Клисуре и Мариово) се наоѓа во источниот дел на пелагонискиот регион и според големината на територијата која ја зафаќа е најголема не само во регионот туку и во целата држава. Со одреден помал дел на југ се граничи со Република Грција. Вкупната површина на општината изнесува 1.194,44 км².

Административен центар на општината е градот Прилеп кој се наоѓа на оддалеченост од 131 км од главниот град Скопје, 47 км оддалеченост од Битола и 106 км оддалеченост од Охрид.

Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на општината, или поточно, како локална влада таа ги посочува економските потреби заради побрз стопански развој, привлекување на нови и зачувување на постојните бизниси, маркетинг, користење, располагање и управување со недвижен имот, креирање на локалната даночна политика во смисла на даночни олеснувања за проширувања на бизнисот, образование и обука, развој на малите претпријатија, одржување на општинската инфраструктура, или генерално речено локалниот економски развој претставува се она што општината може да го направи за подобрување на економијата и социјалната благосостојба на нејзините граѓани.

Економијата на Прилеп се состои од силен произведен кластер, посебно во прехранбената, текстилната и градежната индустрија, како и помали и средни трговски и услужни компании основни и локални претприемници.

Стопанството во општина Прилеп ја има следната структура:

- прехранбениот сектор е застапен со 13%
- текстилната индустрија со 21%
- 49% се од друг сектор (на пример производство на мебел, производство на мермер, туризам и тн.) и
- 17% услужни дејности.

Во општина Прилеп, 65% од компаниите ги поседуваат физички лица.

1.2. Буџет и Одлука за извршување на Општината

Општина Прилеп новата 2019 година ја започна со Буџет кој беше донесен на седница на Советот одржана на ден 26.12.2018 година и стана оперативен (почна да се извршува) од 01.01.2019 година. При неговото изготвување беше користена стандардна процедура согласно на законските прописи кои ја регулираат оваа материја. Во согласност со насоките на Буџетскиот циркулар и направените анализи, Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година беше проектиран на износ 1.297.883.649,00 денари. Во првично донесената форма Буџетот на Општина Прилеп се реализираше до 12.04.2019 година, кога на 26 седница на Советот беше донесена Одлука за проширување на средствата на Буџетот, со која во функција беа ставени пренесените вишоци на приходи од блок-дотации од буџетската 2018 година во износ од 42.740.000,00 денари.

На 31 седница на Советот одржана на 10 септември 2019 година беа усвоени Измените и дополнувањата на Буџетот.

Причините поради кои се пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општина Прилеп беа:

- Остварените движења за периодот јануари-август и
- Различното ниво на реализација на поделните приходи во изминатиот период во однос на проекциите во Буџетот и нивно усогласување со реалните можности за нивно остварување до крајот на годината.
- Редефинирање на буџетските приоритети во консолидираниот биланс на расходи и обезбедување на услови за оптимално функционирање на Локалната самоуправа и Единките корисници на Буџетот.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Со овие измени приходите и расходите на Буџетот беа проектирани на износ од 1.379.085.649,00 денари, односно приходите и расходите на Буџетот беа зголемени за 38,46 милиони денари или за 3,19%.

На 34 седница одржана на 15.11.2019 година, Советот ја донесе и втората Одлука за проширување на средствата на Буџетот, при што Буџетот од дотации беше зголемен за износ од 2.677.000,00 денари, а исто така на истата Седница беше донесена Одлука за измена на распоредот на средствата во Основниот Буџетот со кој беа прераспоредени 3.665.000, 00 денари и 2.656.000,00 денари средства кои беа прераспределени во Буџетот од дотации.

На 35 седница на Советот одржана на 25.11.2019 година беше донесена Одлука за проширување на Буџетот во делот на Буџетот од донации со што Буџетот беше зголемен за 616.000,00 денари средства наменети за реализација на Проектот со УНДП 'Креирање на можности за работа за сите.


2. Годишна сметка

2.1 Приходи на Општината

Во Годишниот извештај дадена е комплетна анализа на активностите на Општината и нејзините единици корисници за буџетската 2019 година, вклучувајќи го делот во кој целосно е образложена годишната сметка на Буџетот.

Во образложението кон годишната сметка ќе дадам концизен осврт на извршувањето на Буџет во однос на извршувањето на приходите и расходите за 2019 година и нивно компарирање (споредување) со извршените приходи и расходи во Буџетот за 2018 година, како и анализа за отстапувањата во остварувањето на одредени приходи и расходи.


1. Извршувањето на приходите на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година е во износ од 1.105.338.153,00 денари, што претставува извршување на приходите од 79,76% од проектираните во Буџетот 1.385.869.649,00 денари.



2. Извршувањето на приходите на основниот Буџет е во износ од 374.663.805,00 денари што претставува 66,27% од вкупно проектираните 565.369.649,00 денари. Учеството на приходите на Основниот Буџет во вкупните приходи на консолидираниот Биланс на приходи на Буџетот на Општината изнесуваат 33,90%.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

За буџетската 201 година Основниот буџет остварил **суфицит** во износ од 2.483.270,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 131.899.774,00 денари, вкупниот депозит на буџетската сметка на 31.12.2019 година изнесува 134.383.044,00 денари.



Со вака високиот процент на извршување на приходите на Буџетот генерално треба да бидеме задоволни, од причина што во текот на 2019 година, забележан е негативен тренд на реализација на приходите од облог од данок на имот од правни лица, комунална такса за истакнување на фирми и реклами, комунална такса за јавно осветлување, кај неданочните приходи и кај приходите за геолошки истражувања.

Анализирајќи ги по видови приходите на основниот Буџет, учеството на поделните приходи е следен:

- Даночните приходи учествуваат со 197.579.514,00 денари или 98,80% од планираните 199.947.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните приходи на Основниот Буџет овие приходи учествуваат со 52,73%.

Споредени со 2018 год. кога без остварени 193.436.118,00 денари, даночните приходи во 2019 год. бележат раст од 2,14%.

Овие резултати се постигнати со максимално ангажирање на општинската администрација, меѓутоа анализите покажуваат дека сè уште постојат резерви кај поедини даночни приходи.

- Неданочните приходи учествуваат со 6.480.190,00 што изнесува 79,32% од вкупно планираните 8.170.000,00 ден.

Споредени со 2018 година кога без реализирани неданочни приходи 10.970.155,00 денари неданочните приходи бележат негативен тренд за раст.

- Капиталните приходи учествуваат со 71.141.493,00 ден. што изнесува 97,86% од вкупно планираните 72.700.000,00 ден.

По основ на концесиски надоместоци, остварени се приходи во износ од 44.931.615,00 денари или 102,12% од планираните 44.000.000,00 денари. Посматрано долгорочно овие приходи добиваат на своето значење како еден од посигурните извори на финансирање и во иднина ќе преставуваат значајна ставка во Буџетот на Општината.

По основ на приходи од продажба на градежно неизградено земјиште остварени се 2.340.684,00 денари

По основ на приходи од утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти во 2019 година остварени се 9.943.259,00 денари, што претставува 110,48 % од планираните 9.000.000,00 денари.

Приходи по основ на закуп на земјоделско земјиште во сопственост на РМ остварени се приходи во износ од 13.925.935,00 денари.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- Трансферите и донациите учествуваат со 99.462.608,00 ден. што изнесува 34,96% од вкупно планираните 284.525.649,00 денари во буџетот за 2019 година. Во буџетот за 2019 година како приход по овој основ реализирани се:

- Тековни трансфери од Министерство за економија во износ од 50.000,00 денари

- Трансфери од Агенцијата за државни патишта по Годишна програма за 2018 година во износ од 9.004.465 денари,

- Дотацијата по основ на ДДВ во износ од 87.516.765,00 денари.

За напомена, од средствата за финансиска поддршка од Влада, Општината и ЕКБ приходаваат вкупно 3.717.245,00 денари, средства за исплата на доспезани, а неисплатени обврски кон добавувачи.

Прилог 1- Табеларен преглед на планирани и реализирани приходи на Основен Буџет

ВКУПНИ ПРИХОДИ	565.369.649	374.663.805
71 Даночни приходи	199.974.000	197.579.514
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	11.971.000	12.770.317
713 Даноци на имот	74.100.000	75.058.965
717 Даноци на специфични услуги	100.986.000	97.232.212
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	12.917.000	12.518.020
72 Неданочни приходи	8.170.000	6.480.190
722 Такси и надоместоци	3.620.000	2.914.062
723 Административни такси и надоместоци	1.000.000	704.438
724 Други Владини услуги	200.000	0
725 Други неданочни приходи	3.350.000	2.861.690
73 Капитални приходи	72.700.000	71.141.493
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	72.700.000	71.141.493
74 Трансфери и донации	284.525.649	99.462.608
741 Трансфери од други нивоа на власт	284.525.649	99.462.608

2.2 Расходи на Буџетот

Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расходи на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, е во износ од 1.102.010.437,00 ден. што претставува 78,16% од проектираните 1.386.869.649,00 денари.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Структура на расходи на консолидиран буџет



2.2.1 Расходи на Основен Буџет

Извршувањето на расходите на Основниот буџет е во износ од 374.663.805,00 денари што претставува 66,27 % од планираните 565.369.649,00 ден.

Извршување на расходи на основен буџет



Анализирајќи го по видови учеството на поделните расходи во вкупните расходи на основниот буџет е како следува:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

-Плати , наемнини и надоместоци , реализирани се расходи во износ од 48.872.588,00 денари, што представува 97,15% од планираните 50.305.000,00 денари . Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година платите,наемнините и надоместоците учествуваат со 13,05%.Во споредба со 2018 година кога беа реализирани 47.278.865,00 денари, овие расходи бележат пад од 3,37%.

-Резерви и недефинирани расходи во Буџетската 2019 година реализирани се расходи од овој вид во износ од 762.341,00 денари, што претставува 30,49% од планираните 2.500.000,00 денари за извештајниот период.

-Стоки и Услуги , реализирани се расходи во износ од 129.524.799,00 денари што представува 74,95% од планираните 172.808.166,00 денари .Во споредба со 2018 година кога беа реализирани 119.895.474,00 денари овие расходи бележат раст од 8,03%.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со 34,57% .

-Каматни плаќања, реализирани се расходи од 87.206,00 од планирани 90.000,00 ден што претставува 96,90 %.

-Субвенции и трансфери , реализирани се расходи во износ од 72.650.644,00 денари или 90,15% од планираните 80.588.000,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со 19,39%.

-Социјални бенефиции , реализирани се расходи во износ од 1.718.515,00 денари или 98,04% од планираните 1.930.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со незначителни 0,46%.

-Капитални расходи , реализирани се расходи во износ од 111.904.510,00 денари или 45,12% од планираните 247.998.483,00 денари.Во однос на вкупно реализираните расходи на Буџетот за 2019 година овој вид на расходи учествува со 39,87%.

-Отплата на главница, реализирани се расходи во износ од 9.143.202,00 денари , или 99,93 % од планираните 9.150.000,00 денари.

Прилог 2- Табеларен преглед на планирани и реализирани расходи на Основен Буџет

ВКУПНИ РАСХОДИ	565.369.649	374.663.805
40 Плати наемнини и надоместоци	50.305.000	48.872.588
401 Основни плати и надоместоци	32.890.000	31.863.856
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	11.815.000	11.579.196
404 Надоместоци	5.600.000	5.429.536

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

41 Резерви на недефинирани расходи	2.500.000	762.341
412 Постојана резерва (непредвидени расх.)	1.500.000	318.081
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.000.000	444.260
42 Стоки и услуги	172.808.166	129.524.799
420 Патни и дневни расходи	780.000	164.232
421 Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	33.722.543	31.443.513
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	14.958.076	8.793.976
424 Поправки и тековно одржување	57.004.612	48.867.880
425 Договорни услуги	41.614.389	16.175.803
426 Други тековни расходи	6.983.546	6.365.863
427 Привремени вработувања	17.745.000	17.713.532
45 Камати	90.000	87.206
452 Камати по странски кредити	90.000	87.206
46 Субвенции и трансфери	80.588.000	72.650.644
461 Субвенции за јавни препријатија	46.000.000	45.999.211
463 Трансфери до невладини организации	12.200.000	12.116.445
464 Разни трансфери	22.388.000	14.534.988
47 Социјални бенефиции	1.930.000	1.718.515
471 Социјални надоместоци	1.930.000	1.718.515
48 Капитални расходи	247.998.483	111.904.510
480 Купување на опрема и машини	3.367.890	2.334.597
481 Градежни објекти	4.675.000	2.339.519
482 Други градежни објекти	223.039.593	91.254.395
485 Вложување и нефинансиски средства	1.300.000	360.288
486 Купување на возила	616.000	615.711
489 Капитални субвенции за претпријатија и НВО	15.000.000	15.000.000
49 Отплата на главница	9.150.000	9.143.202
491 Отплата на главнина	9.150.000	9.143.202

2.3 Буџетот на наменски и блок дотации**Приходи на Буџетот на наменски и блок дотации**

Извршувањето на приходите на Буџетот на Наменски и Блок-дотации се во износ од 659.335.066,00 денари, што претставува 93,74% од планираните 703.384.000,00 денари.

За буџетската 2019 година, Буџетот на наменски и блок-дотации остварил дефицит во износ од 5.428.813,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 42.736.911,00 денари, вкупниот депозит на сметката на наменски и блок-дотации на 31.12.2019 година изнесува 37.308.098,00 денари.

Прилог 3- Табеларен преглед на приходи од наменски и блок дотации**Планирано Реализирано**

ВКУПНИ ПРИХОДИ	703.384.000	659.335.066
72 Неданочни приходи	0	57.018
725 Други неданочни приходи	0	57.018
74 Трансфери и донации	703.384.000	659.278.048
741 Трансфери од други нивоа на власт	703.384.000	659.278.048

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА**Расходи на Буџетот на наменски и блок дотации**

Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од Наменски и Блок-дотации е во износ од 664.763.879,00 денари или 94,51% од планираните 703.384.000,00 денари.

- Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за Извештајниот период е следно :

-Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 503.889.486,00 денари или 98,77 % од планираните 510.134.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со 75,80% .

-Стоки и услуги , реализирани се расходи во износ од 132.273.275,00 денари или 86,70% од планираните 153.679.000,00денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со 19,90 %.

- Трансфери и субвенции реализирани се расходи во износ од 1.366.938,00денари што изнесува 99,34% од планираните 1.376.000,00 денари.Овие расходи на трансфери за пензионирање се однесуваат на следниве програми

- Програма Н10- Основно образование исплатени средства за отпремнини за пензионирање во износ од 805.618,00 денари.

- Програма К10- Библиотекарство, исплатени средства за отпремнина за пензионирање во износ од 49.180,00 денари.

На потставката 464910- Плаќања по судски решенија исплатени се средства во износ од 512.140,00 .

Исплатите се однесуваат на двете ООУ Блаже Конески и Страшо Пинџур.

Прилог 4- Табеларен преглед на расходи од наменски и блок дотации

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	703.384.000	664.763.879
40 Плати наемнини и надоместоци	510.134.000	503.889.486
401 Основни плати	369.470.000	365.002.215
402 Придонеси за социјално осигурување одработодавачите	140.664.000	138.887.271
42 Стоки и услуги	153.679.000	132.273.275
421 Комунални услуги, греење, комуникац. и транспорт	59.269.000	53.325.342
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	20.111.000	15.757.213
424 Поправки и тековно одржување	26.868.000	23.150.086
425 Договорни услуги	43.089.000	38.344.798
426 Други тековни расходи	2.329.000	1.695.836
427 Привремени вработувања	2.013.000	0
46 Субвенции и трансфери	1.376.000	1.366.938
464 Разни трансфери	1.376.000	1.366.938
48 Капитални расходи	38.195.000	27.234.180
480 Купување на опрема и машини	8.650.000	396.126
481 Градежни објекти	29.545.000	26.838.054

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Буџет на самофинансирачки активности

Приходи на Буџет на самофинансирачки активности

Извршувањето на Приходите на Буџетот на самофинансирачки активности се во износ од 45.640.954,00 денари, што представува 56,43 % од планираните 80.882.000,00 денари.

За буџетската 2019 година, Буџетот на самофинансирачки активности остварил **суфицит** во износ од 2.849.716,00 денари, или вклучувајќи го и пренесениот вишок од 2018 година во износ од 15.203.181,00 денари, вкупниот депозит на сметките на самофинансирачки активности на 31.12.2019 година изнесува 18.052.897,00 денари.

Анализирајќи го Билансот на приходи од самофинансирачки активности поодделно по подпрограми, односно по Единки корисници на Буџетот за 2019 година, остварувањата на приходите е следно:

- Во Програмата K10 -Култура-Библиотекарство остварени се приходи во износ од 582.979,00 денари, што представува 89,69% од планираните 650.000 денари во Буџет за 2019 год.
- Во Програмата B10- Детски градинки остварени се приходи во износ од 17.76.521,00 денари, што представува 40,50% од планираните 42.160.000,00 денари во Буџетот за 2019 год.
- Во Програмата B20- Домови за стари лица остварени се приходи во износ од 15.049.875,00 денари, што преставува 85,15% од планираните 17.675.000 денари во Буџетот за 2019 год.
- Во Програмата H10- Основно образование, остварени се приходи во износ од 4.141.588,00 денари, што представува 45,71% од планираните 9.060.000,00 денари во Буџет за 2019 год.
- Во Програмата H20- Средно образование остварени се приходи во износ од 8.789.991,00 денари, што преставува 77,53% од планираните 11.337.000,00 денари во Буџет за 2019 год.

Прилог 5- Табеларен преглед на приходи од самофинансирачки активности

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ	80.882.000	45.640.954
72 Неданочни приходи	65.661.000	45.640.954
721Претприемачки приход и приход од имот	0	2.942
722 Такси и надоместоци	0	27.862
723 Административни такси и надоместоци	65.376.000	45.351.557
725 Други неданочни приходи	285.000	258.593

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА**Буџет на расходи од самофинансирачки активности**

Извршувањето на расходите на Билансот на расходи од самофинансирачки активности е во износ од 42.791.238,00 денари или 42,91% од планираните 80.882.000,00 денари во Буџетот за 2019 година.

Учеството на поделните видови на расходи во вкупно реализираните расходи за 2019 година е следна

-Плати, наемнини и надоместоци, реализирани се расходи во износ од 4.949.547,00 денари или 96,76% од планираните 5.115.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 год. овој вид на расходи учествува со 11,57%.

-Стоки и услуги, реализирани се расходи во износ од 37.126.141,00 денари или 49,54 % од планираните 74.933.000,00 денари. Во однос на вкупно реализираните расходи за 2019 година овој вид на расходи учествува со 86,76%.

-Субвенции и трансфери, реализирани се расходи во износ од 226.284,00 денари, или 66,16% од планираните 342.000,00 денари.

-Капитални расходи, реализирани се расходи во износ од 491.266,00 денари, или 99,85% од планираните 492.000,00 денари.

Вкупниот износ на капитални расходи реализиран е во Потпрограмите:

-Потпрограмата Н10- Основно образование реализирани се 11.266,00 денари,

-Потпрограма В20- Домови за стари лица реализирани се капитални расходи во износ од 480.000,00 денари.

Прилог 6- Табеларен преглед на расходи од самофинансирачки активности

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	80.882.000	42.791.238
40 Плати наемнини и надоместоци	5.115.000	4.947.547
401 Основни плати	3.710.000	3.586.210
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.405.000	1.361.337
42 Стоки и услуги	74.933.000	37.126.141
420 Патни и дневни расходи	938.000	309.478
421 Комунални услуги, греење, комуникац. и транспорт	8.739.000	4.892.055
423 Ситен инвентар, алат и други материј. за поправки	32.350.000	15.584.433
424 Поправки и тековно одржување	17.503.000	5.665.307
425 Договорни услуги	13.295.000	9.144.541
426 Други тековни расходи	2.008.000	1.469.208
427 Привремени вработувања	100.000	61.119
46 Субвенции и трансфери	342.000	226.284
464 Разни трансфери	342.000	226.284
48 Капитални расходи	492.000	491.266
480 Купување на опрема и машини	480.000	480.000
485 Други нефинансиски средства	12.000	11.266

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА**Буџетот на донации****Приходи на Буџетот на донации**

Извршувањето на приходите од донации е во износ од 9.610.345,00 денари, што преставува 26,52% од планираните 36.234.000,00 денари. Притоа за исплати по превземени обврски од реализација на проекти приходовани се **10.657.652,00 денари средства од пренесен вишок на приходи за 2018 година.**

Во 2019 година во Програмата Н10-Основно образование остварени се приходи од донации од следните проекти во вкупен износ од 382.258,00 денари;

Во Програмата Н20-Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми во износ од 8.636.852,00 денари

Во Програмата В10- Детски градинки во текот на 2018 година од проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ остварени се приходи од 65.835,00 денари.

Донација од фудбалски турнир " Свети Никола 2019" во износ од 250.000,00 денари.

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ ПРИХОДИ	36.234.000	20.267.997
74 Трансфери и донации	36.234.000	20.267.997
741 Трансфери од други нивоа на власт	15.453.000	10.657.652
742 Донации од Странство	18.961.000	9.164.990
744 Тековни донации	1.820.000	445.355

Расходи на Буџетот на донации

Извршувањето на расходите на Буџетот од донации е во износ од 20.267.997,00 денари што преставува 55,94% од планираните 36.234.000,00 денари.

Реализираните расходи се однесуваат на следниве Програми:

-А00 – Совет на Општина, реализирани се расходи во износ од 181.000,00 денари, за исплата на еднократни парична помош на лица со ретки болести.

-Н10- Основно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми, во износ од 5.239.319,00 денари;

-Н20- Средно образование, од Проектот ЕРАЗМУС преку Националната Агенција за европски образовни програми, во износ од 4.560.011,00 денари;

-В10- Детски градинки, за реализација на Проектот Инклузија на деца Роми во ЈОУДГ во Република Македонија, реализирани расходи во износ од 65.840,00 денари.

-Е00- Општинска администрација, реализирани се расходи во износ од 214.969,00 денари од Проектот со УНДП "Креирање можности за работа за сите".

	Планирано	Реализирано
ВКУПНИ РАСХОДИ	36.234.000	20.267.997
42 СТОКИ И УСЛУГИ	34.233.000	20.086.997
420 Патни и дневни расходи	26.704.000	18.094.229
423 Ситен инвентар, алати и др. матери, за попра.	1.103.000	425.679
424 Поправки и тековно одржување	123.000	0
425 Договорни услуги	5.000.000	1.339.871
426 Други тековни расходи	1.303.000	227.218
47 Социјални бенефиции	181.000	181.000

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

471 Социјални надоместоци	181.000	181.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.820.000	0
481 Градежни објекти	1.820.000	0

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивна вредност

Во однос на обврските што ЕЛС Општина Прилеп ги има кон добавувачите во земјата констатирано со состојба на ден 31.12.2019 година, е дека истите се во вкупен износ од 5.159.222,00 денари и истите поединечно кон секој добавувач изнесуваат :

Спецификација

Период:

1 Јануари 2019 - 31 Декември 2019

Тип сметка: Редовна (орган) сметка //

Кonto: 2200, Добавувачи од земјата

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	салдо	
1	АГРОФООД ДОО (4021012520354)	553.487,00	685.197,00	0,00	131.710,00
2	АЛТАН 2007 ДООЕЛ (4021007153920)		700,00	0,00	700,00
3	АНДРИАНО ДООЕЛ ФОТО ПРИНТ (4021004144653)	2.593.413,00	2.665.983,00	0,00	72.570,00
4	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ (4080009505456)	49.560,00	59.472,00	0,00	9.912,00
5	ВЕЧЕР-ПРЕС ДООЕЛ (4030004503396)	243.108,00	282.586,00	0,00	39.478,00
6	ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443)	154.183,00	169.684,00	0,00	15.501,00
7	ВИТАМИНКА ПИ АД (4021991116887)		496.000,00	0,00	496.000,00
8	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП (4021003142266)	2.763.457,00	2.934.420,00	0,00	170.963,00
9	ГДС - 2016 ДООЕЛ (4021016531679)	54.120,00	84.860,00	0,00	30.740,00
10	ДАКА СЕРВИС (4002992102067)	25.900,00	28.490,00	0,00	2.590,00
11	ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД (4021993111696)		57.909,00	0,00	57.909,00
12	ЕКСТРА СКОПСКО (4020991102910)		7.375,00	0,00	7.375,00
13	ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ (4021993113761)	6.296.018,00	6.306.018,00	0,00	10.000,00
14	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН МАКЕДОНИЈА (4030989128346)	7.018.895,00	7.021.436,00	0,00	2.541,00
15	ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ АД - СКОПЈЕ (4030002461596)	190.324,00	195.037,00	0,00	4.713,00
16	ЕУРОПАП Д.О.О СКОПЈЕ (4030006030171)	211.503,00	238.619,00	0,00	27.116,00
17	ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934)	60.973,00	63.833,00	0,00	2.860,00
18	ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАГАНИ ЖЕТВА НА ЗНАЕЊЕ (4021006150634)		5.500,00	0,00	5.500,00
19	ИВАН КОМЕРЦ АЕ ТД (4021992108250)	855.568,00	1.360.900,00	0,00	505.332,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

20	ЈАНА 2018 ДООЕЛ РЕС.АТЛАС (4021018535728)	165.986,00	169.176,00	0,00	3.190,00
21	ЈП ЗА ПУП (4021004144432)	5.743.845,00	6.516.735,00	0,00	772.890,00
22	КАПАЧЕ ДООЕЛ (4021015528771)		10.500,00	0,00	10.500,00
23	КЕЈК БАР ДООЕЛ (4021016529682)		860,00	0,00	860,00
24	КОМУНАЛЕЦ ЈКП (4021989114346)	14.217.290,00	14.243.370,00	0,00	26.080,00
25	КОНДО 2-МИРЕН СОН ДООЕЛ-ПЕРАЛНА ДООЕЛ КОНДО (2000010624770)		3.600,00	0,00	3.600,00
26	ЛАНД СЕРВИС ДООЕЛ (4013006123669)	813.610,00	1.394.760,00	0,00	581.150,00
27	МАКЕДОНСКА ПОШТА-ПРИЛЕП- ЦРПС (4030997339674)	1.200.991,00	1.260.908,00	0,00	59.917,00
Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
28	МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД (4030997339640)	362.538,00	387.291,00	0,00	24.753,00
29	МАРФИЛ ДЕЛИКАТЕС (4021003138528)		7.218,00	0,00	7.218,00
30	МЕДИА КОМПАНИ АТВ ДООЕЛ-ПАЈМ (403005583218)	65.953,00	92.079,00	0,00	26.126,00
31	НОТАР СТОЈАНСКА ЕЛИЗАБЕТА (5021999106434)	11.075,00	14.295,00	0,00	3.220,00
32	ОГНОПРЕВЕНТ ИНЖИНИРИНГ (4030992239211)	31.828,00	43.877,00	0,00	12.049,00
33	ОПТИМУМ ДООЕЛ (4021999124544)	156.635,00	193.278,00	0,00	36.643,00
34	ПРЕМЕР ГПС-ДУПКА-КАТАСТАР (4021006149903)	1.787.685,00	2.085.145,00	0,00	297.460,00
35	ПРИЛЕПЕЦ АМД (4021992102740)		70.908,00	0,00	70.908,00
36	ПРИЛЕПСКИ ТЕКСТИЛЕН КОНЗОРЦИУМ (4021009510321)	375.000,00	748.925,00	0,00	373.925,00
37	ПУЦКО ПЕТРОЛ ДОО (4018999101772)	1.620.944,00	1.875.481,00	0,00	254.537,00
38	СЛОБОДЕН ПЕЧАТ АДРИА МЕДИА БАЛКАН (4057013522738)	202.370,00	227.150,00	0,00	24.780,00
39	СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ЈП (4030987108771)	267.900,00	299.300,00	0,00	31.400,00
40	СОУНДС РЕНТ ДСЦ ДООЕЛ (4021017532903)	1.496.146,00	1.632.500,00	0,00	136.354,00
41	ТУТУНСКА БАНКА-НПБ АД - С К О П Ј Е (4030993191133)		448,00	0,00	448,00
42	УЛИЧНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА (403098912834-)	17.499.602,00	17.914.244,00	0,00	414.642,00
43	УНИ БАНКА СКОПЈЕ (4030993252736)		600,00	0,00	600,00
44	ФАН ПРОДУКЦИЈА ИЈА 2004 И УСЛУГИ (4021008506061)	164.000,00	194.000,00	0,00	30.000,00
45	ХОТЕЛ КРИСТАЛ ПАЛАС (4021998122092)	304.630,00	474.560,00	0,00	169.930,00
46	ХОТЕЛ САЛИДА (4021007154145)	1.054.706,00	1.208.746,00	0,00	154.040,00
47	ХРАМ СВ. БЛАГОВЕШТЕНИЕ (3000200034040)	25.000,00	50.600,00	0,00	25.600,00
48	ЧИБУК ТРАВЕЛ ДООЕЛ (4021009510488)	296.182,00	304.184,00	0,00	7.992,00
49	ШОПЕ КОМПАНИ ДОО (4021001132522)		4.900,00	0,00	4.900,00
ВКУПНО		68.934.435,00	74.093.657,00	0,00	5.159.222,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

На konto 1280 - Други побарувања, евидентирани се уплати од правни и физички лица по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште и легализација на дивоизградени објекти за кој во сметководство не се пристигнати договори или друга документација со која соодветно ќе биде раскижана уплатата. Овие уплати се во износ од 4.262.757,00 денари.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	БУЏЕТ НА РМ (9999999999999)	6.995.718,00		6.995.718,00	0,00
	ВКУПНО	6.995.718,00	0,00	6.995.718,00	0,00

На konto 128002- Сомнителни и спорни побарувања пренесен е дел од облогот на данок на имот од физички лица во износ од 8.834.882,00 денари и дел од облогот од данок на имот од правни лица во износ од 2.887.540,00 денари. Овие корекции се направени во Билансот на состојба на Буџетот за 2019 година по извршените корекции кај сомнителните и спорните побарувања на облог од данок на имот кај физички лица кои се ствани во категорија на активни обврзници.

128002 Сомнителни и спорни побарувања

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257)	8.834.882,00		8.834.882,00	0,00
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА (0406)	2.887.540,00		2.887.540,00	0,00
	ВКУПНО	11.722.422	0,00	11.722.422,00	0,00
				11.722.422,00	0,00

На konto 1200 - Побарувања од купувачи – евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на надоместок за легализација на дивоизградени објекти во вкупен износ од 577.462,00 денари. Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Тип сметка: Буџетска сметка // ТМ - Проект: ЛЕГАЛИЗАЦИЈА-ДИВОГРАДБИ

Кonto: 1200, ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АЛИМАСКОСКА ЛИПЈАНА (1003959445012)	80.935,00	12.210,00	70.725,00	0,00
2	АМЕДОСКИ СЕВРЕЦАН (1202975440031)	8.784,00		8.784,00	0,00
3	ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ (4002009515450)	9.225,00		9.225,00	0,00
4	ДИМЕСКИ ВИДАН-ЛЕГАЛИЗ. (1311972440018)	1.000,00		1.000,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

5	ДИМОСКИ ЖИВКО (0612958440028)	20.923,00		20.923,00	0,00
6	ЈАКИМОСКИ ГОРГИЈА (1210942440012)	61,00		61,00	0,00
7	ЈОНЧЕСКА СУЗАНА (1504968445016)	4.880,00		4.880,00	0,00
8	КОЧОСКИ ЛАЗО-ЛЕГАЛИЗАЦИЈА (0207959440011)	18.259,00		18.259,00	0,00
9	НАУМОСКИ КИРО (1204955440003)	63,00		63,00	0,00
10	НЕДАНОСКИ МАРЈАН (2808959440012)	60,00		60,00	0,00
11	НИКОЛОСКИ ВИКТОР И МЕНДЕ (1805981440007)	61,00		61,00	0,00
12	НОНЕСКИ КИРО (1307960440007)	90,00		90,00	0,00
13	ПАЗАРИ ЈКП (0199)	387.718,00		387.718,00	0,00
14	РАКИЦИОСКИ ГОЦЕ (2501982440013)	34.094,00		34.094,00	0,00
15	РАМИЗЕ АЛИЈОСКА (1109957445042)	732,00		732,00	0,00
16	САЛИОСКА АТИНА (2408975455234)	500,00		500,00	0,00
17	САМАРЦИОСКИ КИРО (2203961440004)	10.858,00		10.858,00	0,00
18	ТОДОРОВСКИ ГОРАННО (2508969440041)	4.000,00		4.000,00	0,00
19	ТРАЈКОСКА БОЈАНА (0512952445007)	2.135,00		2.135,00	0,00
20	ТОМЕСКИ ДАНО (1804966440010)	3.233,00		3.233,00	0,00
21	ТРПЧЕСКИ ДРАГАН (1102963440015)	61,00		61,00	0,00
ВКУПНО		589.672,00	12.210,00	577.462,00	

На konto 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на надоместок за уредување на градежно земјиште во вкупен износ од 919.217,00 денари. Ваквите обврски се уредени со соодветни договори и решенија за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Тип сметка: Буџетска сметка // **ТМ - Проект: БУЏЕТ**

Кonto: 1200 ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АД ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТИ ДЕЛ ПРОСТОР (4080011521612)	50,00		5,00	0,00
2	ДИМОСКИ ВЛАДИМИР (3101986440005)	200.419,00	100.110,00	100.309,00	0,00
3	ГАЛЕВА КАМЕЛИЈА ПП. ДИМИТАР (1809973440044)	39.081,00		39.081,00	0,00
6	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-ЕВН МАКЕДОНИЈА (4030989128346)	298.728,00		298.728,00	0,00
7	КАРПА ДООЕЛ (4021004142588)	4.097.934,00	3.648.391,00	449.543,00	0,00
8	НАТ ТЕКСТИЛЕ ДОО (4021010511994)	360,00		360,00	0,00
9	ОРДЕ ЧОПЕЛА ДСУ (0081)	2.690,00		2.690,00	0,00
10	ПАНОСКИ ПЕТАР (0021)	20.000,00		20.000,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

13	СТАРА ФУРНА ДПТУ (4021012520028)	2,00		2,00	0,00
14	ХАЛЕСКИ ХРИСТО (1601940440014)	8.456,00		8.456,00	0,00
ВКУПНО		4.667.718,00	3.748.501,00	919.217,00	0,00

На konto 1200 - Побарувања од купувачи - евидентирани се побарувања кон правни и физички субјекти по однос на договорна камата за ненавремено почнување со градба на објекти согласно Законот за градење во вкупен износ од 1.621.705,00 денари. Ваквите побарувања се уредени со соодветни договори и фактури за задолжувања, што ја прави наплатата реална и остварлива. Истите се дадени во следната табела:

Тип сметка: Буџетска сметка // ТМ - Проект: КАМАТА

Кonto: 1200. ПОБАРУВАЊА ЗА КОМУНАЛИ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АВТО ГИНО ДООЕЛ (4021010512532)	18.234,00		18.234,00	0,00
2	АПОСТОЛОСКА ЕЛЕНА (0106967445005)	7.614,00		7.614,00	0,00
3	БИРН-2002 (4021002146180)	22.194,00		22.194,00	0,00
6	ВЛАТКО ИНГИЛИЗОВ (1201982440016)	256.511,00		256.511,00	0,00
8	ДЕНИ КОМПАНИ ДООЕЛ 93-ТД (4021993111696)	1.587.804,00	769.829,00	817.975,00	0,00
11	КАРПА ДООЕЛ (4021004142588)	263.340,00		263.340,00	0,00
13	МАРФИЛ МИП ДОО (4021001132662)	59.178,00		59.178,00	0,00
14	ПЕЛА ТРАНС КОМПАНИ (4021008505430)	10.954,00		10.954,00	0,00
15	ПЕТРОСКИ БОБАН (2612981440008)	21.646,00		21.646,00	0,00
16	РИСТЕСКИ ИГОР (1509980440013)	123.521,00		123.521,00	0,00
18	СИНАДИНОСКИ МИРЕ (2502959440037)	15.531,00	15.531,00	0,00	0,00
21	ЧОЛАКОВСКИ ЗДРАВКО (2903971440004)	20.538,00		20.538,00	0,00
ВКУПНО		2.407.065,00	785.360,00	1.621.705,00	0,00

Од страна на Општинската администрација, констатирано е дека по основ на Закупнини, повеќе правни и физички лица, имаат обврска према ЕЛС – Општина Прилеп заклучно со 31.12.2019 година. и покрај обврските кои овие субјекти ги имаат превземено согласно на склучените Договори за закуп, истите нередовно ги измируваат своите обврски, зашто од страна на општинската администрација се повеќекратно опоменувани, спрема одреден број корисници беа покренати и тужби пред надлежниот суд. Во тек се и постапки за наплата по пат на присилно извршување. Обврските на име закупнини се прикажани во следната табела:

Тип сметка: Буџетска сметка //

Konto: 1201. ПОБАРУВАЊА ОД ЗАКУПНИНИ НА ОПШТИНСКИ ИМОТ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АДЕМОСКИ СЕИД -ЗАКУПНИНА (0056)	843.900,00		843.900,00	0,00
2	АЛТЕА-ПОЛИКЛИНИКА ПЗУ (0039)	178.750,00	165.000,00	13.750,00	0,00
3	БОШКОСКИ КИРИЛ-ЗАКУПНИНА (0008)	69.600,00		69.600,00	0,00
4	ВЕЛЈАНСКА МАРИЧЕ-ТЕЗГА (2109975445002)	1.080,00		1.080,00	0,00
5	ДАРИГО ДОО (4021995106576)	164.684,00		164.684,00	0,00
6	ЖИТО ПРИЛЕП АД (4021976119934)	56.100,00		56.100,00	0,00
7	ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ (24666)	135.685,00		135.685,00	0,00
7	ИНЕКС-27 ЗАКУПНИНА (0076)	32.000,00		32.000,00	0,00
8	ЈАНЕСКА ЛИЉА-ТЕЗГА (2803977419002)	1.080,00		1.080,00	0,00
9	КОНДСКИ ИЛИЈА-ЗАКУПНИНА (0016)	17.500,00		17.500,00	0,00
10	КРСТЕСКИ ДИМЕ-ХАЈДИ ДЕЛУКС ДООЕЛ (0905862440028)	107.827,00	107.827,00	0,00	0,00
11	ЛЕПИТКОВ МИТРЕ-ЗАКУПНИНА (0031)	150.400,00		150.400,00	0,00
12	МАРАКАНА ДТЛУУ 2007 УВОЗ ИЗВОЗ-ЗАКУПНИНА (4027007155069)	60,00		60,00	0,00
13	НИКОЛОСКИ ЛЬУБЕН-ЗАКУПНИНА (0061)	70.000,00		70.000,00	0,00
14	РАДИНОСКИ КОМПАНИ ЗАКУПНИНА (4021000129404)	24.000,00		24.000,00	0,00
15	РИСТЕСКИ ЛАДО-ЗАКУПНИНА (0018)	346.100,00		346.100,00	0,00
16	ТРАЈКОСКИ БОРИС - ЗАКУПНИНА (0147)	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
18	ХЕР-АСТРА ДООЕЛ (4021003140336)	255.624,00	218.892,00	36.732,00	0,00
	ВКУПНО	2.469.990,00	507.319,00	1.962.671,00	0,00

По основ на облог од јавна чистота Општина Прилеп има побарувања во износ од 2.138.891,00 денари. Овие побарувања се однесуваат на ЈКП Комуналец кој што воедно ја фактурира и собира оваа комунална такса која е приход на општинскиот буџет.

Тип сметка: Буџетска сметка //

Кonto: 1202, ОБЛОГ ЗА ЈАВ.ЧИСТОТА-КОМ.

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	БАНАНА ФИЛМ (8787878787878)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
2	ОБЛОГ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА-КОМУНАЛЕЦ (3232)	14.316.145,00	12.177.254,00	2.138.891,00	0,00
	ВКУПНО	13.333.645,00	12.194.754,00	2.138.891,00	0,00

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

По основ на облог од данок на имот од правни и физички лица Општина Прилеп има побарувања во износ од 40.817.457,50 денари.

Тип сметка: Буџетска сметка //

Кonto: 1203. ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ (0257)	61.987.223,00	30.177.521,00	31.809.702,00	0,00
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ИМОТ ОД ПРАВНИ ЛИЦА (0406)	16.803.023,50	7.795.268,00	9.007.755,50	0,00
	ВКУПНО	78.790.246,50	37.972.789,00	40.817.457,50	0,00

На konto 1204 - Побарувања од корисници на Буџетот, се водат побарувањата по основ на присилно извршени управни акти, врз основа на кој и е настаната обврската на овие физички лица према Општината. Истите се дадени во прилог во Спецификацијата која следи:

Тип сметка: Буџетска сметка //

Konto: 1204. НАПЛАТА ЗА ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ НА ОБЈЕКТИ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АВРАМОСКИ РИСТО (0903948440024)	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00
2	ДАСКАЛОСКИ КИРО (2308956440035)	33.072,00		33.072,00	0,00
3	ДИМСКИ БОЖИДАР- ПРИСИЛНО ТУРКАЊЕ (0322)	41.531,00		41.531,00	0,00
4	ГОРГИЕСКИ МАРКО (2505940440000)	97.768,00		97.768,00	0,00
5	ЗЕРОСКИ СОТИР (1003949440039)	33.072,00		33.072,00	0,00
6	ЗЗ МАРИОВО (0703962445013)	127.944,00		127.944,00	0,00
7	ОПШТИНА-КРУШЕВО (555555)	174.000,00		174.000,00	0,00
8	ОРДАН КУЗМАНОВСКИ (0601950440027)	3.868,00		3.868,00	0,00
9	РИКАЛОСКА ВЕРА-ПРИС.ТУРК. (2503945445008)	61.400,00		61.400,00	0,00
10	СИЛЈАНОВСКИ РИСТО-ПРИС.ТУРКАЊЕ (0324)	67.791,00		67.791,00	0,00
11	ТОДОРОВСКИ СПИРО (2711954440002)	64.696,00		64.696,00	0,00
12	ТРАЈКОВСКИ ТОМИСЛАВ-ПРИС.ТУРК. (2803974440001)	12.600,00		12.600,00	0,00
13	ЦВЕТАНОВСКИ КИРИЛ И НАДА (1603942440025)	33.072,00		33.072,00	0,00
	ВКУПНО	775.294,00	24.480,00	750.814,00	0,00

По основ на облог од Билборди, реклами, објави и оглас на јавни места, Општина Прилеп има побарувања во износ 2.161.339,00 денари. Значителен дел од овие побарувања се реални и наплатливи во текот на 2020 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Тип сметка: Буџетска сметка //

Кonto: 1205, БИЛБОРДИ РЕКЛАМИ ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	АКЦЕНТ МЕДИЈА ДООЕЛ (0125)	128.720,00	109.500,00	19.220,00	0,00
3	ВИКЕЛИ ДООЕЛ (4021991111443)	244.512,00		244.512,00	0,00
4	КАЛАПЛАКАТ ДООЕЛ (4030006598090)	92.200,00		92.200,00	0,00
5	ОБЛОГ ЗА БИЛБОРДИ, ИСТАКНУВАЊЕ РЕКЛАМИ И ОБЈАВИ (1205)	97.617,00	66.200,00	31.417,00	0,00
6	СИТИ МЕДИЈА ДООЕЛ (4021008505669)	58.750,00	13.000,00	45.750,00	0,00
7	СКРИН МЕДИЈА ДОО (4028008505361)	2.562.313,00	834.073,00	1.728.240,00	0,00
ВКУПНО		3.184.112,00	1.022.773,00	2.161.339,00	0,00

По основ на облог од данок на промет на недвижности и права за 2019 година, Општина Прилеп има претплата на побарувања во износ од 228.710,50,00 денари, додека побарувањето по основ на облог од данок на наследство и подарок изнесуваат 308.225,00 денари, што се констатира од приложената спецификација:

Тип сметка: Буџетска сметка //

Кonto: 1206, ОБЛОГ ОД ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖ. И ПРАВА (0252)	34.103.993,50	34.332.704,00	0,00	228.710,50
2	ОБЛОГ ОД ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК (0251)	2.886.158,00	2.577.933,00	308.225,00	0,00
ВКУПНО		36.990.151,50	36.910.637,00	308.225,00	228.710,50

По основ на облог од комунална такса - фирмарина Општина Прилеп има побарувања во износ од 34.791.694,00 денари. Во текот на 2020 година, најголем дел од овие побарувања се реални и наплатливи.

Тип сметка: Буџетска сметка //

Кonto: 1207, ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА- ФИРМАРИНА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ОД КОМУНАЛНА ТАКСА - ФИРМАРИНИ (0253)	46.814.957,00	12.023.263,00	34.791.694,00	0,00
ВКУПНО		46.814.957,00	12.023.263,00	34.791.694,00	0,00

По основ на облог за користење на простор пред деловна просторија Општина Прилеп има побарувања за 2019 година во износ од 3.672.362,00 денари, а се однесува на побарување од Комунална такса за користење на паркинзи со кои стопанисува ЈП за ПУП во износ од 3.279.366,00 денари, додека кај облогот за користење на простор пред деловна просторија од правни лица имаме претплата во износ од 392.996,00 денари кои се прокнижани на соодветното konto 1280- Други побарувања.

Тип сметка: Буџетска сметка //

Конто: 1208, ОБЛОГ ЗА КОР.ПРОСТ.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ЈП ЗА ПУП (4021004144432)	3.279.366,00		3.279.366,00	0,00
2	ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРОС.ПРЕД ДЕЛОВ.ПРОСТОР (0254)	10.995.693,00	10.602.697,00	392.996,00	0,00
ВКУПНО		14.275.059,00	10.602.697,00	3.672.362,00	0,00

По основ на облог за користење на музика во јавни локации Општина Прилеп има побарувања во износ од 657.238,00 денари. Во текот на 2020 година, овие побарувања се реални и наплатливи.

Тип сметка: Буџетска сметка //

Конто: 1209, ОБЛОГ ЗА КОРИС.НА МУЗИКА ВО ЈАВНИ ЛОКАЛИ

Бр.	Партнери	Должи	Побарува	САЛДО	
1	ОБЛОГ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МУЗИКА ВО ЈАВ. ЛОКАЛИ (0255)	864.240,00	207.002,00	657.238,00	0,00
ВКУПНО		864.240,00	207.002,00	657.238,00	0,00

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок-дотациите за делегирани надлежности

Сектор: **ИНСПЕКТОРАТ**

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗИРАНА АКТИВНОСТ

Извршител на активност: Сектор Инспекторат 2019							
Период за кој се однесува извештајот : од 01.01.2019 до 31.12.2019							
Сектор Инспекторат -Комунална Инспекција -Инспекција за животна средина -Градежна Инспекција -Сообраќајна Инспекција -Даночна Инспекција -Комунални редари							
P.б	Име на актот	Комунал-на	Ж.сре-дина	Градеж-на	Сообра-ќај	Даноч-на	Вкупно
1	Извршени увиди на терен	210	278	134			622
2	Записник од редовен надзор	2	74	14	139	17	246
3	Записник од контролен надзор	63	129	8		5	205
4	Записници од ванреден надзор	120	75	112		63	370

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

5	Записници и покани за едукација		60				60
6	Решенија	40	126	35	123	7	331
7	Испитувања одземање на сообраќајна дозвола				113		113
8	Записник за порамнување и покана за платен налог		2		11		13
9	Барања од граѓани						368
10	Жалби	2					2
11	Поднесени барања за прекршочни пријави	3	2		8		13
12	Потврдени казни од Второстепена комисија						
13	Пресуди од Основен Суд						
14	Извршени срушувања			7			7
15	Извршена општокорисна работа					2	2
16	Платени казни				5		5
17	Барања за извршител						
18	Напишани мандатни казни од 50 евра					107	107
19	Напишани мандатни казни од 150 евра						
20	Подигнати смеленија од тротоар					95	95
21	Исчистени депонии од улици, тротоари					70	70
22	Отстранети заварисани возила					85	85
23	Регистрирани реклами					130	130
24	Отстранети диоа поставени реклами					50	50

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Постапка за работа: 1.Редовен инспекциски надзор 2.Контролен инспекциски надзор 3.Вонреден инспекциски надзор 1. Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор кој се врши врз основа на програмата за работа на инспекциската служба и опфаќа надзор над спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите. Службен весник на РМ, бр. 50 од 13.04.2010 година 11 од 19 (3) 2. Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, физички или правни лица, како и во случај на сомневање на инспекторот (по службена должност). (4) 3. Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека субјектот на надзорот: - поставил по инспекцискиот акт во целост, - делумно поставил по инспекцискиот акт или - не поставил по инспекцискиот акт.
Користени материјали/ресурси: Возило, фотоапарат, компјутер, штампач, Закони и Правилници (општи и посебни)

Сектор Инспекторат

36 -

Датум 21. 01. 2020

II. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ

До раководител на Сектор за Финасниски прашања
ИЗВЕШТАЈ
За Реализирани активности за 2019 година
Сектор За Правни Општи Работи и Јавни Дејности

I. Извештај на Одделение за правни работи

Во одделението за правни работи се вршеше навремено и законито изготвување на прописите и актите од надлежност на Советот и Градоначалникот на Општината што не се во надлежност на другите сектори.

Согласно работните задачи и ингеренции во одделението се реализирани следните активности:

Во текот на 2019 година одделението учествуваше во организирање, координација и подготовка на седници за Советот на Општина Прилеп.

Се одржаа 15 седници, почнувајќи од 25.01.2019 година, заклучно со 26.12.2019 година и 1 свечена седница.

Одделението за правни работи за одржаните седници на Советот на Општина Прилеп во 2019 година ги припреми и вршеше координација за носење на следните акти:

1. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.
2. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.
3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за енергетски дејности.
4. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности "Енерго-Прилеп" Прилеп.
5. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности "Енерго-Прилеп" Прилеп.
6. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати, на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
7. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и финансиски план за 2019 година, на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп.
8. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Водовод и канализација“ - Прилеп.
9. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ - Прилеп, за 2019 година.
10. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година.
11. Одлука за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.
12. Одлука за утврдување пазарна вредност на градежно земјиште и макролокации на зони на градежното земјиште во Општина Прилеп и населените места за 2019 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

13. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп.
14. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп.
15. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ Прилеп.
16. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Горче Петров“, Прилеп.
17. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп.
18. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Мирче Ацев“, Прилеп.
19. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Орде Чопела“, Прилеп.
20. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.449-КО Варош, на барање од Герамитчиоски Тале.
21. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324-КО Врпско, на барање од Груески Кирил.
22. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/3-КО Ореовец, на барање од Рубинчо Рујаноски.
23. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.261/1-КО Крстец, на барање од Стојчески Љупчо.
24. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.
25. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.
26. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно Претпријатие за енергетски дејности.
27. Решение за именување на членови во Надзорниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп” Прилеп.
28. Решение за именување на членови во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности “Енерго-Прилеп” Прилеп.
29. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати, на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
30. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и финансиски план за 2019 година, на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
31. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
32. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ Прилеп, за 2019 година.
33. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година.
34. Одлука за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.
35. Одлука за утврдување пазарна вредност на градежно земјиште и макролокации на зони на градежното земјиште во Општина Прилеп и населените места за 2019 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

36. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп.
37. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп.
38. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“ Прилеп.
39. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Горче Петров“, Прилеп.
40. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“, Прилеп.
41. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Мирче Ацев“, Прилеп.
42. Одлука за усвојување на Финансискиот план за 2019 година, на СОУ „Орде Чопела“, Прилеп.
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.449-КО Варош, на барање од Герамитчиоски Тале.
44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.324-КО Врпско, на барање од Груески Кирил.
45. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/3-КО Ореовец, на барање од Рубинчо Рујаноски.
46. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.261/1-КО Крстец, на барање од Стојчески Љупчо.
47. Одлука за донесување на УПВНМ-урбанистички план за вон населено место, за туристичко-рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп.
48. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2018/2019 година.
49. Одлука за отстапување на недвижен имот на управување и стопанисување на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
50. Одлука за давање на согласност на Годишниот Извештај за спроведување на
51. Програмата за управување со отпад во Општина Прилеп за 2018 година.
52. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за реализирани активности на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, во 2018 година.
53. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, за 2019 година.
54. Програма за култура за 2019 година.
55. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“ Прилеп, за 2019 година.
56. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп, за 2019 година.
57. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“ Прилеп, за 2019 година.
58. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент Охридски“ Прилеп, за 2019 година.
59. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2019 година.
60. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2019 година.
61. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ОМУ „Ордан Михајлоски Оцка“ Прилеп, за 2019 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

62. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година.
63. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година.
64. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година.
65. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2018/2019 година на ООУ “Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
66. Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на настава во природа за учениците од V одделение при ООУ „Климент Охридски“ – Прилеп.
67. Одлука за давање согласност на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп за отворање на продолжен престој за учениците.
68. Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за престој во детските градинки.
69. Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година.
70. Правилник за утврдување на критериумите и постапките за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп за спортски клубови и професионални спортски клубови
71. Одлука за доделување на средства на ФК Победа-Прилеп и РК Прилеп.
72. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за енергетски дејности “ЕНЕРГО-ПРИЛЕП”-Прилеп.
73. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година
74. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2019 година
75. Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година.
76. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за четврт квартал од 2018 година.
77. Годишен извештај на Општина Прилеп за 2018 година.
78. Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски.
79. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари”-Прилеп за период од 01.10.2018 до 31.12.2018 година.
80. Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”-Прилеп, со финансиски извештај, за 2018 година.
81. Одлука за давање согласност на Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески”-Прилеп, за 2019 година, со Финансиски план.
82. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”-Прилеп, за 2018 година.
83. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп, за 2018 година.
84. Решение за именување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ „Наша иднина”-Прилеп.
85. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Рампо Левката”-Прилеп.
86. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ “Кочо Рацин”-Прилеп.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

87. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ "Ристе Ристески-Ричко"-Прилеп.
88. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп.
89. Решение за именување членови на Органот за надзор на ЈОУ Домот за стари лица "Киро Крстески -Платник"- Прилеп.
90. Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година.
91. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2018 година.
92. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2018 год. до 31.12.2018 година.
93. Одлука за давање согласност на Одлуката за издавање на деловен простор под закуп, на ЈП за ПУП.
94. Одлука за давање согласност на Ценовник на услуги за изработка на детални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација, изработка на основни проекти за високоградба и останата проектна документација, вршење на стручна ревизија на урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна документација и проектна документација, надзор над изградба, реконструкција, адаптација, надградба и доградба на објекти од високоградба и линиски инфраструктурни градби и надзор над одржување на објекти, линиски инфраструктурни градби, хоризонтална сигнализација, урбана опрема и зимско одржување за потребите на ЛС Општина Прилеп.
95. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп, за 2018 година.
96. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп, за 2018 година.
97. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2018 година.
98. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2018 година.
99. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за 2018 година.
100. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин“- Прилеп, за 2018 година.
101. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп, за 2018 година.
102. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2018 година.
103. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2018 година.
104. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, за 2018 година.
105. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, за 2018 година.
106. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Горче Петров“-Прилеп, за 2018 година.
107. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп, за 2018 година.
108. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за 2018 година.
109. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела“- Прилеп, за 2018 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

110. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп, за 2018 година.
111. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12072 КО Прилеп.
112. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.3, Општина Прилеп, плански период 2016-2021.
113. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.13875-КО Прилеп, на барање од ДОО Лукас од Прилеп.
114. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4615-КО Прилеп, на барање од Неделкоски Славе.
115. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1983-КО Прилеп, на барање од Пејовски Благоја.
116. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2468-КО Прилеп, на барање од Петрески Томе.
117. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.580/4-КО Прилеп, на барање од Николоски Васил.
118. Одлука за измена на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.357-КО Ракле, на барање од Мечев Трајче.
119. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр. 1 на КП бр.12558/6 , 12558/7 и 12558/2-КО Прилеп, од Г2 во Б5, на барање од Хотел-Кристал Палас-ДОО увоз извоз Прилеп.
120. Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, за 2018 година.
121. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за периодот од 01.10.2018 година до 31.12.2018 година.
122. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2018 година.
123. Одлука за усвојување на Годишната сметка на „Терминал-Комуналец“ ДООЕЛ Прилеп, за 2018 година.
124. Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп, за 2018 година.
125. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на бесплатен градски превоз за пензионери односно лица постари од 62 години за жени односно 64 години за мажи во автобусите на ЈП за ПУП Прилеп, за 2019 година.
126. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.
127. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина "Прилеп" во името на Занаетчиска комора.
128. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот бр.02-547/6 од 27.02.2017 година на ЈКП "Комуналец"- Прилеп и промена на предметот на работење.
129. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ "Наша иднина"-Прилеп.
130. Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичко - планска документација.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

131. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година.
132. Одлука за откажување од корисничко право над КП 1548 КО Крушеани.
133. Одлука за откажување од корисничко право над КП 5095/1 КО Варош.
134. Одлука за откажување од корисничко право над КП 7659/4 КО Прилеп.
135. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20308/3 КО Прилеп.
136. Одлука за откажување од корисничко право над КП 20320/1 КО Прилеп.
137. Одлука за откажување од корисничко право над КП 21737 КО Прилеп.
138. Статут за изменување и дополнување на Статутот на Општина Прилеп.
139. Одлука за кофинансирање на Програма за работно ангажирање-Јавни работи.
140. Одлука за кофинансирање на проектот "Подобрување на заштитата на животната средина во ППР преку искористување на обновливи извори на енергија".
141. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на второто полугодие од 2018 година.
142. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
143. Одлука за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на одредбите од Законот за јавните набавки.
144. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
145. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
146. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.
147. Одлука за давање согласност на Програмата за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња на територија на Општина Прилеп 2019-2021.
148. Одлука за давање согласност на Годишниот план за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња на територија на Општина Прилеп за 2019 година.
149. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
150. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“- Прилеп за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година.
151. Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп.
152. Решение за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локална самоуправа на Општина Прилеп.
153. Одлука за формирање на силите за заштита и спасување во локалната самоуправа на Општина Прилеп.
154. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.
155. Програма за социјална заштита на Општина Прилеп за период 2019-2021 година.
156. Годишен акциски план за социјална заштита на Општина Прилеп за 2019 година.
157. Одлука за определување на локалитет за организирање на "Фестивал на пивото - 2019".
158. Одлука за давање на трајно користење В1-2 (средно образование), објект бр. 2 на КП 12195/3 ИЛ 64887 КО Прилеп, објекти 1 и 3 на КП 5869/2 ИЛ 6862 КО Варош, на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

159. Одлука за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице на кое е предвидено изградба на објекти од јавен интерес од локално значење-изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура предвидена со ДУП за дел од од УБ 11.01 и УБ 11.05.
160. Програма за измена на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Прилеп за 2019 година.
161. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.3 КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2016-2021.
162. Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за четврт 10, блок 10.7 КО Прилеп, Општина Прилеп, плански период 2017-2022.
163. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година.
164. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и условите, начинот и постапката за поставување на урбана опрема.
165. Одлука за откажување од корисничко право над КП 12153 КО Прилеп.
166. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2500/1-КО Прилеп, на барање од Ангелески Роберт.
167. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2842-КО Канатларци, на барање од Арифоска Јусуфоска Ајше.
168. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1256-КО Канатларци, на барање од Арифоски Ерсен.
169. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.202/2-КО Галичани, на барање од Атанасовиќ Васка.
170. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.516-КО Канатларци, на барање од Исламоски Амза.
171. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.203-КО Прилеп, на барање од Јачоска Соња.
172. Одлука за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.311-КО Дрен, на барање од Кочоски Даниел.
173. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.935-КО Прилеп, на барање од Маркоски Живче.
174. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1048/1, 1084 и 2836-КО Канатларци, на барање од Мемишоски Булент.
175. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.798/1-КО Прилеп, на барање од Милошеска Миладинка.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

176. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.784/3-КО Прилеп, на барање од Мирческа Кети.
177. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2836-КО Прилеп, на барање од Мирчески Петре.
178. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 206-КО Селце, на барање од Петрески Томе.
179. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2903/6-КО Ореовец, на барање од Причков Ташко.
180. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.236/2-КО Ново Лагово, на барање од Ристески Благоја.
181. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр. 2634-КО Ореовец, на барање од Трајкоски Зоран.
182. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1608-КО Варош, на барање од Шукуроски Марјан.
183. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП за УАЕ бр.9, на објект бр.2 на КП бр. 14839 КО Прилеп, од површина наменета за паркинг простор во А5-1, на барање од Карески Живко.
184. Одлука за давање согласност на Консолидираната сметка за 2018 година од ЈКП „Комуналец“ и ДООЕЛ „Терминал-Комуналец“-Прилеп.
185. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за чистење на речни корита во градот и населените места на територијата на Општина Прилеп, на ЈКП “Комуналец”-Прилеп.
186. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена за изнајмување на кафези и заловување на кучиња-скитници од приватен имот, на ЈКП “Комуналец”-Прилеп.
187. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата за каменорезачите, на ЈКП “Комуналец”-Прилеп.
188. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за паркирање на патнички моторни возила за време на одржување на ПИВО ФЕСТ 2019-ПРИЛЕП и дополнителни 10 денари кои ќе се донираат за хуманитарни цели.
189. Одлука за давање согласност на Ценовникот на услуги за извршување на работи од страна на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за потребите на ЕЛС Општина Прилеп, без примена на Законот за јавни набавки со арх.бр.02-172/4 од 29.05.2019 година.
190. Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука бр.02-133/4 од 13.06.2019 година за изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ „Наша иднина“Прилеп (бр.01-283/4 од 28.11.2013 година).
191. Одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

192. Одлука за давање согласност на Правилникот за начелата на внатрешна организација на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп.
193. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп, за 2019 година
194. Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето од Општина Прилеп, за сезона 2019/2020.
195. Програма за техничките карактеристики, начинот и постапката на поставување на урбана опрема-рекламни самостоечки паноа во сообраќајни површини на општински патишта и улици на подрачјето на Општина Прилеп за периодот 2019-2023 година.
196. Одлука за утврдување на надоместок за поставување на рекламни самостоечки паноа.
197. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година
198. Одлука за давање согласност на Одлуката за расход на основни средства на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, бр.02-125/8 од 22.02.2019 година.
199. Проект за поддршка на Регионалната занаетчиска комора-Прилеп.
200. Одлука за давање согласност на измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување во 2019 година, на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.
201. Програма за измена на Програмата за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2019 година.
202. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп.
203. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на Јавно претпријатие за енергетски дејности "Енерго-Прилеп" Прилеп.
204. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Прилеп.
205. Одлука за измена на одлука за определување услови и начин на давање под закуп на недвижен имот кој се наоѓа на КП 15625/1 сопственост на ЕЛС-Општина Прилеп, во постапка со електронско јавно наддавање
206. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 година
207. Одлука за доделување на средства на Здруженија на граѓани и фондации, како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2019 согласно Записникот од Комисијата за финансирање и буџет.
208. Одлука за формирање Локален совет за превенција
209. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремето на ден 24.06.2019 година и Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на Општина Прилеп, настаната од невремео на ден 04.07.2019 година.
210. Одлука за давање согласност на ООУ "Добре Јованоски"-Прилеп за отворање на продолжен престој за учениците,
211. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за прв квартал од 2019 година.
212. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за втор квартал од 2019 година.
213. Измени и дополнувања на Развојна Програма.
214. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

215. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЕЛС Општина Прилеп.
216. Одлука за кофинансирање во имплементацијата на проектот „Означување на културни и природни знаменитости во руралните средини во Пелагонискиот регион“.
217. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај на приходи и торшоци на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година.
218. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп.
219. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година.
220. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.04.2019 година до 30.06.2019 година.
221. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈП за ПУП Прилеп.
222. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп за период од 01.04.2019 до 30.06.2019 година.
223. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Наша иднина“Прилеп.
224. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Комуналец“Прилеп.
225. Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и граѓанска вклученост на Општина Прилеп.
226. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
227. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
228. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Блаже Конески“- Прилеп.
229. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
230. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
231. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Добре Јованоски“- Прилеп.
232. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
233. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
234. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп.
235. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
236. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
237. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Климент Охридски“-Прилеп.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

238. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
239. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
240. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Кирил и Методиј”с.Канатларци- Прилеп.
241. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
242. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
243. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп.
244. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
245. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
246. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Гоце Делчев”- Прилеп.
247. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
248. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
249. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ “Кочо Рацин”- Прилеп.
250. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Круме Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
251. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
252. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Круме Волнароски”с.Тополчани-Прилеп.
253. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур”-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
254. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур”-с.Мало Коњари-Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
255. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООУ „Страшо Пинџур”-с.Мало Коњари-Прилеп.
256. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
257. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
258. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ООМУ “Ордан Михајлоски - Оцка”- Прилеп.
259. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ Гимназија “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
260. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ Гимназија “Мирче Ацев”- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

261. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ Гимназија "Мирче Ацев"- Прилеп.
262. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
263. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
264. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“- Прилеп.
265. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ "Орде Чопела"- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
266. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ "Орде Чопела"- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
267. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ "Орде Чопела"- Прилеп.
268. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
269. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
270. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп.
271. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“- Прилеп, за учебната 2018/2019 година.
272. Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“- Прилеп, за учебната 2019/2020 година.
273. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп.
274. Одлука за донесување на Детален Урбанистички план за четврт 2,блок 2.3, Општина Прилеп,плански период 2018-2023.
275. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2019 година.
276. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6130 КО Прилеп.
277. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6131 КО Прилеп.
278. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6134/1 КО Прилеп.
279. Одлука за откажување од корисничко право над КП 6326 КО Прилеп.
280. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година
281. Програма за измена и дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година
282. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.
283. Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Црквата "Св. Наум Охридски" Прилеп.
284. Одлука за доделување на помош - средства за изградбата на Џамијата во УЗ Тризла 2 во Прилеп
285. Одлука за доделување на средства на ФК "Победа" Прилеп
286. Одлука за кофинансирање на Програма за работно ангажирање во рамките на проектот "Креирање можности за работа за сите-IV"
287. Одлука за прифаќање на донација на Општина Прилеп.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

288. Одлука за усвојување на Извештајот-Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС од Општа надлежност-Прилеп, во текот на првото полугодие од 2019 година.
289. Одлука за давање согласност на Финансискиот извештај за второ тромесечие од 2019 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.
290. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп.
291. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп.
292. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на директорот и давателите на услуги во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп.
293. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп.
294. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плата во ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп.
295. Одлука за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2019/2020 година.
296. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп за 2018/2019 година.
297. Одлука за давање согласност на Одлуката за работа на воспитна група со помал број на деца во ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објектите во други просторни услови во с.Канатларци, Големо Коњари и Беровци, како и согласност за работа на воспитните групи со поголем број на деца во ЈОУДГ „Наша иднина“ - Прилеп во објектите во „Бончејца“, „Тризла“, Гоце Делчев“, „Мирче Ацев“, и „Рампо Левката“,.
298. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУДГ „Наша иднина“ – Прилеп.
299. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Кочо Рацин“- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
300. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
301. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
302. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Климент Охридски“- Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
303. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Рампо Левката“- Прилеп, за III (трето), V(петто), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
304. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Страшо Пинџур“с.Мало Коњари – Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

305. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни-екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ "Круме Волнароски" с.Тополчани-Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
306. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Блаже Конески“ – Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
307. Одлука за давање согласност на Програмата за изведување на научно наставни - екскурзии во учебната 2019/2020 година на ООУ „Добре Јованоски“ – Прилеп, за III (трето), VI (шесто) и IX (деветто) одделение.
308. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Кочо Рацин"-Прилеп.
309. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Рампо Левката" - Прилеп.
310. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Кире Гаврилоски-Јане"-Прилеп.
311. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Гоце Делчев"-Прилеп.
312. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Добре Јованоски" – Прилеп.
313. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Блаже Конески" – Прилеп.
314. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски" – Прилеп.
315. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Круме Волнароски" с.Тополчани – Прилеп.
316. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Страшо Пинџур" с.Мало Коњари – Прилеп.
317. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООУ "Кирил и Методиј" с.Канатларци – Прилеп.
318. Решение за измена и дополнување на Решението за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ „Ордан Михајлоски-Оцка“- Прилеп.
319. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Пазари“-Прилеп.
320. Решение за разрешување и именување на член во Управниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп.
321. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3077 -КО Ореовец, на барање од Божидар Талески.
322. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2503 -КО Прилеп, на барање од Владимир Миладиноски.
323. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1421 и 1420-КО Варош, на барање од Горан Конески.
324. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2901-КО Присад, на барање од Горан Тасески.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

325. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.399 -КО Прилеп, на барање од Дејан Волчески.
326. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2943 -КО Варош, на барање од Диме Славески.
327. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4603 -КО Прилеп, на барање од Димко Христоски.
328. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.261 -КО Прилеп, на барање од Донка Илиеска.
329. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4137 -КО Дуње, на барање од Јана и Живослав Недановски.
330. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.295/2 -КО Галичани, на барање од Јанче Јосифоски.
331. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.406 -КО Лениште, на барање од Кире Нешкоски.
332. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1809 -КО Прилеп, на барање од Киро Јовчески.
333. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3236-КО Прилеп, на барање од Кољо Бојковски.
334. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.624 и 583/1-КО Мало Коњари, на барање од Љупчо Бабаноски.
335. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3248/1 -КО Ореовец, на барање од Митре Карчески.
336. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3272 -КО Ореовец, на барање од Олга Самарџиоска.
337. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1178 -КО Варош, на барање од Паца Галеска.
338. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1169 -КО Варош, на барање од Пецо Јовчески.
339. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.712 -КО Прилеп, на барање од Севдо Исмаилоски.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

340. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1522 -КО Варош, на барање од Сотка Пепељугоски.
341. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2595 -КО Присад, на барање од Стојан Ѓорѓиоски.
342. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.77/7 -КО Дабница, на барање од Цветан Ристески.
343. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.120 и 212 -КО Мелница, на барање од Цветко Сарваноски.
344. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.172/1 и 172/3-КО Варош, на барање од Цена Филиповска.
345. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати за вработените во ЈКП Пазари Прилеп, бр. 02-148/1-2 од 09.10.2019 година.
346. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати за вработените во ЈКП Пазари Прилеп, бр. 02-148/1-3 од 09.10.2019 година.
347. Одлука за доделување на помош-средства за хуманитарни цели
348. Одлука за утврдување на приоритет на проектите: - „Дополнување на основен проект за мрежа за фекална канализација - Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“; - „Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собира на шахта за Град Прилеп“ и - „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“
349. Квартален Извештај за Извршување на Буџетот на Општина Прилеп за трет квартал од 2019 година.
350. Одлука за давање согласност на Одлуката за покачување на плата на помошно техничкиот персонал на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп.
351. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на ЈОУ Градска Библиотека „Борка Талески“-Прилеп.
352. Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески” – Прилеп.
353. Одлука за утврдување на приоритет на Општина Прилеп за проекти за изработка на техничка документација за „изградба, реконструкција и урбанистичко уредување на Градска река Прилеп“
354. Одлука со цел предавање за управување на ЈКП “Водовод и канализација”-Прилеп недвижна ствар–водостопанска градба „фекална канализација со систем за предтретман на отпадни води во населено место Канатларци, заедно со мрежа од индивидуални приклучоци,“
355. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр.02-2316/2 од 16.10.2019 година.
356. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година.
357. Одлука за доделување на средства на Здружението ЛОКАЛЕН СПОРТСКИ СОЈУЗ Прилеп, за реализација на хуманитарниот турнир во мал фудбал „Свети Никола“.
358. План на развојни програми на Буџетот на Општина Прилеп, за 2020 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

359. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп.
360. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Прилеп.
361. Одлука за превземање на Работнички универзитет "Пере Тошев"-Прилеп.
362. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година.
363. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година.
364. Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за 2020 година.
365. Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на паркови, зеленило, паркуми и рекреативни површини и програма за подигање и одржување на зеленило за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
366. Одлука за усвојување на Програмата за работа и одржување на градските гробишта и капела за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
367. Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
368. Одлука за усвојување на Програмата за стационар за згрижување на животни скитници (Шинтерска Служба) на Општина Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
369. Одлука за усвојување на Програмата за управување на отпад на територијата на Општина Прилеп за 2020 година, на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
370. Одлука за именување Совет за превенција на детско претстапништво.
371. Одлука за основање на Општински Совет за социјална заштита.
372. Одлука за доделување на камени бекатони плочки на манастирот Св.Димитрија-село Селце, кои ги има на располагање Општина Прилеп.
373. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1588-КО Дабница, на барање од АД Водостопанство-Скопје.
374. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.72-КО Манастир, на барање од Роберт Бунтески.
375. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.691-КО Канатларци, на барање од Саки Ибраимоски.
376. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2876/2-КО Прилеп, на барање од Ратка Митреска.
377. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2996-КО Присад, на барање од Влатко Стојаноски.
378. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2503 -КО Прилеп, на барање од Владимир Миладиноски.
379. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.19192/1-КО Прилеп, од површина наменета за индустрија шифра Г во домување шифра А1, на барање од Аљакоски Раде.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

380. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ДУП, на објект бр.1, на КП бр.24091/1 и 14434/1- КО Прилеп, од површина наменета за заштитно зеленило шифра Д2 во домување шифра А1, на барање од Шиклеска Жаклина и Славчо.
381. Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 4.2 во ЧЕТВРТ 4, КО Прилеп, Општина Прилеп.
382. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година.
383. Одлука за усвојување на тримесечен финансиски извештај за период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година на ЈОУ Дом за стари лица „К.К.Платник“ Прилеп.
384. Решение за именување член на Управен одбор во Јавна установа Меѓуопштински Центар за Социјална работа Прилеп.
385. Одлука за потврдување на Решенијата за формирање на комисији за процена на штетите во Општина Прилеп, за непогодите во 2018 и 2019 година.
386. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Прилеп, за 2019 година.
387. Одлука за давање согласност за кофинансирање во имплементација со проектот „Зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во Општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“.
388. Одлука за формирање на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Општина Прилеп.
389. Одлука за давање согласност за измена на Статутот на ЈКП „Комуналец“ Прилеп.
390. Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈКП „Комуналец“ Прилеп за 2019 година.
391. Одлука за давање на согласност за продажба на 830 обични акции на ЈКП Комуналец Прилеп кој ги поседува во ТЕКСТИЛ „ЕЛМА“ ДОО Прилеп.
392. Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Кире Гаврилоски Јане”- Прилеп.
393. Буџет на Општина Прилеп за 2020 година.
394. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прукеп за 2020 година.
395. Одлука за утврдување вредноста на бодот за платите на административните службеници за 2020 година.
396. Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.
397. Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2020 година.
398. Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2020 година.
399. Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2020 година.
400. Заклучок во врска со постапка спроведена за Заварувањето и реставрација на бронзена статуа за „Споменик на стрелните борци од бугарскиот фашистички окупатор во село Дабница, Прилепско“.
401. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2020 година.
402. Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт 7, блок 7.1, Општина Прилеп плански период од 2017-2022 година.
403. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земијште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Прилеп.
404. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 година.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

405. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈКП „Пазари“ - Прилеп, за 2020 година.
406. Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоци од работењето на ЈКП „Пазари“ – Прилеп, за 2020 година.
407. Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица “Киро Крстески-Платник” за 2020 година.
408. Одлука за усвојување на Програма за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансискиот план за работењето на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп, за 2020 година.
409. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2020 година, на СОУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп.
410. Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Добре Јованоски”- Прилеп.
411. Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Климент Охридски”- Прилеп.
412. Одлука за давање на позитивно мислење за донесување на Статут на ООУ “Рампо Левката”- Прилеп.
413. Одлука за усвојување на Финансискиот план со планирани инвестиции на ЈП за ПУП Прилеп, за 2020 година.
414. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп - планирани активности во 2020 година.
415. Одлука за давање согласност на Ценовник за дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на детални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проктна документација, изработка на основни проекти за високоградба и останата проектна документација, вршење на стручна ревизија на урбанистичко-планска документација, урбанистичко-проектна документација и проектна документација, надзор над изградба, реконструкција, адаптација, надградба и доградба на објекти од високоградба и линиски инфраструктурни градби, хоризонтална сигнализација, урбана опрема и зимско одржување на потребите на ЕЛС Општина Прилеп.
416. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на бесплатен јавен градски превоз за пензионери односно лица постари од 62 години за жени односно 64 години за мажи во автобусите на ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година.
417. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2019 година.
418. Програма за култура за 2020 година.
419. Програма за спомен обележја на Општина Прилеп за 2020-2025 година.
420. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во ЈКП „Комуналец“-Прилеп, бр.02-3215/9 од 23.12.2019 година.
421. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бодот на помошно-техничките лица вработени во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“Прилеп бр.02-924/2 од 23.12.2019 година.
422. Одлука за прифаќање на донација на опрема и подвижни ствари на Општина Прилеп и давање на трајно користење на донираната опрема и подвижни ствари на Јавната општинска установа – Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“ – Прилеп.
423. Одлука за прифаќање на донација-урбана опрема на Општина Прилеп од Друштво за управување и отпад од пакување, ПАКОМАК ДОО Скопје.. Одлука за отпочнување постапка за превземање на Фудбалски клуб „Победа“ АД Прилеп во сопственост на Општина Прилеп,
424. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и Канализација“ Прилеп, за период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Во одделението за правни работи се водат и судските предмети во кои Општина Прилеп се јавува како тужена страна односно тужител.

Во текот на 2019 година Општина Прилеп (освен предметите во кои ја застапуваат адвокати) пред основните судови во Прилеп и Скопје ги има следните предмети:

1. Тужител Илија Момироски предмет Ро.бр.287/18 пред Основен суд Прилеп правен основ парично побарување од работен однос предметот се уште нема првостепена пресуда, а има закажано рочиште за 23.01.2020 година;
2. Тужител Добре Бошкоски предмет Ро.бр.289/18 пред Основен суд Прилеп правен основ парично побарување од работен однос предметот се уште нема првостепена пресуда, а има закажано рочиште за 23.01.2020 година;
3. Тужител Милан Иваноски предмет Ро.бр.288/18 пред Основен суд Прилеп правен основ парично побарување од работен однос предметот по усвоена жалба на тужителот се врати на повторно одлучување и има закажано рочиште за 11.02.2020 година;
4. Тужител Елена Гурчиноска од Скопје предмет 19 МАЛВП 425/19 правен основ надомест на материјална штета во кој општина Прилеп е второтужена, а првотужен е АД за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, нема пресуда а е закажано рочиште за 20.02.2020 година,
5. Тужители Николче Стојаноски и Гоце Стојаноски од Прилеп предмет 35 МАЛВП 589/19 правен основ надомест на штета во кој општина Прилеп е второтужена, а првотужен е АД за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје- Виена Иншуренс Груп од Скопје, нема пресуда а е закажано рочиште за 27.02.2020 година,
6. Тужител Стефан Спиркоски предмет МАЛВП 374/2019 правен основ надомест на штета тужени општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп закажано рочиште за 24.02.2020 година,
7. Тужител Даме Дамкоски предмет МАЛВП 348/2019 правен основ надомест на штета тужени општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп донесена е првостепена пресуда со која е одбиено тужбеното барање спрема општина Прилеп
8. Тужител Горан Ѓорѓиоски предмет МАЛВП 358/2019 правен основ надомест на штета тужени општина Прилеп и ЈКП Комуналец Прилеп се очркува првостепена пресуда,
9. Тужител Викторија Петроска Стрезоска предмет МАЛВП 235/19 пред Основен суд Прилеп правен основ надомест на материјална штета тужени општина Прилеп, МАКЕДОНИЈА ПАТ и Јавно препријатие за државни патишта, одбиено тужбено барање спрема општина Прилеп но тужителот поднесе жалба;

Одделението за правни работи учествуваше и го спроведе пописот на материјални, нематеријални и финансиски средства на Општина Прилеп и изготви финален извештај и решение за усогласување на фактичката со сметководствената состојба.

Одделението за правни работи ги изврши и наредбите на основното јавно обвинителство Прилеп за примопредавање на документација, изготви записници за примопредавање и ја предаде целокупната документација во копија за следните предмети:

1. Оглас бр.08 од 2015 година за набавка на "Реконструкција на капацитети во енергетиката- реконструкција на јавно осветлување на локации на територијата и за потребите на ЕЛС- Општина Прилеп"

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

2. бр.9 од 2017 година за набавка на "Изградба на капацитети во енергетиката-изградба на јавно осветлување на локации на територијата на општина Прилеп";
3. Оглас бр.10 од 2015 година за набавка на "Набавка-купување на други материјали (набавка на електро и други материјали за јавно осветлување на територијата и за потребите на ЕЛС-општина Прилеп)";
4. Оглас бр.31 од 2014 година за набавка на "Изградба на капацитети во енергетиката-изградба на јавно осветлување на локации на територијата на општина Прилеп";
5. Оглас бр.26 од 2015 година за набавка на "Изградба на линиски инфраструктурни градби од втора категорија на локацијата "Дел од новопланираната населба Градина-прва фаза"";
6. Оглас бр.14 од 2014 година за набавка на "Реконструкција на капацитети во енергетиката-реконструкција на јавно осветлување на локации на територијата и за потребите на ЕЛС-Општина Прилеп";

II. Извештај на Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка

1. Подготвени и доставени проектни апликации:

- a. Изработка на техничка документација „Изградба, реконструкција и урбанистичко уредување на Градска река Прилеп“, аплициран до УНДП - Фонд за техничка документација, ноември 2019
- b. Пријава за поддршка за изработка на планови или стратешки документи за одржлива урбана мобилност, аплициран до ГИЗ - ЗЕЛС
- c. Придонес кон правилен развој на децата во Општина Прилеп преку изведба на детско игралиште во ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп, аплициран до МЦМС, финансиран од Сокотаб
- d. Развој на спортот кај младата популација во руралните средини на Општина Прилеп преку набавка на кошаркарска опрема во основно училиште „Круме Волнароски“, аплициран до МЦМС
- e. Замена на постоечкото јавно осветлување со штедливи LED светилки во руралните подрачја на Општина Прилеп, аплициран до БРР врз основа на Јавниот повик објавен за прибирање на предлог проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој на селата за 2019 год. (проектот не беше одобрен)
- f. Барање и пропратна документација за "Јавен повик за субвенционирање на десет општини за изработка на локални Стратегии за развој на туризмот" од Програмата за развој на туризмот за 2019 година на Министерството за економија, за изработка за Стратегија за развој на туризмот за Општина Прилеп (проектот не беше одобрен)
- g. Барање за донација на санитетско возило со опрема за потребите на ЈЗУ Општа болница „Борка Талески“ - Општина Прилеп, аплицирано до Турска агенција за соработка и координација ТИКА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- h. Поддршка за проект: Воспоставување на заедничка платформа за надградување и вмрежување кон одржливи градови, аплициран до Еразмус + програмата од Американ Колеџ Скопје (одобрен и се реализира – Контакт Даме Димески)
- i. Барање за изработка на потребната техничка документација за Општина Прилеп – доставено до Министерство за финансии, Единица за управување со Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП (за изработка на техничка документација за реконструкција на улиците „Леце котески“ во должина од 2 км и „Орде Чопела“ во должина од 1 км) – одобрен, реализација во тек
- j. Подготовка и поднесување на проект „Facilitating Social Inclusion of Roma“ во партнерство со IOM (International Organization of Migration) – канцеларија во Скопје и Општина Гостивар, по објавен повик на Европска комисија со бр. EuropeAid/162627/DD/ACT/MK (проектот беше ставен на резервна листа)
- k. Барање за добивање на средства од Програмата за инвестирање во животната средина за 2019 година за реализација на проект „Изработка на проектна документација за локални канализациски системи со пречистителни станици за населените места Селце, Тополчани, Галичани, Кадино Село и Ново Лагово, аплициран во февруари 2019 година (проектот не беше одобрен)
- l. „Дополнување на основен проект за мрежа за фекална канализација - Секундарна мрежа и пречистителна станица во н.м. Мало Коњари“, поддршка за подготовка на проектна апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување
- m. „Основен проект за реконструкција на главен довод од Пашоски ливади собирна шахта за Град Прилеп“, поддршка за подготовка на проектна апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување
- n. „Основен Проект за реконструкција на стари градски извори – Лековски извори“, поддршка за подготовка на проектна апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување
- o. „Замена и инсталација на водомери и поставување на опрема за далечинско отчитување на водоводната мрежа во Општина Прилеп – 1 фаза“, поддршка за подготовка на проектна апликација до Министерство за транспорт и врски – во тек е одобрување
- p. „Реконструкција на тротоарите во ромската населба „Тризла“ одобрен од програмата ROMACTED (Европска Унија и Совет на Европа) во износ од 8.352,74 евра – рок на реализација од 03 декември 2019 до 02 јуни 2020 година.
- q. Проект „Поставување на сообраќајни знаци на места каде што нема како и обележување на премини на постоечките главни улици во Урбаната заедница Тризла 1 и Тризла 2“ одобрен од Министерството за локална самоуправа согласно Акционите планови за инклузија на Роми во областите домување и образование, во износ од 212.192,50 ден. со рок за реализација до 30.09.2020 година.
- г. Доставување на апликација за сертификација за поволна бизнис клима BFC – нема одговор
- s. Проект Општинско корисна работа - UNDP, Агенција за вработување и Општина Прилеп:
 - 1. Програма УНДП,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

2. Програма УНДП и СДЦ

проектите се одобрени и имплементацијата е во тек

- t. Програма јавни работи – согласно Оперативен план за активни мерки и политики за вработување, Агенција за вработување и Општина Прилеп – проектот беше одобрен и реализиран
- u. Отворање на нов Дневен центар за лица со попреченост во соработка „ПОРАКА“ *
- v. Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за Опрема и машини.
- w. Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за енергетска ефикасност (столарија).
- x. Поддршка за Барање/апликација на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за пречистувачи на воздух на ЈОУДГ „Наша Иднина“.

2. Имплементација на проекти:

- a. Придонес кон правилен развој на децата во Општина Прилеп преку изведба на детско игралиште во ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп, аплициран до МЦМС, финансиран од Сокотаб
- b. Подготовка на материјали за Проект „Означување на старата чаршија во Прилеп“ (Поддржан од Агенција за промоција и поддршка на туризмот)
- c. Склучен договор за имплементација на потпроект „Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“: објавен тендер за градежни работи, организирана посета на локација за заинтересирани изведувачи. Во тек е евалуација на понуди за изведба на градежни работи.
- d. Проект „Маркови Кули – Заштита и делување“, изведени градежни работи, подготвен план за управување со заштитеното подрачје, подготвени материјали за промотивни материјали, подготвени материјали за досие за реноминација на привремена листа на УНЕСКО.
- e. Мерка 321 - „Реконструкција на општински пат Л600195524 – од н.м. Волково до н.м. Прилепец“ – завршена тендерска постапка и склучен договор со изведувач
- f. Мерка 322 - Проект „Изработка на урбанистички планови за 30 села во Општина Прилеп: Тополчани, Ерековци, Мажучиште, Селце, Кадино Село, Галичани, Алинци, Ново Лагово, Витолиште, Чепигово, Клепач, Подмол, Загорани, Голем Радобил, Веселчани, Крушевица, Штавица, Тројкрсти, Дабница, Бонче, Волково, Старо Лагово, Беловодица, Плетвар, Шелеверци, Тројаци, Прилепец, Ракле, Манастир и Леништа“ – завршена тендерска постапка и склучен договор со изведувач
- g. Мерка 323 - Проект „Реконструкција на општински пат Л600195524 од Прилеп – н.м. Волково – н.м. Прилепец – до манастир Св. Никола“ – завршена тендерска постапка и склучен договор со изведувач
- h. Донација на противпожарно возило и опрема од Витаминка Прилеп, Корпорација Коузон Прилеп во соработка со Фире-Аид Интернационал и Операција Флориан од Велика Британија – поддршка за реализација на донацијата

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- i. Проект „Изработка на урбанистички планови за селата Ореовец и Крстец“ – финансиран од Биро за регионален развој на РМ и буџет на Општина Прилеп, со рок до 31.03.2020 година.
 - j. Проект Општинско корисна работа - UNDP, Агенција за вработување и Општина Прилеп
 - 1. Прва програма УНДП:
Ангажирани се вкупно 9 лица, од кои 6 лица за период од 6 месеци и 3 лица на 9 месеци
 - 2. Втора програма УНДП и СДЦ-
ангажирани се 3 лица во времетраење од 6 месеци
 - k. Програма јавни работи – согласно Оперативен план за активни мерки и политики за вработување, Агенција за вработување и Општина Прилеп
 - l. Отворање на нов Дневен центар за лица со попреченост во соработка „ПОРАКА“ *
 - m. Подготовка и реализирање на проект „Мариовско-Мегленски културни средби – ВЕЛОСИПЕДСКА ТУРА“ одобрен на конкурсот од Јавниот повик за кофинансирање на проекти, бизнис форуми и други манифестации од областа на туризмот од Министерство за економија.
 - n. Прибирање на информации и учество во изготвување на проект за поставување на унифицирана локална туристичка сигнализација, согласно Програмата за развој на туризмот за 2019г, за потребите на Министерството за економија.
 - o. Имплементација на Барањето/апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за Опрема и машини. Набавка и инсталација на Комбинирана ГАС-НАФТА котлара за Гимназија „Мирче Ацев“, и 13 инвертер системи за СОУ „Горче Петров“, СОУ „Орде Чопела“, ЈОУДГ „Наша Иднина“ (Градинките Работнички Универзитет и градинката во с. Г. Коњари) и ООУ „Круме Волнароски“ (ПОУ Беровци).
 - p. Имплементација на Барањето/апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за енергетска ефикасност (столарија). Набавка и инсталација на столарија за Дом за стари лица „К. Крстески - Платник“, ООМУ „Ордан Михајловски - Оцка“, ЈОУДГ „Наша Иднина“ Мирче Ацев (Аличаир), ООУ „Круме Волнароски“ (ПОУ Алинци и ПОУ Загорани).
 - q. Имплементација на апликацијата на Јавен повик од Програмата за намалување на аерозагадување за 2019 за пречистувачи на воздух на ЈОУДГ „Наша Иднина“. Градинките „Наша Иднина“ аплицираа своја апликација и врз база на повикот обезбедија 7 пречистувачи на воздух.
3. Следење на огласи за достава на проектни апликации од домашни и странски донатори (IPA, UNDP, USAID, SDC, Светска банка, GIZ, програми и повици од Министерствата, Биро за регионален развој, АФПЗРР, НВО и др.)
4. Средби и комуникација со донатори: УСАИД, УНДП, СДЦ, Светска банка и др.
- a. Комуникација со Светска Банка по основ на Урбаната Ревизија и проектите преку МСИП
 - b. Комуникација со УНДП по основ на ОКР

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- с. Учество во проектот „Подобрување на општинското владеење“ (Improving Municipal Governance“ спроведуван од UNDP и доставување на податоци за урбаните и месните заедници до националниот консултант Иван Торомановски.

5. Имплементација на Стратегија за ЛЕР на Општина Прилеп за периодот 2014-2020 – реализација на активности и проекти на локалната самоуправа согласно стратегијата и акциониот план и нивно следење

6. Организирање на седници на Економски совет - 03.09.2019 (во зелена сала)

7. Организација и поддршка на настани

- a. Обука за подготовка на Еразмус+ проекти организирана од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност (НАЕОПМ), Датум: 14-16 Ноември 2019, Место: Хотел Монтана Крушево
- b. Јавна презентација на План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот „Прилепско езеро – Нови авантури, нови можности“, 10.10.2019 година, Општина Прилеп
- c. Поддршка за велосипедска рекреативна тура „Тура преку Слива“,
- d. Поддршка на велосипедска рекреативна тура „Сите на велосипед 2019“
- e. Поддршка на меѓународен фестивал во спортско качување „Крали Марко болдер фестивал 2019“
- f. Поддршка на меѓународен натпревар во планиско трчање „По стапките на Крали Марко 2019“
- g. Поддршка на велосипедски камп „Mariovo – off road experience“
- h. Организирање на одбележувањето на Европската недела на мобилност (EMW) од 16-21 септември 2019 година и организирање на велосипедско дефиле на 21 септември 2019 год. – одбележување на „Ден без автомобили“
- i. Одбележување на Денот на руралната жена – 15 октомври, во соработка со ЗГ ЛАГ Агро Лидер – организирање на трибина и мини саем на рачни изработки од рурални жени
- j. Учество во организација на Свечената седница по повод одбележувањето на Денот на Град Прилеп „3^т Ноември“ и доделување на Третоеоемвриските награди
- k. Учество во организација на Предногоодишен концерт – 26.12.2019 година
- l. Прочка 2019
- m. Меѓународен ден на Ромите
- n. Донаторски маратон – Трчање заедно за лицата со церебрална парализа
- o. Пиво Фест 2019
- p. Карпалак 2019
- q. 11-ти Октомври 2019
- г. Инфо денови за огласи на ФИТР и ИПАРД
- а. Комуникација и поддршка за организирање на Музички настан со Националниот сојуз на слепи лица на 17ти Април.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- s. Здружение Ромски Деловен Информативен Центар на Македонија - ЗРДИЦМ - Промоција на документарниот филм „Поддршка за легализација на Ромското домување - Мапирање на разликите“
- t. Подготовка и печатење на налепници за покани и честитки за сите позначајни настани и празници во текот на годината.
- b. Покани за 3ти Ноември
- c. Покана за 11 Октомври
- d. Покана за граѓански парламент - Буџет 2020
- e. Покана за Пиво Фест 2019
- f. Покана за предновогодишен концерт во „Марко Цепенков“
- g. Покана за Св. Никола

8. Учество во активности и проекти на ЦРППР

- a. Програма на БРР 2019 – Поставување на фотоволтаични системи на Дневен центар за лица со церебрална парализа и Градскиот Пазар
- b. Учество во изработка на Физибилити студијата за кучиња скитници во Пелагонискиот регион од УНДП преку ЦРППР
- c. Проект „Зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад во општините Прилеп, Ресен и Демир Хисар“ (Вкупната вредност на средствата предвидени во проектот за Општина Прилеп изнесуваат 4.463.055,00 денари, а Општина Прилеп во проектот ќе кофинансира со износ од 328.055,00 денари), декември 2019
- d. Мерка 323 – Проект за означување на културни и природни знаменитости во рурални средини во Општина Прилеп
- e. Реализација на Проект за набавка на теренско противпожарно возило и противпожарна опрема
- f. Учество на Регионален форум – ЦРППР со поддршка на SDC
- g. Редовно следење на активностите и учество на состаноците на ЦРППР
- h. Договори за кофинансирање и исплата на финансиски средства согласно договорот и одлуките на Совет

9. ISO 9001:2015 стандард –спроведување на редовна годишна интерна и надзорна проверка

10. Координација и следење на имплементацијата/ажурирањето на ГИС системот во Општина Прилеп во соработка со претставници на Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина

11. Пополнување на прашалници и доставување на материјали:

- a. Функционална анализа
- b. Доставка на материјали за економски потенцијали на Општина Прилеп до Агенција за иселеништво

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- c. Спроведување на прашалникот за потрошувачката на енергија од Агенција за енергетика до сите општински институции и одговор до Агенцијата.
- d. Одговор на барањето од Министерство за економија за податоци за планирани мерки/проекти за енергетска ефикасност за период 2019-2021 година.
- e. Пополнет прашалник до консултанти за Регионална Депонија

12. Соработка со национални, регионални и локални институции, НВО и учество во заеднички проекти и настани:

- a. Континуирана соработка со ЈУ МЦСР, АВРСМ, АФПЗРР, Центар за развој на пелагониски плански регион
- b. Во соработка со ЈКП Комуналец, регионална средба со дебата за регионална депонија.
- c. Помош за Регионална занаетчиска комора од страна на Општина Прилеп
- d. Меморандум за соработка со Здружение Центар за Граѓанска Иницијатива Прилеп за аплицирање во Програмата за Прекугранична Соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија 2014 – 2020 во рамки на инструментот за предпристапна помош (IPA II)
- e. Потпишување на меморандум со НВО Gou Green за проект за воспоставување на Биди зелен клубови во средните училишта во Општина Прилеп.
- f. Соработка со НВО Рома Перспектив во имплементација на проекти: "Градење на посилни локални мрежи за подобрување на заштитата на правата на децата Роми", проект за легализација на објекти во населбата „Тризла“, проект за ООУ „Добре Јованоски“ финансиран од Јапонската амбасада и др.
- g. Соработка со Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА и отворање на нов Дневен центар за лица со попреченост *
- h. Соработка со Коалиција СЕГА по основ на имплементација на младински проекти
- i. Состаноци со работно тело на програмата РОМАКТЕД
- j. Средби со урбани и месни заедници

13. Подготовка на материјал за промоција на економските потенцијали на Општина Прилеп

14. Тековни активности на Одделението за ЛЕР

- a. Подготовка на Годишна програма на Одделението за ЛЕР и прекугранична соработка за 2020, изработка на извештаи, планови за набавки, спроведување на процес на оценување и сл. редовни активности
- b. Ажурирање на PADOR профил на Општина Прилеп
- c. Регистрација на проекти во СЕП
- d. Заверка на нормативи за храна и пијалоци на угостителските објекти од Општина Прилеп – во 2019 година заверени се вкупно 53 нормативи за храна и пијалоци
- e. Заверка на работно време на угостителски објекти од Општина Прилеп - во 2019 година заверени се вкупно 52 пријави за работно време на угостителски објекти и 1 пријава за работно време на туристичка агенција

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- f. Категоризација на угостителски објекти од мал обем – во текот на 2019 година извршена е категоризација на 2 објекти и рекатегоризација на 3 објекти, вкупно 5 објекти
- g. Издавање на потврди за усогласеност на инвестициите со Стратегијата за ЛЕР на Општина Прилеп 2014-2020 година за апликанти на ИПАРД програмата – издадени се 35 потврди за мерка 1 и 6 потврди за мерка 7.
- h. Учество во комисии за јавни набавки
- i. Ажурирање на база на податоци за компании од Општина Прилеп
- j. Ажурирање на база на јавни институции кои делуваат на територија на Општина Прилеп
- k. Ажурирање на база на податоци за невладини организации од Општина Прилеп
- l. Учество во Комисија за спроведување на оценувањето на административните службеници во Општина Прилеп
- m. Тековно постапување по доделени предмети, дописи, писма на поддршка и сл. од областа на делување на Одделението.

15. Спроведување на Програма за енергетска ефикасност 2018-2020 **

- a. Информација за едногодишен акционен план до Агенција за енергетика од ПЕЕ 2018 - 2020
- б. Акционен план за 2019 до Агенција за енергетика

16. Друго

- *Програма за социјална заштита на Општина Прилеп 2019-20 и Годишен план за 2019
- *Поддршка на работата на Дневниот центар за лица со церебрална парализа
- **Програма за решавање на проблемот со сопственичките и бездомните кучиња на територија на Општина Прилеп 2019-2021
- ** Работилници на комисија за борба против трговија со луѓе
- **Работилница за борба против семејно насилство, со посебен акцент на жените Ромки
- ** Работилница за ХИВ СИДА – со Црвен крст Прилеп
- ** Надзор на дератизација и дезинсекција
- ** Организација на еколошка акција ЕКО Прилеп во соработка со ЈКП Комуналец
- ** Обука МАЦЕФ за МВП софтвер
- ** Состанок во Влада, тема: Животна средина, намалување на аерозагадување, инспекциски надзор
- ** Стратегија за меѓуетничка интеграција во образование, член на комисија и обука
- ** Комисија за изведување на училишни екскурзии
- **Комисија за прием на котлара за Гимназија „Мирче Ацев“
- **Комисија за стратегија за МИО
- ** Функционална анализа
- *Активности од областа на социјалната заштита, што е надвор од делокругот на работа на Одделението за ЛЕР и прекугранична соработка
- ** Други активности надвор од делокругот на одделението

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

III. Извештај на Одделение за јавни дејности

Согласно работните задачи и ингеренции во одделението се реализирани следните активности:

- Изработка и проверка на документи кои се доставуваат до училиштата, градинките и до Министерство за образование и наука(МОН)-Скопје и тоа: решенија за именување на вршители на должност директори во училиштата, градинките, библиотека и старски дом како и одлуки за распишување на огласи, решенија за избор на директори , согласности за интервентно вработување, доставување на барања до МОН за добивање на согласности за распишување на огласи во училиштата за прием на вработени на определено време, барања за добивање на согласности за новофинансирани работни места, потоа барања за добивање на мислења за формирање на паралелки со помал број на ученици во основните и средните училишта и доставување на истите мислења до советот на Општина Прилеп. Изработка на повеќе решенија за формирање на комисии како на пример за одлучување при жалби за изведување на ескурзиите во училиштата и реонизација на училиштата и др. Учество во работата на комисиите за жалби за изведување на ескурзии во основните и средните училишта. Доставување на податоци за основната дејност на училиштата и одговор на други дописи кои доаѓаат од МОН, Државен просветен инспекторат и други институции кои се поврзани со образованието и училиштата како и доставување на барања до Министерство за информатичко општество и МОН за превземање на вработени на неопределено време од една општина во друга и од едно училиште во друго. Соработка со општинската комисија за трансформација на работниот однос од определено на неопределено време Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на Општина Прилеп за 2019год. како и изработка и доставување на годишен извештај како и план за јавни набавки до секторот за финансии при Општина Прилеп
- Учество во работата на комисиите за јавни набавки за спроведување на повеќе постапки како и учество во надзорен орган при спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и дератизацијата на територијата на Општина Прилеп. Исто така се изработуваа одговори на барања на информации од јавен карактер како и учество во работата на повеќе комисиии за прием на вработени во Општина Прилеп при што дел од активностите се одржуваа во Агенција за јавна администрација-Скопје.
- Исто така се организираат, насочуваава и координираа активностите на одделението со распоредување на задачите во одделението за навремено и квалитетно извршување на работните задачи како и континуирано следење на законите и прописите од областа на јавните дејности, обезбедување на вршење на работите од делокругот на одделението кои работи се поврзани со функциите на самата општина од областа на образованието, културата, социјалната заштита, детска и здравствена заштита, спорт, заштита и спасување и одржување на редовни работни состаноци со вработените од одделението како и работа со странки и контакти со различни институции, организации, здруженија и др.

-Следење на законите од областа на културата и на локалната самоуправа и извршување

сите работи и работни задачи во надлежност на одделението а поврзани со културните настани.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Ова се дел од активностите кои се извршени во дадениот период: 2019 година.

1. Подготовка на годишна програма за култура.
 2. Подготовка на програмата за одбележување на значајни настани и личности и празници
 3. Следење и спроведување на законот за култура, законот за меморијални споменици и спомен-обележја, како и националната стратегија за култура
 4. Организација, логистичка поддршка и реализација на настаните од културата, предвидени со годишната програма: Меѓународен карневал Прочка 2019, Мариовско-Мегленски културни средби, Фестивалот на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“, Пиво Фестивалот, Културно лето (концерти, изложби, поетски читања), Маратонот во планинско трчање КМУТ, Болдерингкамп, 3 Ноември, Св.Никола, Нова Година.
 5. Подготовка на годишниот план за јавни набавки во делот за потребите на културата и манифестациите од областа на културата и спортот.
 6. Постојано следење на состојбите во врска со конкурси за проекти на општината од областа на културата
 7. Надзор и учество во процесот на јавните набавки
 8. Изготвување на спецификација за набавки за потребите на настаните од културата и спортот, согласно Планот за јавни набавки за 2019.
 9. Учество во комисији за јавни набавки
 10. Издавање на потврди за аплицирање на проекти во Министерство за култура
 11. Водење на регистар за спомен-обележја
 12. Подготовка на финансиски извештаи
 13. Други работни задачи во надлежност на одделението.
 14. Објавување на јавен повик за прибирање на барања за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината
- Исто така секојдневно и навремено извршување на работните задачи во одделението за јавни дејности кои произлегуваат од делокругот на работата на самото одделение.
- Учество во надзорот при доставување на нафта за греење за потребите на основните и средните општински училишта во Прилеп и за потребите на општина Прилеп.
- Копирање на архивски материјали за потребите на ОЈО Прилеп и на истражните органи на МВР Прилеп и документи од книговодствената евиденција кои се однесуваат на истите.
- Учество во доставување на покани на граѓаните за легализација на бесправно изградени објекти за потребите на одделението за урбанизам.
- Разносување на поштенските пратки од општинските архиви до Поштата и обратно (кога општинскиот куриер – доставувач е на годишен одмор или боледување) и извршување на други работи доверени од други претпоставени.
- Други основни работни цели и задачи остварени во горе наведениот период се:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Изработување на информации и анализи.
2. Предлагање намерки за санирање на состојбата на објектите.
3. Контрола на исправноста и функционалноста на објектите.
4. Распоред за нивно користење.
5. Евиденција на потрошените средства наплатени од корисниците на
6. Следење на состојбата на објектите.

IV. Извештај на одделение за јавни набавки

**III. СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И
ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на програмата за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп
- Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина
за 2019 година

СЕКТОРОТ ЗА УРБАНИЗАМ , КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
програмата и своите активности ја реализираше преку четирите одделенија:
1.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
2.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ,
3.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И
4.ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ, РАСПОЛАГАЊЕ, АДМИНИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ ВО
СОПСТВЕНОСТ НА ОПШТИНАТА преку следните програми:

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

J00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

JD0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ
JG0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
JI ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
JL ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
JN УРБАНА ОПРЕМА

Сите постапки и активности на одделенијата прикажани се во овој сублимиран извештај според погоре наведениот редослед:

1.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението за урбанизам и заштита на животната средина, за 2019 година.

РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН

1. Регулациски план на ГУП за град Прилеп за БЛОК 4.2 во ЧЕТВРТ 4, КО Прилеп, Општина Прилеп

ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

2. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 2, БЛОК 2.3 (11.08 хектари)
3. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.3 (36.89 хектари)
4. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 10, БЛОК 10.7 (29.95 хектари)
5. ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 7, БЛОК 7.1 (6.51 хектари)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. УПВНМ за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, Општина Прилеп (5.29 хектари)

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ЛУПД - За изградба на објекти со класа на намена Е2-комунална супраструктура за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија (фотоволтаични панели)
2. ЛУПД за Комплекс за групно домување - Старски Дом
3. ЛУПД за стопански комплекс за сервис и (или) стоваришта во месност Поводеници, к.о. Прилеп, на к.п. бр. 621 и 622 - општина Прилеп.
4. ЛУПД - ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН (мермер и гранит) во месност Разлеиште к.о. Варош на к.п. бр. 4138 и 4139

ПЛАНСКА ПРОГРАМА

1. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП за четврт 7, блок 7.5
2. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички план за село Крстец, КО Крстец, о.Прилеп
3. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА Урбанистички план за село Ореовец, КО Ореовец, Општина Прилеп
4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП ЗА ГРАДОТ ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 7, БЛОК 7.4, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
5. ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП за четврт 8, блок 8.1
6. Планска програма за изработка на детален урбанистички план за четврт 6, блок 6.2, Општина Прилеп
7. Планска програма за изработка ЛУПД за формирање на ГП со утврдување на услови за градба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори-сонце со намена Е2-комунална супраструктура

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

со капацитет до 1 MW на КП 1388/1, КП 1388/2, КП 1391, КП 1392, КП 1393, КП 1394, КП 1395, КП 1396, КП 1397, КП 1398, КП 1406, КП 1407, КО Тополчани Општина Прилеп

8. Планска програма за изработка на Регулациски план за градска четврт 10.11

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

1. Архитектонско - урбанистички проект за изградба на стовариште (Г4) - фазна градба на Г.П. бр. 6, ДУП за УЕ бр. 2, УБ 2.02, плански опфат 2, КП бр. 5941/1, м.в. Точила, КО Варош, општина Прилеп
2. Архитектонско - урбанистички проект за ГП бр.53 од ДУП за УАЕ 6, УБ 6.01
3. Архитектонско - урбанистички проект за формирање на нови ГП - Крин КГ
4. АУП за ГП бр.1.3 со намена ДЗ – спорт и рекреација од УПВНМ за туристичко - рекреативен центар во КО Дабница, општина Прилеп
5. Архитектонско - урбанистички проект за препарцелација-спојување на две градежни парцели во една-ГП 11.3 и ГП 11.4 во ДУП за УАЕ 19, УБ 19/3-дел Металец на КП 23858/7 и КП 23858/8, КО Прилеп Општина Прилеп
6. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ НА НОВИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 168.1 И ГП 168.2 ОД ГП 168 ОД ДУП ЗА УАЕ 1, УБ 1.04, ОПШТИНА ПРИЛЕП
7. Архитектонско-урбанистички проект за објекти за лесна и незагадувачка индустрија и доградба и надградба на производно-управна зграда на Г.П. бр. 1, К.П. бр. 2996/1 и К.П. бр. 2998/1, м.в. Разлеиште, К.О. Варош, општина Прилеп
8. АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ НА НОВИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 1.1 И ГП 1.2 ОД ГП 1 ФОРМИРАНА СО ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АВТО СЕРВИС НА КП 529 КО СЕЛЦЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП
9. Архитектонско-урбанистички проект за ГП 2, УАЕ 10, дел од УБ 10 Основно училиште Кире Гаврилоски - Јане на ул.Јоска Јордански бр.46, ГП 2, КП 14876, КО
10. Архитектонско-урбанистички проект за КП бр. 3444 ГП бр. 126 м. В. Бакалица КО Варош општина Прилеп

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов среднонапонски кабел за напојување на ТС БИМФУД 10/0.4 kV низ КП бр.4867/1, бр.3931/2, бр.3930 и бр.3928 (КО Прилеп) – Општина Прилеп
2. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV кабелски вод и поставување на кабелски разводни орамри и мерен разводен ормар низ КП бр.1174, бр.1117 и КП бр.487 (КО Прилеп) – Општина Прилеп
3. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов нисконапонски надземен извод низ КП бр.621/1, бр.622 и КП бр.618 (КО Канатларци) - Општина Прилеп
4. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 0.4 kV надземен вод низ КП бр.2830/1, бр.4861, бр.2826 (КО Прилеп) - ОПШТИНА ПРИЛЕП
5. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов 10(20) kV кабелски вод за напојување на ТС 10/0.4 kV; 2x800 kVA низ КП бр.743/2, бр.4836, бр.743/6 и КП. бр.743/8 (КО Прилеп) – Општина Прилеп
6. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗВЕДБА НА НОВА ТС 10(20)/0.4кв СО СН КАБЕЛСКИ ПРИКЛУЧОК И НН КАБЕЛСКА МРЕЖА НА ЛОКАЛИТЕТ ГРАДИНА, ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
7. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ 9ТИ СЕПТЕМВРИ- ДЕЛ, НА КП 23932/1-ДЕЛ И КП 24176/1-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

8. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ БРАНКО СЕКУЛОСКИ- ДЕЛ, НА КП 23995-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
9. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА КЕЈ 19ТИ СЕПТЕМВРИ- ДЕЛ, НА КП 23996-ДЕЛ И КП 23998/1-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
10. Проект за инфраструктура за изградба на мост над Градска река во Прилеп
11. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА АРХИМЕДОВА- ДЕЛ, НА КП 22739/1 - ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
12. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА ДЕБАРЦА- ДЕЛ, НА КП 23955/3-ДЕЛ, КП 23931-ДЕЛ, КП 23963-ДЕЛ, КП 23964/99-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
13. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Нов среднонапонски кабел низ КП бр.3480, бр.1896 и бр.1900 (КО Ореовец) за напојување на БСТС 10/0,4 kV; 100 kVA лоциран на КП бр.1900 (КО Ореовец) – Општина Прилеп
14. Проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација за североисточниот дел од градот Прилеп
15. Проект за инфраструктура за изградба на ул.Целе Мавроски, Општина Прилеп
16. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА ЉУБЕ ГРУЈОСКИ- ДЕЛ, НА КП 19787-ДЕЛ И КП 24167/2-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП
17. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦА МАКСИМ ГОРКИ- ДЕЛ, НА КП 21415-ДЕЛ, КП 21425-ДЕЛ КП 24199/1-ДЕЛ, КП 23019-ДЕЛ И КП 21426/2-ДЕЛ, КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП.

2. Годишен извештај за 2019 година, од Одделението за комунални работи на Општина Прилеп за реализирани проекти и програми за 2019 година, согласно Годишната програма за уредување на градежно земјиште за 2019 година и Планот за јавни набавки за 2019 година

I. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

• ЈГО - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

- Спроведена постапка за јавна набавка за изведба на Бунар во н. м. Канатларци (истата неуспешно завршена);

• ЈО - ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

I. ПРОЕКТИРАЊЕ

ДЕЛ А. Подготовка на Проекти за линиска инфраструктурна градба-

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Нов ободен канал во КО Варош – потврден со заверка Проектот за инфраструктура, во тек е постапка за одобрување на Идејниот проект.
 2. Според јавна набавка за услуги, со ТД Генико Прилеп, од следните наведени позиции во техничка спецификација:
- Фекална и атмосферска канализација во североисточниот дел од градот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- Бул. Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка) 450м
- ул. „Александар Македонски„ (отворен канал спроти АМС) 150 м.
- Делници за Атмосферска канализација на поедини улици низ градот- 800 м.
- Ул. Цане Кузманоски;
- Зацевување на канал покрај ул. Б. Талески
- ул. А. Македонски (станбени згради „Д. Наредникот,)
- Реконструкција на таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка) и
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) ,

Завршена е постапката и одобрен е проектот за „ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕВЕРО-ИСТОЧЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ„ (за потреби на објект од МВР).

За позицијата од точка 2. „Делници за Атмосферска канализација на поедини улици низ градот – 800м, може да се нарача по барање на граѓани (согласно работен Налог 11-2362 од 30.12.2019го, од Раководител на Сектор), делницата и за Фекална канализација, меѓутоа има насоки дека истите ќе ги изведува ЈКП).

3. Активности во припрема на апликации - прашалници за следнава проектна документација:

- Дополнување на Основен Проект со секундарна мрежа и Пречистителна станица во Мало Коњари. Процесот е запрен (со став пренесен од Раководитеот на Сектор, со образложение дека истите ќе ги изведува ЈКП Водовод и канализација согласно одобрен проект со Решение од 2016 год.). Во моменов повторно се актуелизира предметот и во тек е превземање активности, во консултација во Министерството за транспорт и врски;

- Два проекти нарачани од ЈКП Водовод и канализација (со Проекти за инфраструктура и Основни Проекти со наслов „Реконструкција„) за кои е добиено образложение од ЈКП Водовод и канализација дека треба да претрпат адаптирање за да се одобрат, па аплицираат. Во меѓувреме службите од од ЈКП Водовод и канализација ги пополнија проектните прашалници, кои се корегираа до извесна мера, а ќе се достават после комплетирање и средување на проектната документација;

ДЕЛ Б. ИЗВЕДБА

5. Започната изградба на ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕВЕРО-ИСТОЧЕН ДЕЛ ОД ГРАДОТ, од страна на ДООЕЛ Маркоски К 73, која ќе чини, согласно Договор **6.859.166,94 ден.**

II. ЕЛЕКТРИКА

• ЈЗО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Реализирани се голем број на пријави од граѓани за поправки на дефекти, од системот пријави проблем,

- променети се околу **3100 светилки** од различен тип, од кои 1600 со лед светилки,
- поставени се околу **150 нови сијалични места,**
- **проширена е мрежата од јавното осветлување за околу 4000 метри должина,** во различни делови од градот и селата и
- **променети се околу 40 дрвени и метални столбови** оштетени или дотраени, во делови од градот и селата и тоа:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

во населба „Вишне,, во населба „Тригла,, (Три багреми и Дабнички завој), на ул., Ило Полутешка,, на ул., Ристе Секирчанец,, и на ул., Орде Чопела,,

и во следниве населени места (села):

Големо Коњари, Мало Коњари, Кадино Село, Галичани, Ерековци, Канатларци, Беровци, Тополчани, Тројкрсти, Загорани, Алинци и Ново Лагово.

• **ЈАО ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ**

ДЕЛ А – ПРОЕКТИРАЊЕ

1. ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА (ВО ТЕК):

- ул., Осоговска ,, (дел)	363,98 метри,
- ул., Васил Главинов,, (дел)	290,53 метри,
- ул., Кеј 1 ви Мај,, (дел)	217,24 метри,
- ул., 5 та Прилепска ,, ул., Козара ,, и ул., Никола Тесла ,, (дел)	399,40 метри,

2. ОСНОВНИ ПРОЕКТИ И ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ:

- ул., Кеј 19 ти Септември ,, (дел)	329,0 метри – постапка во тек;
-------------------------------------	--------------------------------

Издадени одобренија за градење за:

- ул., Кеј 9ти Септември ,, (дел)	309,35, метри,
- ул., Бранко Секулоски Белата,, (дел)	543,60 метри;
- ул., Архимедова ,, (дел)	118,34 метри;
- ул., Љубе Груевски ,, (дел)	208,87 метри;
- ул., Дебарца,, (дел)	630,95 метри;
- ул., Максим Горки ,, (дел)	245,23 метри;

ДЕЛ Б - ИЗВЕДБА

Може да се отпочне со постапка за изведба на проектите од точка 2, за кои е издадено одобрение за градење.

- **ЈА** - изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води – Кејски зидови и минор корито на Градска река „Ореоечка,,
Изработен Геомеханички елаборат за потребата за изработка на Основен проект за Кејски зидови за река Ореоечка, од страна на „Геинг.. ДОО Скопје, согласно Договор за јавна набавка, во вкупна вредност од 975.562,00 ден (со ДДВ), во периодот Јануари 2019 – Април 2019 год.)
- **ЈА** – Изградба на потпорни зидови (согласно надлежност од 2018 година):

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Изработени се Елаборати за геомеханички испитувања за четири локации за потпорни зидови (ул.„Преспанска,ул.„ прохор Пчински, ул „Ило Полутешка, и ул„Мирче Ацев,„), од страна на „Геотехника Нова,, ДООЕЛ Скопје, согласно Договор за јавна набавка бр. 33/2018.

III. ПРЕДМЕТИ ОД УРБАНА ОПРЕМА

Вкупно примени предмети	245
Издадени пресметки за надоместок за ком.такса	234
Вкупно издадени одобренија	234,
од кои:	
- Одобренија за користење на јавна површина пред трговски објекти	113;
- Одобренија за користење на јавна површина пред угостителски објекти	80;
- Одобренија за користење на јавна површина за презентации-промоции	34;
- Одобренија за користење на јавна површина за поставување на рекламни табли	7
- Одбиени предмети со решенија или известувања	11

За сите издадени решенија редовно, службено се доставувани известувања до Одделението за администрирање на даноци и до Сектор Инспекторат.

IV. ОСТАНАТО

Покрај работните задачи согласно описот на работните места, вработените во Одделението за комунални работи (раководителот и советниците) беа, и се значително ангажирани со делегирани работни задолженија, најмногу во делот на јавните набавки и постапките во информациските системи е-градежна дозвола и е-урбанизам.

3.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението за општински патишта и улици, за 2019 година.

- Изработка на програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2019 и за 2020 година, за подпрограма Ј60-одржување и заштита на општински патишта и улици и регулирање на режимот на сообраќај и за подпрограма ЈДО-изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и општински патишта.

- Учество во изработка на план на програма за развој за 2020 година, со развојни програми во областа што ја покрива одделението.

- Планирање на јавни набавки за одделението за општински патишта и улици за 2020 година.

- Изработка на годишен извештај до Јавно претпријатие за државни патишта

- Изработка на годишен наративен извештај

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- Учество во изработка на технички спецификации за тендерски постапки за следните јавни набавки :
 - одржување, санирање и адаптација на улици и патишта
 - изработка на ажурирани геодетски подлоги и елаборати
 - изведба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта
 - сообраќајно обележување на улици и патишта (хоризонтална сигнализација)
 - одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување)
 - набавка и монтажа на сообраќајни знаци (вертикална сигнализација)
- Учество во комисији за спроведување на јавни набавки за :
 - изработка на ажурирани геодетски подлоги и елаборати
 - Проект за инфраструктура и основен проект од областа на водовод и канализација
 - изградба, реконструкција и рехабилитација на општински патишта и улици
 - реконструкција на градски стадион „Гоце Делчев,,
 - реконструкција и доградба на мост
 - реконструкција на улица „Булевар Гоце Делчев,, -дел и улица „Прилепски бранители,, -дел
 - поставување на заштитна опрема- одбојна еластична ограда на улица „Дабнички завој,,
 - одржување и заштита на улици и патишта (зимско одржување)
 - изградба на сепарирана канализација на североисточниот дел од градот
 - реконструкција на општински пат Л6001955024 Од н.м. Волково до н.м. Прилепец до Манастир „Свети Никола,, 2-ра фаза
 - реконструкција на општински пат Л6001955024 Од н.м. Волково до н.м. Прилепец до Манастир „Свети Никола,, 2-ра фаза
 - Координација, организација и менаџирање на работите за проектантски услуги за изработка на проекти за улици и општински патишта
 - Координација, теренски активности и пратење на исправноста на градежните работи над изведба, реконструкција, рехабилитација и одржување на улици и патишта во општина Прилеп
 - Рекогносцирање на патната мрежа, увид на состојбата на истата и преземање на потребни активности за нејзино одржување, реконструкција и рехабилитација.
 - Континуирано присуство на терен и пратење на работите за изведба, реконструкција, заштита и одржување на општинските патишта и улици
 - Согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп и подпрограмите за одржување и заштита на општински патишта и улици и регулирање режим на сообраќај и подпрограмата за изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта реализирани се следните проекти :
 - улица „Цане Кузманоски,, - краци во должина од 270м
 - улица „Истарска,, - краци во должина од 400м
 - улица „Пчиња,, - краци во должина од 300м
 - улица Октомвриска,, - крак со должина од 100м
 - Индустриска улица во УАЕ 19, УБ 19/8 со должина од 300м
 - улица „Петта прилепска бригада,, со должина од 1400м
 - улица „Горѓи Димитров,, - дел со должина од 360м
 - улица „Лигураска,, со должина од 100м
 - улица „Владо Стојаноски,, -дел со должина од 150м
 - улица „11-ти Октомври,, -дел со должина од 400м
 - улица „Стеван Апостолоски,, со должина од 300м
 - улица „Илка Присаѓанка,, - дел со должина од 100м
 - улица „Александар Македонски,, - краци со должина од 400м

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- улица „Булевар Гоце Делчев„- крак со должина од 150м
- улица „Струшка„- краци со должина од 300м
- улица „Гога Димитриоски„ со должина од 500м
- улица „Орде Чопела„- крак со должина од 100м
- улица „Трајко Николски„- крак со должина од 150м
- улица „Љубе Грујоски„- краци со должина од 350м
- улица „Гога Ацев Симоноски„- краци со должина од 150м
- улица „Благоја Шукџоски„ со должина од 240м
- Се изврши тампонирање на повеќе улици во градот и во населените места во општината
- Се изврши санација на ударни дупки и прокопи на коловозите во градот и во населените места.
- Учество во изработка на предлог одлука за измена на годишна програма
- Учество во изработка на предлог оперативна програма за зимско одржување на улици и патишта во општина Прилеп
- Учество во комисији за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект
 - изработени и завршени предмети - 621
- Учество во комисија за полагање на испит за такси возачи
- Учество во комисија за сечење на дрва
 - завршени 262
- Изработка на проектни задачи
- Издавање дозволи за посебен линиски превоз - 16
- Возни редови за посебен општински линиски превоз - 10
- Лиценци за такси превоз - 6
- Сертификати за положен испит за такси возач - 10
- Изводи од лиценци за такси возила - 90
- Издавање на потврди за возила кои се исклучени од такси превоз
- Барања на мислење до МВР за промена на режим на сообраќај - 10
- Одговор на барање за промена на режим на сообраќај - 9
- Изготвување на шема на линии за превоз на ученици
- Издавање на дозволи за прокопи во улици и општински патишта за приклучување на објекти на инфраструктурни инсталации
- Одговори на барања од граѓани за решавање на проблеми на улиците и општинските патишта.
- Учество на состаноци, соработка, контакти и консултации со други одделенија и сектори, со јавни претпријатија и други институции и фирми, прием на странки, давање појаснувања и потребни информации и др.

4.Годишен извештај за реализирани активности на Одделението управување, располагање, администрирање, евиденција на недвижниот имот во сопственост на општината. за 2019 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- Извештај за недвижен имот во сопственост на Општина Прилеп

1. Вкупно предмети (хартиени и електронски) за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба	636
- Решени предмети	294
- Предмети во постапка	342
2. Од вкупниот број на предмети :	
- Електронски предмети вкупно:	314
- Решени електронски предмети:	94
- Електронски предмети во постапка:	220
3. Од вкупниот број на предмети :	
- Хартиени предмети вкупно:	322
- Решени хартиени предмети:	200
- Хартиени предмети во постапка:	122
- Раскинати договори кои биле склучени по пат на јавно наддавање	10
- Предмет за размена на градежно земјиште (Информација до Влада) - во постапка	1
-Одлуки на Совет за давање под закуп на недвижен имот	2
-Информација до Влада за недвижен имот кој се наоѓа на КП 13641 и КП 13643 КО Прилеп - завршена	1
- Информација до Влада за давање под долготраен закуп на градежно земјиште -во постапка	1
- Предмети за трајно користење на градежно земјиште	2

- Известување и информирање на странки за постапките за постапување со градежно земјиште.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

18.02.2020год.

Раководител
на сектор за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина
Васе Никоска диа.

IV. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Извештај за пожари и технички интервенции на подрачјето од Општините Прилеп, Долнени и Кривопаштани кое оперативено го покрива ПО на ДЗС-Прилеп на кои има интервенирано Територијалната Професионална Противпожарна Единица-Прилеп

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ - 2019 година

СЛ - по статистички лист
ИГ - интервенции на гасење
ВК - вкупно

ПП - професионални пожарникари
ОС - останати лица

Табела бр. 1 - ПОЖАРИ

Пожари на	Број на пожари			Материјални штети причинети од пожарите			Пожари со непроценета материјална штета			Погинати лица			Повредени лица		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	ПП	ОС	ВК	ПП	ОС	ВК
Објекти	16	187	203	2747000	15000	2762000	2	187	189		1	1			0
Сообраќајни средства	10	21	31	1200000		1200000	2	21	23			0		1	1
Отворен простор		372	372			0		371	371			0			0
Останато		10	10			0		10	10			0			0
ВКУПНО	26	590	616	3947000	15000	3962000	4	589	593	0	1	1	0	1	1

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 2 СОПСТВЕНОСТ

Вид на сопственост		Број на пожари			Материјална штета причинета од пожарите			Број на пожари со непроценета материјална штета		
		СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Приватна		26	284	310	3947000	15000	3962000	8	284	292
Државна			231	231			0		230	230
Странска				0			0			0
Мушкет	Странско-домашна			0			0			0
	Државно-приватна		54	54			0		54	54
Останато			21	21			0		21	21
ВКУПНО		26	590	616	3947000	15000	3962000	8	589	597

1

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 3 - ОСИГУРУВАЊЕ

Вид на сопственост		Бр. на осигурани			Бр. На неосигурани			ВКУПНО		
		СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Приватна		10	28	38	19	260	279	29	288	317
Државна			35	35		189	189	0	224	224
Странска				0			0	0	0	0
Мушкет	Странско-домашна			0			0	0	0	0
	Државно-приватна		3	3		40	40	0	43	43
Останато			10	10		22	22	0	32	32
ВКУПНО		10	76	86	19	511	530	29	587	616

Табела бр. 4 НАЧИН

Начин		По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1	Намерно		68	68
2	Невнимание	8	157	165
3	Детска игра			0
4	Природна појава	1	7	8
5	Неутврдено	17	358	375
ВКУПНО		26	590	616

2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела Бр. 5 ПРИЧИНИ			
Причина	По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1 Конструктивни недостатоци			0
2 Градежни недостатоци			0
3 Оштетувања - кварови	8	3	11
4 Ложиште - Огниште	2	113	115
5 Искра од локомотива			0
6 Отворен пламен	1	376	377
7 Догорче од цигара			0
8 Закарување			0
9 Ел. Уреди и апарати		12	12
10 Електрични проводници	1	22	23
11 Статички електрицитет			0
12 Превод загр со оптерет			0
13 Триење			0
14 Брусчење			0
15 Судир			0
16 Самозапалување		1	1
17 Егзотермна реакција			0
18 Искра од комбај			0
19 Искра од трактор			0
20 Останати причини	3	8	11
21 Неутврдено	11	55	66
ВКУПНО	26	590	616

3

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела Бр. 6 ПОЖАРИ НА ОБЈЕКТИ			
ОБЈЕКТИ	По статистички лист за пожари - СЛП	Интервенции за гасење - ИГ	ВКУПНО
1 Стамбена зграда	10	146	156
2 Работна зграда		6	6
3 Стамбено - работна зграда		2	2
4 Стамбено земјоделска зграда			0
5 Управна зграда			0
6 Земјоделска зграда			0
7 Барака			0
8 Шула	1	3	4
9 Термоелектрана			0
10 Хидроелектрана			0
11 Парник гаража			0
12 Детски дом			0
13 Старежи дом			0
14 Училиште			0
15 Хотел, мотел, камп	1		1
16 Силос			0
17 Кино, театар			0
18 Музеј			0
19 Магазин за готова стока			0
20 Магазин за запалива течност			0
21 Останати магацини			0

4

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

22	Стовариште затворено			0
23	Стовариште отворено			0
24	Трговски дуќан			0
25	Занаетчиски дуќан			0
26	Верски објект			0
27	Угостителски објект	1	4	5
28	Стоковна куќа			0
29	Аеродром			0
30	Градилиште			0
31	Електрична централа			0
32	Трансформаторска станица			0
33	Разводни постројки		12	12
34	Плинара			0
35	Рафинерија			0
36	Производствен погон		3	3
37	Помошен погон			0
38	Земјоделска задруга			0
39	Останати градежни објекти	3	11	14
ВКУПНО		16	187	203

5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела Бр. 7 ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Намена	Бр. На пожари			Површина во (ха)			Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Лисјари		19	19		460,3	460,3			0
Мешани		23	23		557,03	557,03			0
Шикари		2	2		50,2	50,2			0
Четинари		11	11		213,4	213,4			0
Вкупно шуми	0	55	55	0	1280,9	1280,9	0	0	0
Стришта		10	10		45,211	45,211			0
Житарици			0			0			0
Овощтарници			0			0			0
Лозја			0			0			0
Ливади			0			0			0
Пасишта			0			0			0
Вкупно земјоделски површини	0	10	10	0	45,21	45,21	0	0	0
Депонии		36	36		12,557	12,557			0
Останато		271	271		1742,07	1742,1			0
Вкупно депонии и останато	0	307	307	0	1755	1755	0	0	0
СЕВКУПНО	0	372	372	0	3081	3081	0	0	0

6

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 8 ПОЖАРИ НА СООБРАЌАЈНИ СРЕТСТВА

Вид на сообраќајно сретство	Број на пожари			Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Електрична локомотива			0			0
Дизел локомотива			0			0
Патнички вагон			0			0
Теретен вагон			0			0
Вагон цистерна			0			0
Патничко возило (ПМВ)	10	18	28	1140000		1140000
Товарно моторно возило (ТМВ)		1	1			0
Комбинирано возило (КМВ)			0			0
Работна машина (<30км/ч)			0			0
Трактор		1	1			0
Возило на воден сообраќај			0			0
Возило на воздушен сообраќај			0			0
Останати возила		1	1			0
ВКУПНО	10	21	31	1140000	0	1140000

7

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 9 ПОЖАРИ НА ОСТАНАТО

Останато	Бр. На пожари			Количина (т, м3)			Материјална штета		
	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Копа сено	5000	1000	6000		1000	1000			0
копа слама	2000	400	2400		600	600			0
Жито	80	3	83		3	3			0
Сточна храна			0			0			0
Огревно дрво			0			0			0
Дрвена трага			0			0			0
ВКУПНО	7080	1403	8483	0	1603	1603	0	0	0

Табела бр.10 Опожарени количини од пожарите на објекти, отворен простор, сообраќајни сретства и останати пожари класифицирани во Табела бр. 10

Останато	Количини				Материјална штета во денари		
	СЛ	ИГ	ВК	ВК	СЛ	ИГ	ВК
Сено (т)			0	0			0
Слама (т)		9	9	9			0
Жито (т)			0	0			0
Сточна храна (т)			0	0			0
Огревно дрво (м3)			0	0			0
Запаливи течности (ли)			0	0			0
Запаливи гасови (ли)			0	0			0
Друго		4,7	4,7	4,7			0
ВКУПНО	0	13,7	13,7	13,7	0	0	0

8

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 11 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЈАВА НА ПОЖАРИ ПО МЕСЕЦИ

Пожари на	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВКУПНО
Објекти	44	39	23	12	6	8	13	6	12	12	8	20	203
Отворен простор	10	43	148	11	8	5	12	38	53	34	8	2	372
Сообраќајни сретства	2	3	4		4	3	6	4	3			2	31
Останато		1				2	1				2	4	10
ВКУПНО	56	86	175	23	18	18	32	48	68	46	18	28	616

Табела бр. 12 СПОРЕДБЕНА МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИ ПО ГОДИНИ 2018 / 2019 ГОД.

Пожар на	Јануари		Февруар		Март		Април		Мај		Јуни		Јули		Август		Септем		Октом		Ноем		Декем		ВКУПНО	
	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19
Објекти	32	44	30	39	26	23	9	12	12	6	13	8	14	13	10	6	13	12	25	12	15	8	32	20	231	203

9

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Отворен Простор	6	10	7	43	5	148	4	11		8	7	5	3	12	6	38	44	53	47	34	28	8	12	2	169	372
Сообраќајни сретства	1	2	3	3	2	4	3		2	4	2	3	2	6	3	4	4	3	1		2		2	2	27	31
Останато				1								2		1							2		4	0	10	
ВКУПНО	39	56	40	86	33	175	16	23	14	18	22	18	19	32	19	48	61	68	73	46	45	18	46	28	427	616

Табела бр. 13 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ПОЖАРИТЕ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

Намена	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВКУПНО
Лисјари			4				3		12				19
Мешани			9					1	10	2	1		23
Четинари			6	2			1						11
Шикари					1				1				2
Вкупно шуми	0	0	21	2	1	0	4	1	23	2	1	0	55
Стришта			1				1	3	4		1	1	11
Житарици													0
Овощарници													0
Лозја													0
Ливади													0
Пасишта													0
Вкупно земјоделски површини	0	0	1	0	0	0	1	3	4	0	1	1	11

10

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Депонии	6	1	9	1	3	1	6	3	2	2	2		36
Др. Отворен прост.	4	42	117	8	4	4	1	31	24	30	4	1	270
Вкупно депонии и др. Отворен Простор	10	43	126	9	7	5	7	34	26	32	6	1	306
СЕВКУПНО НА ОТВОРЕН ПРОСТОР	10	43	148	11	8	5	12	38	53	34	8	2	372

Табела бр. 14 МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ОПОЖАРЕНИ ПОВРШИНИ ВО (ХА)

Намена	Јануари	Фебруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	ВКУПНО
Лисјари			50				0,3		410				460,3
Мешани			235,5					10	266,53	35	10		557,03
Четинари			93,3	120			0,1						213,4
Шикари					0,2				50				50,2
Вкупно шуми	0	0	378,8	120	0,2	0	0,4	10	726,53	35	10	0	1280,9
Стришта			10				0,001	0,81	32,4		1	2	46,211
Житарици													0
Овощарници													0
Лозја													0
Ливади													0
Пасишта													0

11

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Вкупно земјоделски површини	0	0	10	0	0	0	0,001	0,81	32,4	0	1	2	46,211
Депонии	0,002		9		1,3	0,2	0,12	2	2		0,1	1	15,722
Др. Отворен прост.	14	101,32	530,754	67,25	0,1	2,21	0,50005	113,12	83,78	834,42	0,22	0,003	1747,7
Вкупно депонии и др. Отворен Простор	14,002	101,32	539,754	67,25	1,4	2,41	0,62005	115,12	85,78	834,42	0,32	1,003	1763,4
СЕВКУПНО НА ОТВОРЕН ПРОСТОР	14	101,3	928,6	187,3	1,6	2,41	1,021	125,9	844,7	869,4	11,32	3,003	3091

Табела бр. 15 ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР СПОРЕД ГОЛЕМИНАТА НА ОПОЖАРЕНАТА ПОВРШИНА ВО (ХА)

Намена	<1	1-5	5-25	25-50	50-100	100-250	250-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-3000	>3000	ВКУПНО
Лисјари	3		8	7									18
Мешани	1		25	4									30
Четинари	6	1	4	1		2							14
Шикари	1			50									51
Вкупно шуми	11	1	37	62	0	2	0	0	0	0	0	0	113
Стришта	2,1	4	3	1									10,1
Житарици													0

12

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Овоштарници													0
Лозја													0
Ливади													0
Пасишта													0
Вкупно земјоделски површини	2,1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10,1
Депонии	33,2	2											35,2
Др. Отворен прост.	125,22	53	68	19	2		2						269,22
Вкупно депонии и др. Отворен простор	158,42	55	68	19	2	0	2	0	0	0	0	0	304,42
СЕВКУПНО НА ОТВОРЕН ПРОСТОР	171,5	60	108	82	2	2	2	0	0	0	0	0	427,5

Табела бр. 16 - ВРЕМЕ НА ПОЖАРИТЕ

Време на настанување во часови	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
06:00 - 14:00	9	212	221
14:00 - 20:00	8	266	274
20:00 - 06:00	9	112	121
Друго			0
ВКУПНО	26	590	616

Време на завршување	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
до 1 час	11	274	285
1 до 2 часа	10	146	156
> 2 часа на градежни објекти	4	21	25
> 2 часа на отворен простор	1	149	150
Друго			0
ВКУПНО	26	590	616

13

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Време на пристигнување	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
5 мин	12	182	194
6 - 10 мин	6	133	139
11 - 15 мин	2	63	65
> 15 мин во град		6	6
> 15 мин воон град	6	206	212
Друго			0
ВКУПНО	26	590	616

Време на локализирање	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
5 мин		22	22
6 - 15 мин	4	67	71
16 - 30 мин	7	115	122
> 30мин на градежни објекти	10	77	87
> 30мин на отворен простор	5	309	314
Друго			0
ВКУПНО	26	590	616

Табела бр. 17. Учество на ПП-возила, пожарникари и др учесници

ПП-возила	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
Со 1 ПП возило	18	537	555

Бр. На пожарникари	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
До 3 пожарникари	8	481	489

14

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Со 2 ПП возила	7	43	50
Со 3 ПП возила	1	7	8
Со 4 ПП возила	1	2	3
Со 5 ПП возила			0
> 5 ПП возила			0
Останато			0
ВКУПНО	27	589	616

Од 4 - 7 пожарникари	18	101	119
Од 8 - 12 пожарникари		7	7
> 12 пожарникари во град		1	1
> 12 пожарникари во н град			0
Останато			0
ВКУПНО	26	590	616

Други учесници	Број на пожари		
	СЛ	ИГ	ВК
Граѓани	37	182	219
Полиција	52	155	207
Припадници на ДЗС			0
АРМ			0
Работници од шумско		41	41
Работници од др. претпријатија	4	80	84
Доброволни пожарникари			0
Останато	9	22	31
ВКУПНО	102	480	582

Табела бр. 16 ПРИМЕНИ ПРИЈАВИ ВО ТППЕ

1. Пријава за пожари	вкупно	616
2. Пријави за експлозии	вкупно	1
3. Лажни пријави	вкупно	22
4. Интервенции во соседна општина	вкупно	1
5. ТППЕ не интервенирала	вкупно	27
6. Технички интервенции	вкупно	44
7. Други активности	вкупно	47
	вкупно	758

15

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табела бр. 19 Технички интервенции

Бр	Вид на техничка интервенција	Бр. На тех. интер.	Учесници			Времетраење на интервенција		
			ПП возила	Пожарникари	Др. учесници	До 1 час	Од 1 до 2 часа	Над 2 часа
1	Интервенција во услови на сообраќајни несреќи	14	14	46	5	9	2	3
2	Исплмпување на вода од поплавени простории	7	7	17	5	2	4	1
3	Спасување на луѓе од височини или вадење од длабочини	2	2	7		1		1
4	Отворање на заклучени објекти	16	16	41	25	22	2	1
5	Обезбедување, санирање на состојби после несреќи	3	3	8		3		
6	Акциденти со опасни материи							
7	Осветлување на терен							
8	Друго	2	2	6		2		
9	ВКУПНО	44	44	123	35	39	8	6

Табела бр. 20 - Други активности на ТППЕ

16

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Бр.	Други активности	Бр. На активности	ПП возила	Пожарникари	Време на ангажман во часови
1	Обезбедување спортски натпревари	24	36	155	87
2	Обезбедување објекти и друго	13	22	72	80
3	Носење вода	6	6	4	10
4	Др. активности и услуги	4	5	12	10
5	ВКУПНО	47	69	243	187

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЈОУДГ "НАША ИДНИНА"- ПРИЛЕП ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА

Артикле II. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЈОУДГ "НАША ИДНИНА"- ПРИЛЕП ВО ТЕКОТ НА 2019 ГОДИНА

ЈОУДГ "Наша иднина"- Прилеп содржините ги реализира врз основа на анализите врз согледувањата на програмските документи, во кои се вградени покрај стручно - научните сознанија за интелектуални потенцијали и потреби на децата од 9 месеци до 5 години и 8 - месечна возраст и деца на возраст од поаѓање во училиште до 10 години.

Активностите се реализираат врз :

- Програмата за рано учење и развој (Сл.весник на РМ бр.46/14) и
- Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр.23/13) и неговите измени и дополнувања (Сл.весник на РМ бр. 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16).

Функционална дејност на ЈОУДГ „Наша иднинаж Прилеп

Реализацијата на функционалната дејност условува постоење на здрав, сигурен и пријатен престој (внатрешен и надворешен), флексибилен и стимулативен простор.

Функционалната дејност се извршува во 4 – Објекти кои се наменски и тоа : „Гоце Делчев“, „Мирче Ацев“, „Тригла“ и „Бончејца“ чиј што проектиран капацитет е 1100 деца. „Пере Тошев“ со капацитет за згрижување на 60 деца. Во други просторни услови во О.У “Рампо Лефката” со капацитет од 120 деца од 2 до 6 годишна возраст. Исто така во други просторни услови во с. “Беровци” с. “Канатларци” с. “Мало Коњари” и с. “Тополчани”.

Во 2019/2020 година запишани се 1494 деца.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Табеларно прикажани во :

ОБЈЕКТ	ДЕЦА ОД 9 ДО 24 МЕСЕЦИ (10-12 ДЕЦА)		ДЕЦА НАД 2- 3 ГОДИНИ (12-15 ДЕЦА)		ДЕЦА НАД 3- 4 ГОДИНИ (15-18 ДЕЦА)		ДЕЦА НАД 4- 5 ГОДИНИ (18-20 ДЕЦА)		ДЕЦА НАД 5-6 ГОДИНИ (20-25 ДЕЦА)		ДЕЦА НАД 6- 10 ГОДИНИ (20-30 ДЕЦА)	
БОНЧЕЈЦА	2 групи	26 деца	2 групи	29 деца	3 групи	30 деца	2 групи	32 деца	3 групи	36 деца		
		18 деца		30 деца		32 деца		32 деца		36 деца		
						33 деца				36 деца		
ТРИЗЛА	1 група	24 деца	2 групи	29 деца	2 групи	33 деца	2 групи	40 деца	2 групи	41 деца		
				28 деца		31 деца		38 деца		41 деца		
МИРЧЕ АЦЕВ	1 група	18 деца	1 група	31 деца	2 групи	33 деца	2 групи	29 деца	2 групи	34 деца	2 групи	40 деца
						33 Деца		30 деца		26 деца		40 деца
ГОЏЕ ДЕЛЧЕВ	1 група	18 деца	2 групи	28 деца	2 групи	32 деца	2 групи	35 деца	2 групи	39 деца		
				28 деца		32 деца		35 деца		39 деца		
РАМПО ЛЕВКАТА					2 групи	30 деца	1 група	35 деца	1 група	38 деца		
						30 Деца						
Работнички			1 група	15 деца			1 група	20 деца	1 група	24 деца		
Канатларици	1 (една) хетерогена од 2 годнини до 6 години	10 деца										
Беровци	1 (една) хетерогена од 2 годнини до 6 години	10 деца										
Големо Коњари	1 (една) хетерогена од 2 годнини до 6 години	7 деца										

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Вкупен број на вработени кои се вклучени во дејноста изнесуваше 151 во декември 2019.

Наменските дотации кои за 2019 година изнесуваат 70.102.626.50. Тие финансиски средства се строго наменски користени и тоа за:

- 401 Основни плати	33.625.334,00
- 402 Придонеси за социјално осигурување	12.731.737,00
- 421 Комунални услуги	5.154.512,00
- 423 Материјали и ситен инвентар	1.757.274,00
- 424 Поправка и тек. одрж.	1.244.381,50
- 425 Договорни услуги	1.123.396,00
- 426 Други тековни расходи	58.260,00
- 481 Градежни објекти	14.407.732,00

Вкупно:	70.102.626.50
---------	---------------

За активна реализација на целокупната воспитно – образовна – згрижувачка дејност во која спаѓа целовитоста на организациона поставеност на дејноста од аспект на подмирување на потребите на децата од најмалата возраст за прифаќање во здрава и исполнета средина, организиран простор за мирување и задоволување на основните потреби за исхрана и правилен психо – физички развој на секое дете поединечно (задоволување на неговите индивидуални потреби). Создавање на просторни, хигиенски и материјални услови кои ќе го заменат детскиот дом во кој поголем дел од денот престојуваат децата од предучилишна возраст.

Трошоците за обезбедување на наведените потреби се подмируваат од сопствените средства и тоа :

- Приходи од децата, месечна партиципација во износ од 1.490,00 денари, под претпоставка дека сите запишани деца континуирано престојуваат без отстапување и намалување на износот.

Во 2019 година остварени се сопствени средства по основ приходи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

-		
-	723111 Приходи од децата	23.932.849.00
-	723911 Приходи од кирија	99.840.00
	723911/2 Приходи од англиски јазик	0
-	723111/1 Други вонредни приходи	14.250.00
	Вкупно:	24.046.939.00

Најголем дел од приходните средства се искористени за прехранбени продукти според нормативите укажани од Министерството за труд и социјална политика, но и во следните расходи :

-	420 Патни и дневни расходи	28.322.00
-	421 Комунални услуги	1.228.259.00
-	423 Материјали	9.869.960.00
-	423110 Канцелариски материјали	244.507.00
-	423120 Списанија	66.820.00
-	423410 Прехранбени производи	6.426.198.00
-	423310 Униформи	7.080.00
-	423320 Обувки	41.034.00
-	423710 Средства за хигиена	274.019.50
-	423810 Ситен инвентар	125.013.00
-	423830 Резервни делови	0
-	423999 Други материјали	2.685.288.50

Во наведените износи се сублимирани покрај канцелариските материјали за административна работа, набавка на нагледно дидактички материјали, материјали за активности, аудио визуелни помагала, детски списанија и литература, сликовници, стручна литература и други наменски помагала како досија, дневници, евидентни книги итн.

424 Тековно рутинско одржување	2.129.876.50
--------------------------------	--------------

Од кои дел се искористени за:

424110 Поправка и сервисирање на леки	67.360.00
424210 Одржување на згради	397.734.00
424220 Услуги за обезбедување	85.786.00
424230 Дезинф. дезир. дератиз.	134.000.00
424440 Поправка и оджување на машини	1.012.477.50
424420 Поправка и одржување на софтвер и хардвер	7.528.00
424430 Поправка и одржување на опрема	424.991.00
424510 Одржување на зелени површини	0

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Во текот на 2019 година молерисани се целосно два објекти „Мирче Ацев“ и „Бончејца“ и фасада на „Мирче Ацев“.

За реализирани блок дотации во период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година: WC (вкупно 18) во Тризла, Бончејца, Аличаир и Гоце Делчев 2.511.054,00 денари, дограма Гоце Делчев 1.590.345,00 денари, дограма Тризла и Бончејца 4.705.519,00 денари, покрив Тризла 3.470.775,00 денари, бекатон 681 м2 Бончејца 428.470,00 денари, фасада Бончејца 341.492,00 денари, кујна и перална, врати и абрис Гоце Делчев 100.000,00 денари, летниковци Гоце Делчев и Бончејца 246.126,00 денари, котлара и перална Гоце Делчев 1.202.090,00 денари, врати PVC и Прозори PVC Бончејца и Гоце Делчев 338.000,00 денари, одела за вработени 188.208,00 денари, обувки за вработени 108.021,00 денари, систем за дојава на пожар во сите градинки 90.000,00 денари.

425 Договорни услуги	1.849.732.00
Искористени во расходи и тоа :	
425220 Банкарска провизија	75.00
425250 Осигурување на недвижности	10.747.00
425260 Осигурување на моторни возила	8.502.00
425310 Правни услуги	103.809.00
425360 Плаќање по судски решенија	10.332.00
425420 Примарна здр.заштита	172.300.00
425640 Изработка на прос. и урб план.	37.760.00
425980 Надзор над градежни објекти	60.000.00
425990 Други дог. услуги	1.446.207.00

Според Законот за здравствена заштита задолжителни се санитарни прегледи на сите вработени - еднаш годишно, а вработените кои се во контакт со припремата и дистрибуирање на исхраната - двапати годишно, како и договорни услуги за превентивна здравствена заштита за ДДЦ.

Други договорни услуги – расходите паѓаат на трошоците :

- Надоместоците на договорни работници, кои произлегуваат од специфичноста на дејноста (згрижување на најмалата популација) при неопходни потреби за замена на оправдано одсутен работник , зголемен обем на работа кој ги надминува нормативите по бројност за воспитно – образовно- згрижувачка дејност.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Тука се искалкулирани и правните услуги околу неподмирување на трошоците за партиципација на децата како и Осигурување на Објектите од неповолни хаварии.

426Други тековни расходи	477.159.00
--------------------------	------------

Останатите оперативни расходи се користени по потреба за оперативни трансфери во работата.

-Нашите побарувања од деца – родители се во износ од 4.567.649 денари а обврските спрема добавувачите се во износ од 309.538.80 денари и истите ќе бидат измирени во месец 01- 2020 година.

Директор
Орце Тодоровски

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

**Домот за стари лица “Киро Крстески-Платник” Прилеп
Годишен извештај за 2019 година**

Домот за стари лица “Киро Крстески-Платник” Прилеп, е јавна општинска установа од областа на социјалната заштита, со основна дејност обезбедување на сместување, исхрана, помош и нега, здравствена заштита, културно забавни активности, работно-рекреативни активности, услуги од социјални потреби и други услуги на старите лица, зависно од потребите, психофизичките способности и барањата на корисниците.

Покрај основната дејност Домот во текот на годината, обезбедува прифаќање и времено сместување на возрасни лица, кои заради разни околности се нашле надвор од местото на живеење, без средства за живот или се без постојано сместување, се до нивното враќање во сопственото семејство или сместување во друга установа за социјална заштита.

Вкупната површина со која располага Домот е 10.688м² од кои 4.038м² под објект и 6.650м² дворно место и економија.

Капацитетот на Домот е 151 легла (од кои 50 легла во новиот дел) и 101 во другиот дел кој е исполнет со корисници од повеќе општини во Македонија. Моментално во Домот има сместено 140 корисници .

Вкупниот број на вработени е 45, од кои 28 примаат плата од Буџетот на РМ, а останатите 17 вработени од сметката на самофинансирачки активности.

Финансирањето на Домот се врши преку наменски дотации и самофинансирачки активности.

Блок дотации од буџет за 2019 година изнесуваат **15.739.665** денари кои се потрошени за:

- плати, надоместоци и придонеси од плати **7.701.694 ден.**

- плати.....5.272.389

- придонеси2.429.305

- комунални услуги.....**2.098.233,00 ден.**

-електрична енергија.....321.197

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

-водовод и канализација.....	295.922
-затоплување	1.481.114 ден
- материјали и ситен инвентар.....	4.427.506 ден.
-прехранбени артикли.....	3.002.369 ден.
-лекови.....	267.260 ден.
-ср-ва за хигиена.....	1.157.877 ден.
-поправки и тековно одржување.....	50.000 ден.
-одржување на згради.....	40.500
-поп.и одрж.на др.опрема.....	9.500
-купување на опрема и машини.....	396.126 ден.
-купување на друга опрема.....	396.126
-градежни објекти.....	1.066.106 ден.
-подготвување на проекти.....	59.000
-реконс.на деловни објекти.....	1.007.106

Од сметката на самофинансирачки активности вкупниот приход за 2019 година изнесува **17.174.612** денари и тоа:

- приходи од проект Народна кујна.....	2.295.432 ден.
- приходи од сместување.....	12.542.205 “
- закупнина од објекти.....	1.376 “
- други средства на солидарност.....	175.460 “
- приходи од минати години.....	2.124.647 “
- приходи од осигурување.....	4.585 “
- останати неданочни приходи.....	30.907 “

Од приходите од сметката на самофинансирачки активности се потрошени **14.563.880** денари за:

- плати,надоместоци и придонеси од плата.....	4.947.547 ден.
- плати.....	3.107.218

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

- придонеси.....	1.840.329	
- патни и дневни расходи.....	9.000 ден.	
- комунални услуги.....	3.334.695 “	
- електрична енергија.....	683.887	
- водовод и канализација.....	300.242	
- ѓубретарина.....	266.724	
- други ком.услуги-погребни.....	96.038	
- течни горива нафта.....	1.729.666	
- пошта.....	17.947	
- телефон и телефакс.....	32.472	
- др.трошоци за комуникац.....	43.590	
- горива и масла.....	132.078	
- регистрац.на мотор.возила.....	16.541	
- транспорт на луѓе.....	15.510	
- материјали.....	3.890.916 “	
- Канцелариски материјали.....	78.332	
- списанија и весници.....	22.600	
- униформи за вработени.....	13.902	
- материјали за АОП.....	1.062	
- прехранбени продукти.....	3.077.277	
- лекови.....	134.696	
- средства за хигиена.....	475.332	
- ситен и инвентар.....	39.210	
- други материјали.....	48.505	
- поправка и тековно одржување.....	609.599 “	
- договорни услуги.....	848.050 “	
- други тековни расходи.....	224.402 “	
- привремени вработувања.....	61.119 “	
- плаќања по судски решенија.....	158.552 “	
- купување на опрема и машини.....	480.000 “	

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Во 2019 година продолжи со работа проектот “Народна кујна за лица со социјални проблеми” кој се спроведува во Домот и со овој проект им се дава услуга на 100 лица.

Одговорен сметководител :
Велика Петровска

Прилеп
20.02.2020

ЈОУ Дом за стари лица
“Киро Крстески-Платник“ Прилеп
Директор
Дипл.прав.Мики Крстев

В. Извештај за користењето на финансиските средства од тековните резерви

За непланираните или помалку планирани расходи во буџетот на Општината може да се планира Буџетска резерва најмногу до 3% од вкупните тековни расходи на Буџетот, кои средства се наменети за покривање на расходи во случај на виша сила, елементарни непогоди и други непредвидливи случаи.

Врз основа на законска обврска предвидена со Закон за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа, член 31 во Буџетот за 2019 година, се предвидени во програма А0 на група 41-резерви недефинирани расходи во износ од 2.500.000,00 денари, во ставката 412- постојана резерва (непредвидливи расходи), konto 412110-постојана резерва (непредвидливи расходи) 1.500.000,00 денари, и во програма Е00- Општинска администрација, на ставка 413- тековни резерви (разновидни расходи), на потставка 413110-тековни резерви (разновидни расходи) 1.000.000,00 денари.

Бидејќи тие се средства со строга наменска употреба и не смее да се користат за извршување на редовни т.е. тековни активности во текот на 2019 година од контото 412110- постојана резерва (непредвидливи расходи) од планираните 1.000.000,00 денари- реализирани се ,00 денари кои се исплатени како помош на следните физички лица:

- С. Мисески	(елементарни непогоди- пожар)	25.000,00 денари
- М. Секулоска	(елементарни непогоди- пожар)	20.000,00 денари
-Ј. Ѓ. Наумоска	(елементарни непогоди-пожар)	25.000,00 денари
- З. Аризанкоска	(елементарни непогоди-пожар)	25.000,00 денари
-Б. Китаноски	(елементарни непогоди-пожар)	30.000,00 денари
-А. Димески	(елементарни непогоди-пожар)	15.000,00 денари
-В. Тризагароски	(елементарни непогоди-пожар)	15.000,00 денари
-Н. Ристески	(елементарни непогоди-пожар)	10.000,00 денари
-К. Бандевска	(елементарна непогода-пожар)	15.000,00 денари
-В. Амбарџиева	(елементарна непогода-пожар)	10.000,00 денари
-Е.Аљакоска	(елементарна непогода-невреме со град)	3.930,00 денари
-Ж. Костоски	(елементарна непогода-невреме со град)	3.756,00 денари
-Д. Б. Мирчески	(елементарна непогода-невреме со град)	13.345,00 денари
-В. Т. Мисиркоски	(елементарна непогода-невреме со град)	10.015,00 денари
-Г. Р. Цветаноска	(елементарна непогода-невреме со град)	3.356,00 денари

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

-Р. Ж. Пуцакоски	(елементарна непогода-невреме со град)	33.899,00 денари
-П. Ѓорѓиевски	(елементарна непогода-невреме со град)	3.097,00 денари
-Н. И. Белушаноски	(елементарна непогода-невреме со град)	4.105,00 денари
-М. Ј. Момироски	(елементарна непогода-невреме со град)	4.849,00 денари
-М. Аљакоска	(елементарна непогода-невреме со град)	4.598,00 денари
-ИЗ Дејанчо К.село	(елементарна непогода-невреме со град)	11.953,00 денари
-Б. Пуцакоски	(елементарна непогода-невреме со град)	5.241,00 денари
-М. Бумбароски	(елементарна непогода-невреме со град)	2.346,00 денари
-Д. С Џороски	(елементарна непогода-невреме со град)	3.284,00 денари
-Љ. Николоски	(елементарна непогода-невреме со град)	1.466,00 денари
-С. И. Тошеска	(елементарна непогода-невреме со град)	7.883,00 денари
-А. Гулабоски	(елементарна непогода-невреме со град)	1.525,00 денари
-С. К Петреска	(елементарна непогода-невреме со град)	5.053,00 денари
-Б. Џ. Конески	(елементарна непогода-невреме со град)	4.386,00 денари

Вкупно **318.081,00 денари**

Од konto **413110**- тековни резерви (разновидни расходи) потрошени се **444.260,00** денари од кои за починат член од семејството (ќерка-син, сопруг - сопруга , татко- мајка) како и за боледување подолго од 6 месеци исплатени се:

-Г. Гаврилоска	15.000,00 денари (смртен случај)
-М. Ариоска	15.000,00 денари (смртен случај)
-Ж. М. Нешкоска	15.000,00 денари (смртен случај)
-Ж. Јоноска	15.000,00 денари (смртен случај)
-В. Думбалоска	15.000,00 денари (смртен случај)
-Е. Евтимоска	30.000,00 денари (смртен случај)
-С. Ристеска	22.089,00 денари (боледување)
-Б. Шеќероска	30.000,00 денари (смртен случај)
-Ј. Џ. Стојческа	30.000,00 денари (смртен случај)
-Е. Евтимоска	15.000,00 денари (смртен случај)
-З. Здравески	30.000,00 денари (смртен случај)
-Н. В. Димоски	15.000,00 денари (смртен случај)
-В. Димоска	17.171,00 денари (боледување)
-Р. Думбалоски	15.000,00 денари (смртен случај)
-С. Ташкоски	15.000,00 денари (смртен случај)
-С. Иваноски	15.000,00 денари (смртен случај)
-Ќ. Абдулоски	15.000,00 денари (смртен случај)
-Г. Здравески	30.000,00 денари (смртен случај)
-М. Стојанов	15.000,00 денари (смртен случај)
-С. Јосифоска	30.000,00 денари (смртен случај)
-Е. Димоски	15.000,00 денари (смртен случај)
-И. Џагадурска	15.000,00 денари (смртен случај)

Вкупно **444.260 ,00 денари**

Претседател
на Советот на Општина Прилеп

Бр. 09-887/4
12 .03.2020год.

Миле Талески

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

Прилеп

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ВО 2020 ГОДИНА

1. Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“

Број 08-889/4
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 12, 14, 39 и 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/2014, 150/2015 и 37/2016) и член 14 став 1 точка 9 и 26 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп “ број), Советот на Општина Прилеп на ден 12.03.2020 година ја донесе

Програма
за спроведување на општи мерки за заштита
на населението од заразни болести во 2020
година

1. Вовед

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести е во согласност со член 12, 14, 39 и 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/2014, 150/2015 и 37/2016) и член 22 и член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/2002), каде во член 22 е наведено дека, заштитата на населението од заразни болести претставува организирана

општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за Р. Македонија, како и врз основа на Предмет: Доставување на насоки за изготвување на предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести бр.11-341/1 од 25.12.2019год. и Наш бр.03-4415/1 од 30.12.2019год. како и Предмет: Доставување на стручно мислење бр. 11-28/1 од 22.01.2020 и Наш бр.03-216/1 од 22.01.2020год. доставени од ЈЗУ-ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ПРИЛЕП:

При реализација на програмата за заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се применуваат општи и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки.

За епидемиолошкиот надзор, организирање и спроведување задолжени се епидемиолошките служби при Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје.

Додека општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат општините, на предлог на Центрите за јавно здравје. Овие мерки вклучуваат:

1. Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата;

2. Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материји на начин кој спречува загадување на човековата околина;

3. Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: (училишни и предучилишни установи, објекти за храна, објекти за водоснабдување, други јавни установи и други јавни места);

4. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

5. Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.

Што се однесува до општите мерки, тие ги организира единицата на локална самоуправа и се спроведуваат во согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.

Во категоријата посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести спаѓаат:

- 1.Откривање на заразни болести-поставување дијагноза;
- 2.Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на заболувањето;
- 3.Пријавување на заразни болести;
- 4.Епидемиолошки испитувања;
- 5.Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест;
- 6.Карантин и здравствен надзор;
- 7.Здравствени прегледи на одредени категории на вработени, како и на лица и бацилоносителите одредени со закон;
- 8.Имунизација и хемиопротекција;
- 9.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки индикации.

Овие специфични мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат здравствените работници во референтни здравствени установи, според специфичната цел и мерки за кои се регистрирани.

Кога имаме услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и вонредни мерки за заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага Комисијата за заштита од заразни болести.

Мерките за заштита на населението од заразни болести и средствата за нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на останатите мерки за здравствена заштита.

2.Активности

Во програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за спроведување на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните и други заболувања на територијата на Општина Прилеп.

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Прилеп, во соработка со ЈЗУ Центар за јавно здравје-Прилеп. За заштита на населението од заразни

болести во Општина Прилеп, во 2020 година, ќе се спроведат следниве општи мерки:

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување;
2. Отстранување на отпадни води и друг тврди и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина
3. Обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти: предучилишни и училишни установи, други јавни објекти, средства за јавен сообраќај и јавни места.
4. Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување здравјето на населението – (дел од овие активности се во Програмата за социјална заштита);
5. Вршење на **превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација** и други хигиенско-технички мерки на јавни објекти, предучилишни и училишни установи, населени места и јавни површини;

Општа мерка 1

Обезбедување на безбедна вода за пиење и контрола над исправноста на водата и објектите за водоснабдување.

Безбедна вода за пиење е вода која не содржи микроорганизми, паразити и нивни развојни форми во број кој преставува опасност по здравјето на луѓето, како и отсуство на супстанции во концентрации кои сами или заедно со други супстанции претставуваат опасност по здравјето на луѓето.

Цел:

Снабдување на населението со безбедна вода за пиење согласно Правилникот за безбедност на вода (член 25), според кој ако се утврди дека водата не е безбедна за пиење, ЈКП Водовод и канализација треба

- Да го прекине или ограничи испрачувањето на водата.

- Поставување натпис Водата не е за пиење.
- Да ги извести потрошувачите и да им даде соодветни препораки.
- Да ја детектира причината за загадувањето, во соработка со надлежните институции.
- Да спроведе итни мерки за одстранување на загадувањето.
- Доколку прекинот во испорачување на вода е подолг од 24 часа, ЈКП треба да обезбеди снабдување на населението со вода на друг начин.

Една од основните дејности на ЈКП „Вик“ Прилеп е дистрибуција и снабдување со безбедна вода за пиење, што подразбира здравствено исправна вода, без присуство на бактерии, вируси, паразити и нивни развојни форми, како и присуство на определени минерални материи и други состојки кои ќе ги задоволат пропишаните параметри, согласно Правилник за безбедност и квалитет на водата за пиење (Сл.Весник на РМ бр.183/18).Основната цел на овие пропишани правила е обезбедувањето на безбедна и чиста вода поради заштита на здравјето на луѓето од несакани ефекти од контаминација на водата за пиење.Снабдувањето со вода за пиење е зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдувачки систем до главниот водомер на корисникот на услугата. Водата наоѓа различна примена кај човекот и таа се користи за пиење, припрема на храна, одржување на лична хигиена и хигиена во урбаните и руралните заедници. Водата во човечкиот организам го одржува потребниот онкотски, хидростатички и осмотски притисок и метаболизмот на човекот. Покрај физиолошкото и хигиенското значење, таа има значајна епидемиолошка и токсиколошка улога. Податоците покажуваат дека за пиење дневно се потребни 2 до 3 литри вода, но сепак просечната дневна потрошувачка по жител е 200 l/ден и е одраз на стандардот и културата на живеење.

Жителите на Општина Прилеп се снабдуваат преку 3 водоснабдувачки системи, и тоа: Регионалниот Систем Студенчица, Градски извори и Градски бунари.Главен извор за водоснабдување на Општина Прилеп е од изворот Студенчица, преку дистрибуција со Регионалниот Систем Студенчица. Изворот има уредно и заштитено извориште, со прописни заштитни зони и каптажа.Преку систем на водоводни цевки и резервоари се дистрибуира до населението. Системот е гравитационен. Водата од РС се складира во Резервоарот Варош, како и во други помали резервоари на Топташ и т.н.Стар Варошки.Мрежата е изградена од цевки со различни материјали и профили.Тие се најчесто пластични и полиетиленски, но во определени делови во градот и населените места можат да се најдат азбест-цементни и лиено-железни, но со помал процент.Во однос на дијаметарот постојат профили од Φ 50mm до Φ 700mm.Друг извор за водоснабдување е од Старите Градски Извори со локација кај акумулацијата Вештачко Езеро. Вкупната издашност на тие извори е од 30-70 l/s. Исто така изградена е и Филтер Станица за питка вода со капацитет од 60-70 l/s, која е приклучена на одводната цевка од Акумулацијата Прилеп и може да се користи за интервентно водоснадување на градот, доколку има вода во неа. Дополнување на Акумулацијата Прилеп би се вршело кога би имало вишок на вода од РВ Студенчица за прогнозираните потреби, пред сè за водоснабдување и по потреба за наводнување.Пречистителната Станица за питка вода се наоѓа во населбата Варош и е наменета за пречистување на водата од Вештачкото Езеро.Трет извор на водоснабдување на населението е преку бунарските постројки во месностите Кошарка, Орушица- Кишовица и Бегова ливада.ЈКП стопанисува и со водоводите на повеќе населени места во околината на градот. Само 3 населени места, и тоа Мажучиште, Селце и Ново Лагово се снабдуваат од РВ Студенчица, додека пак другите најчесто имаат бунарско построение или се снабдуваат од извор.

За да се дистрибуира безбедна вода за пиење, потребно е истата да се дезинфицира и да се доведе до состојба со која при нејзина консумација нема да се загрози здравјето на луѓето. Дезинфекцијата претставува намалување на бројот на микроорганизми во средината, со помош на хемиски агенси и/или физички методи, на ниво кое не претставува закана по безбедноста или употребливоста на производот. Според Правилникот постојаната дезинфекција на водата за пиење се врши во сите објекти за водоснабдување. Во нашиот случај хлорирањето на водата во градот се врши во три Хлорни станици. Едната се наоѓа во месноста Песја Брдце, каде што се врши дезинфекција т.е. хлорирање на сировата вода што доаѓа од РВ Студенчица. Таа се прави со гасовит хлор 24/7 и контролата на резидуалниот хлор се врши на секој саат. Другата Хлорна Станица се наоѓа кај Собирните Извори кај Вештачкото Езеро, каде што целата вода од изворите оди во собирна шахта и таму исто така сировата вода се дезинфицира со гасовит хлор. Како и погоре изнесено, резидуалниот хлор и таму се мери на секој саат. Третата Хлорна станица е лоцирана кај Старите Градски Бунари, каде што има собирна шахта и целата сировата вода од бунарите се хлорира преку овој објект

.ЈКП има имплементирано НАССР систем, со којшто е регулирано севкупното делување и активности, како и постојаното следење и мониторинг на работата на водоснабдителниот систем. Според него сите предусловни програми се почитуваат и се со тенденција на подобрување. Тие подразбираат Добра Производствена (ДПП) и Добра Хигиенска пракса (ДХП). Преку овие предусловни програми се обезбедува почитување на општите хигиенски принципи, адекватни постапки и организација во сите дејности поврзани со храната. Според ДХП сите објекти на системот за водоснабдување мора да ги задоволуваат градежно-техничките и санитарно-хигиенските услови и да оневозможат развој на размножување на штетници, од типот на глодари, птици, инсекти. Од тие причини ЈКП има постигнато договор со овластена организација (во нашиот

случај ЈЗУ ЦЈЗ Прилеп) која врши редовна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) со однапред одредена динамика на сите водоснабдителни објекти во градот и населените места, со примена на средства и хемикалии од соодветно обучено лице и со одлична документација на сето сработено.

ЈКП има интерна лабораторија за следење на квалитетот на водата за пиење и тоа само за физичко-хемиските параметри. Во неа секојдневно се зема вода од 7 мерни места од градот и се анализира водата. Добиените резултати се документираат. Според Правилникот друга независна акредитирана институција ја врши контролата врз ЈКП, во нашиот случај тоа е ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп, која што според Еквивалент Жители (ЕЖ) зема вода за анализа за тестирање од точно определени мерни места. Исто така сме задолжени да правиме 2 пати годишно Периодичен преглед на водата за пиење, која опфаќа проширена физичко-хемиска анализа, радиоактивност и паразитолошки анализи. Овие се прават во ЈЗУ Институтот за јавно здравје на РСМ во Скопје. Според нивните резултати и препораки, Агенцијата за храна и ветеринарство преку инспекциските тела исто така вршат контрола врз квалитетот и безбедноста на водата за пиење.

На ЈКП преку Советот на Општината му имаат дадено на стопанисување неколку села во Општината. Најмногу од нив имаат локални водоводи и се снабдуваат преку бунарски построенија. Тоа се бунарите во населените места: Беровци, Галичани, Канатларци, Големо Коњари, Мало Коњари, Кадино Село, Тополчани, Старо Лагово, Чепигово, Веселчани, Загорани, Подмол. Изворска вода користат (преку РВ Студенчица) Ново Лагово, Мажучиште и Селце, како и сопствени извори во Волково и Ореовец. Сите населени места (освен Селце и Ново Лагово) се дезинфицираат т.е. хлорираат со течен натриумхиполорит, преку систем на хлоринатори и дозир пумпи. Контролата врз резидуалниот хлор го вршат нашите стручни лица, секојдневно.

Општа мерка 2

Отстранување на отпадни води и друг тврд и течен отпад на начин кој ќе оневозможи загадување на човековата околина

Цел

Заштита на населението и на животната средина со отстранување на отпадните води, согласно законските прописи.

Собирање на комуналниот смет од домаќинствата за обезбедување на здрава и чиста животна средина.

Заштита на вработените во Јавните комунални претпријатија, кои во својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпадни води и комунален смет, со што би се спречило првенствено настанување, а потоа и ширење на заразни болести.

Канализационата мрежа во град Прилеп е сепарирана, односно посебно фекална, посебно атмосферска. Реципиент на фекалната канализација е Пречистителната станица за отпадна вода, додека пак на атмосферската канализација реципиент е градската река. Канализационата фекална мрежа во поголем дел е изведена со азбест-цементни цевки со профили од ф200 mm до ф500 mm, додека пак главниот колектор е со профил ф800 mm и преку него се изнесува отпадната фекална вода од градот до Пречистителната станица за отпадна вода. Дел од мрежата во последниов период се изведува со ПЕ цевки. Атмосферската канализација во поголем дел е изведена од бетонски цевки, а помал дел со азбест-цементни цевки со профили од ф300 mm до ф1200 mm. Главниот колектор ја собира водата од градското подрачје и ја внесува во градската река. Најголем дел, и тоа 95-99% од градското подрачје е опфатено со фекална канализација, а делот каде што нема можност да се изведи канализациона мрежа или пак не може да се приклучи некое домаќинство, поради технички причини, тој дел функционира со септички јами. Со атмосферска канализација опфатен е 70% од градското подрачје.

Опис на начинот на дистрибуција на отпадните води, тврдиот и течниот отпад

Отпадните води од домаќинствата, индустријата и дел од атмосферските води, низ канализациониот систем се доведуваат до Пречистителната станица за отпадни води. Тука со неколку последователни третмани се пречистува водата, која понатаму се влива во реципиентот- Градската река.

Процесот се состои од :

1. Предтретман
2. Примарен третман
3. Секундарен третман

1. Предтретманот опфаќа:

- Механичко отстранување на материјали поголеми од 0,5 cm, со помош на ситни решетки. Издвоениот материјал се компресира и делумно се обезводнува, се складира во соодветни контејнери и такви ги презема ЈКП Комуналец Прилеп, со динамика еднаш седмично.
- Отстранување на песокот и пливачките материјали

Со помош на природните процеси на седиментација и флотација, се издвојуваат овие материјали во т.н. песоколовци. Издвоениот песок со посебен уред се преплакнува, делумно се дехидрира и се складира во соодветни контејнери, кои понатаму ги презема ЈКП Комуналец Прилеп, исто со динамика еднаш седмично.

2. Примарен третман

Во т.н. примарни пречистувачи-таложители, се одвива физичко раздвојување на таложливите материји и отстранување на пливачките материји, со помош на спомнатите процеси на седиментација и флотација, без хемиски третман. Примарниот ефлуент, кој содржи коидни и растворени честички продолжува на биолошки третман во аерирани

базени. Исталожениот материјал, во форма на Примарна тиња, оди на третман во анаеробни дигестори. Со предтретманот и примарниот третман се отстранува околу 50% на суспендирани и 25% на БПК.

4. Секундарен третман

Овој третман се состои од две фази:

1. Биолошко пречистување со т.н. процес на активирана тиња, во аеробна средина и

2. Физичко пречистување со декантирање во секундарни пречистувачи-таложители.

Во првата фаза, која се одвива во аерирани танкови со помош на микроорганизми, се отстрануваат органските и растворените неоргански состојки на отпадната вода, со флокулација.

Во втората фаза, следува исталожување на биомасата под дејство на гравитација, при што на површината се декантира чиста вода. Отпадната вода после секундарен третман е 95-98% пречистена во однос на суспендирани честички и околу 85% БПК.

Пречистената вода се влива во реципиентот, без да биде хемиски третирана. Тињата, добиена како нуспродукт, дел се користи во рецикулација до аерирани бази, а вишокот активна тиња продолжува до анаеробните дигестори, каде што дополнително се разградува. Финалната тиња, аеробно и анаеробно стабилизирана, после центрифугирање, се одлага на суши полиња. Дехидрираната тиња/тврдиот отпад, го презема ЈКП Комуналец Прилеп, еднаш седмично.

ЈКП се грижи за заштита на своите вработени, кои во својата работа се изложени на опасност заради контакт со отпадни води и превентивно врши задолжителна вакцинација (активна имунизација против црвен тифус/задолжителна, еднаш на 3 години), со цел да се спречи настанувањето, а потоа и ширењето на заразни болести. Согласно законските прописи, вработените оператори,

одржувачи на хидроопрема, вршат санитарно-здравствени прегледи на секои 6 месеци, сè со цел да се утврди нивната здравствена состојба, а и истовремено заштита при евентуалната манипулација со вода (како храна). Сите здравствени прегледи и вакцинации ги врши овластена организација за таа област.

Контакт лице: Јанески Емил
моб.075/503-808

За спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година ЈКП Комуналец - Прилеп ги реализира следниве мерки за заштита :

1. Од програмата за одржување на јавно прометни површини:

- Секојдневно метење на улици согласно програмата
- Миеење на улици од месец март до месец ноември
- Одржување на плоштади и јавни површини недефинирани во програмата

2. Од програмата за одржување на паркови, рекреативни површини и парк шуми:

- редовно одржување на зеленило
- обновување на паркови и зеленило
- заштита на зеленило

3. Од програмата за управување со отпад

- Дезинфекција и дератизација на депонија Алинци
- дезинфекција и дератизација во испостави на ЈКП Комуналец - Прилеп каде се врши селекција и балирање на отпад
- изграден базен за возила за дезинфекција на моторни гуми при излез и влез од депонија
- редовно миеење и одржување на возен парк за подигање на отпад .

Општа мерка 3

Обезбедување санитарно – технички и хигиенски услови во јавни објекти и предучилишни и училишни установи

Цел

Одржување на непрекорни хигиенски услови со цел спречување на настанување и ширење на заразни болести

Следење на здравствената состојба на вработените во јавните установи со цел исклучување на опасноста од пренесување на заразни заболувања на најранливата група – децата.

Создавање здрави поколенија преку континуирано следење на здравствената состојба на учениците и нивна имунизација согласно Правилникот за задолжителна имунизација во Р.Македонија.

Задолжителна превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во предучилишните и училишни установи од овластена установа за ДДД, а се со цел создавање на безбедна средина.

- ЈОУДГ “Наша Иднина” располага со 6 објекти, во кои се згрижени 1267 деца, и има 147 вработени. Во досието на секое примено дете има потврда за вакцинален статус. Лице за контакт за ДДД е Каролина Митрикеска 078-435-974. Здравствените прегледи на вработените се извршуваат согласно законските прописи.

- ООУ „Блаже Конески”-Во училиштето учат вкупно 844 ученици од кои 444 се машки и 400 женски ученици, 81 вработен. Комисија за следење на заразните заболувања :Членови: Биљана Ефремоска –077 958 253 ,Жаклина Гегоска-072 262 906 и Вера Искова – 075 787 025. За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е назначена-070 885 884. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

-ООУ “ Кире Гаврилоски-Јане”-Во училиштето учат вкупно 877 ученици од кои 462 се машки и 414 женски ученици, 71 вработен. Комисија за следење на заразните заболувања: Весна Зероска –078 290 456, Снежана Коцевска Шубеска -071 206 798, Симона Танеска – 076

812 992. За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е назначена Мира Трајкоска 071 386 305. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

- ООУ „Климент Охридски” -Во училиштето учат вкупно 780 ученици од кои 408 се машки и 372 женски ученици, 81 вработен. Комисија за следење на заразните заболувања :Роза Кузмановска - 078 327 641, Соња Јованоска - 078 327 640 и Милена Ѓорѓиоски - 071 761 546. За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е назначена Трајко Илиески- 078 327 644. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето ООУ „Климент Охридски” - Прилеп соработува со ЈЗУ Здравствен дом – Прилеп, во врска со задолжителната имунизација.

-ООУ „Добре Јованоски”-Во училиштето учат вкупно 1275 ученици од кои 647 се машки и 628 женски ученици, 94 вработени. Комисија за следење на заразните заболувања: Николина Шубеска –078 280 668, Елида Ѓорѓиеска 071 261 292 и Елена Десоска –075 844 510. За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е назначен Виктор Кржески -078 458 430. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

-ООУ „Рампо Левката ”-Во училиштето во учебната 2019/2020 година учат вкупно 635 ученици од кои 320 се машки и 315 женски ученици, 58 вработени. Комисија за следење на заразните заболувања во состав: Мимоза Кулеска –075 367 780, Весна Трајковска –075 776 644, Моника Наумоска –075 217 075. За секое запишано дете во прво одделение доставена е Потврда за вакцинален

статус.Вкупно запишани првачиња во учебната 2019/2020 се 51 ученици. Контакт лице за ДДД е назначена Мимоза Кулеска-075 367 780. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација на учениците.

-ООУ „Гоце Делчев“ -Во училиштето учат вкупно 756 ученици од кои 379 се машки и 377 женски ученици, 68 вработени. Комисија за следење на заразните заболувања: Лилјана Дунумагловска –078 257 408, Билјана Дукошка – 071 358 012, Елизабета Секулоска-070 800 527.За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус, освен за еден ученик кој е запишан во прво одделение (поради здравствени причини). Контакт лице за ДДД е назначена Орданчо Тасески-076 557 329. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

-ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари-училиштето опфаќа училишна зграда за деветтолетка во селото Мало Коњари(ЦОУ), како и две подрачни училишта во селата Големо Коњари и Кадино Село. Има 149 ученици и 32 вработени. На почетокот од учебната 2019/20 година се изработени следните програми за заштита на здравјето на учениците: Акционен план за здравствено воспитание,Програма за здравствена заштита и здравствено воспитание,Програма за заштита од заразни болести.Здравствената безбедност на водата за пиење во училиштето -од физичко-хемиски и микробиолошки аспект, се проверува еднаш месечно од страна на „ЈЗУ-Центар за јавно здравје Прилеп“ и со истата се запознаваат вработените и учениците;Септичката јама се празни по потреба, од Јавното претпријатие „Комуналец“, од кое се зема и тврдиот отпад од училиштето еднаш седмично;Обезбедување на санитарно-

технички и хигиенски услови во училиштето со редовно чистење на училишните згради во ЦОУ и во нашите две подрачни училишта(со дезинфекциони средства кога учениците се на часови или кога не се во училиштето), како и редовно одржување на хигиената и безбедноста во училишните дворови;Дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата во училиштето се врши според законската регулатива од ЈЗУ-Центарот за јавно здравје од Прилеп;За секое новозапишано дете имаме Потврда за вакциналниот статус-сите наши ученици се вакцинирани;Редовно се вршат систематски (и санитарни прегледи) на вработените, според законската регулатива;Нема Комисија за следење на заразните заболувања;Контакт лице за ДДД е директорката Ирена Кироска.

-ООУ “ Кирил и Методиј “с.Канатларци-Во училиштето учат вкупно 288 ученици од кои 153 се машки и 135 женски ученици, 51 вработен. Комисија за следење на заразните заболувања: Касим Рушид – 075 997 737, Влатко Кузманоски – 071 925 125 и ивона Трајкоска – 078 308 670.За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДД е назначена Емил Оџаклиески 070 629 048.Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

- ООУ „Круме Волнароски,, с.Тополчани има вкупно 185 ученици, и 45 вработени. Комисија за следење на заразни заболувања:Фота Дорошевска- 070 218299, Анета Тренкоска- 078309555 и Билјана Талеска Беличанец-071233908. За секое прикрупено дете е доставена Потврда за вакцинален статус. Контакт лице за ДДВ е назначена Виолета Димеска-078245925. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш

годишно се упатуваат на санитарни прегледи, а еднаш на две години се прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната Имунизација. Исто, така соработува кога станува збор за дезинфекција и дератизација и тоа секоја учебна година.

-ООУ„Кочо Рацин“-Во училиштето учат вкупно 801 ученик, 76 вработени. Потврда за вакцинален статус. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

-ООМУ,Оордан Михајлоски-Оцка“-Во училиштето учат вкупно 363 ученици, 24 вработени. Потврда за вакцинален статус. Во училиштето сите вработени согласно законските прописи, еднаш годишно прават Санитарни прегледи, а еднаш на две години прават Систематски прегледи. Училиштето соработува со ЈЗУ Здравствен дом Прилеп во врска со задолжителната имунизација.

- СОУ „Орде Чопела“, -Прилеп, 345 ученици вкупно од I до IV година, 75 вработени. Комисија составена од следните членови: Викторија Шамовска – 078-746-209, Ангела Петреска – дипломиран офталмолог, Татјана Тасевска – дипломиран технолог, Билјана Апостолоска – дипломиран проф. по Хемија и Емилија Николоска – Стручна служба- Социјален работник. Согласно систематските прегледи секое дете е со редовно примени вакцини. Контакт лице за ДДД – Зоран Ристески 076-456-273- благајник. Уредно извршени здравствени прегледи на сите вработени согласно законските прописи.

- СОУ „Ѓорче Петров“, -Прилеп, 805 ученици вкупно од I до IV година, 76 вработени. Согласно систематските прегледи секое дете е со

редовно примени вакцини. Уредно извршени здравствени прегледи на сите вработени согласно законските прописи.

- СОУ „Ристе Ристески-Ричко“, -Прилеп, 817 ученици вкупно од I до IV година, 90 вработени. Согласно систематските прегледи секое дете е со редовно примени вакцини. Уредно извршени здравствени прегледи на сите вработени согласно законските прописи.

- СОУ Гимназија „Мирче Ацев“, -Прилеп, 835 ученици вкупно од I до IV година, 80 вработени. Согласно систематските прегледи секое дете е со редовно примени вакцини. Уредно извршени здравствени прегледи на сите вработени согласно законските прописи.

-СОЕПТУ “ Кузман Јосифоски-Питу“, -Прилеп, 311 ученици вкупно од I до IV година, 61 вработен. Согласно систематските прегледи секое дете е со редовно примени вакцини. Уредно извршени здравствени прегледи на сите вработени согласно законските прописи.

Општа мерка 4

Обезбедување на превентивно – промотивни активности за унапредување здравјето на населението – (дел од овие активности се во Програмата за социјална заштита);

Активностите од оваа проблематика се директно поврзани со проблемите од социјалната сфера со што дел од активностите кои опфаќаат промоција на здравјето и превенција од заразни болести се опфатени и во Програмата за социјална заштита.

Цел

Промоција на здравјето и превенција од заразни болести преку здравствена едукација

на децата во основните училишта на територијата на општината.

Општината во соработка и со Центарот за јавно здравје ќе го планираат и организираат спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни болести.

Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на учениците од основното и средното образование за заштита од заразни болести.

Потоа од страна на Центарот за јавно здравје редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања (преку учество на локална телевизија, радио, весници) изработка на информативно-едукативни летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со местното население е важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за самозаштита и отстранување на леглата на комарци. Рок-вотекот на годината. Извршител- ЦЈЗ-Прилеп

Општа мерка 5

Вршење на **превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација** и други хигиенско-технички мерки на јавни објекти, предучилишни и училишни установи, населени места и јавни површини

Цел

Спречување на појава на штетници кои предизвикуваат или се носители на зарази

За спроведување на превентивна дезинсекција за спречување и сузбивање на вектор преносливите заболувања на територијата на општина **Прилеп** за 2020 година.

- Согласно законот за заштита на населението од заразни болести, 'Сл.Весник на Република Македонија' бр.66/24 како и законите за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести,(Сл.весник на Р.М.' бр.139 од 2008 год,бр.99/2009 и бр.86/2011)

член 40-

Задолжителна е дезинсекција на населени места при појава на инсекти или опасност од појава на заболувања кои се пренесуваат со инсекти.

За дезинсекција и дератизација на населбите и нивната околина надлежни се општините и градот Скопје, кои ги изведуваат со стручна и техничка помош на Центрите за јавно здравје и други правни лица кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него (член 42)

Единиците на локалните самоуправи и градот Скопје задолжени се да спроведуваат превентивна дезинсекција и дератизација на својата територија, за таа цел неопходно е Градоначалникот и Советот на ЕЛС да донесат одлука и обезбедат финансиски средства за спроведување на овие процеси.

1.Вовед

Како резултат на светските економски трендови и климатските промени, постои можност за интензивно распространување на векторите, а со тоа и зголемување на бројот на болени лица од инфективни заболувања кои се пренесуваат преку вектори. Вектори кои пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги или цицачи вклучувајќи ги и глодарите.Членконогите вектори како што се комарците и крлежите се ладнокрвни и се особени чувствителни на климатските фактори. Меѓу болестите кои се пренесуваат преку вектори има и такви кои се регистрираат во Р.Македонија како што се Лајмската болест, Треска од западен Нил, Лајшманиоза,Маларија , Хеморагични трески и други кои во иднина претставуваат јавно здравствена закана. Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки со цел нивно спречување, а бидејќи се работи за трансмисивни заболувања (вектор преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат кон уништување на векторите и едукација на населението за соодветна лична заштита, но и јакнење на здравствените капацитети за навремена дијагностика и соодветно лекување.

Центарот за јавно здравје-Прилеп стручно мислење за сузбивање на комарците на територијата на општина Прилеп ја изготви врз база на спроведените стручни извидувања на терен, во текот на кои следени се параметри неопходни за проценка на моменталната состојба во однос на овие штетници и условите кои го помагаат нивниот раст, развој и размножување.

Превентивната дезинсекција преставува планирана, систематска и долгорочна мерка која бара интерсекторска соработка на поголем број на институции, а има единствена цел намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка толеранција, како и спречување на растот, развојот и размножување на инсектите кои преставуваат вектори на голем број заразни болести,делуваат вознемирувачко но исто така предизвикуваат и алергиски реакции.Дезинсекцијата се спроведува со примена на механички, физички, биолошки, хемиски методи и средства кои се еколошки прифатливи и на начин кој неовозможува да се доведе во опасност здравјето на населението и животните како и на корисните инсекти.

Епидемиологија: Р.Македонија со глобалното затоплување и климатските промени, со својата географска положба и умерената клима се соочува со опасноста на евентуална појава на тропски и субтропски болести Zika вирус, вирусот на западен Нил-(WNV), Denga, Chikungunya, Источно коњски енцефалитис, Жолта треска, virusot "Cache Velleu"(CVV), "La Crosse" encephalitis (LACV) и др.) , како и појава на болести кои се веќе ерадицирани во Р.Македонија (Маларија), а кои се пренесуваат преку вектори (комарци).

Се до 1973 год., Р.Македонија била позната како хиперендемско подрачје за Маларија. Во 1946 год., во Македонија бројот на заболени бил околу 600.000 лица (повеќе од половина од населението). Маларијата во Македонија, по својот карактер била тешка, особено тропската која била позната и опишана во светската литература како **"македонска маларија"** (Гавриловски, 1973)

2.Морфологија и здравствено значење на комарцитеНајголемо значење од сите инсекти имаат комарците и тие претставуваат предмет на третман при спроведување на дезинсекционите постапки. Во Р.Македонија најголемо значење имаат комарците од родовите **Anopheles, Aedes и Culex**. **Anopheles** е комарецот кој е вектор на маларијата.Постојат преку 100 видови,годишно развиваат 4-8 генерации и имаат можност да прелетува 2-3 километри.

Состојба со комарците: Со ентомолошките испитувања извршени во Р.Македонија, а во согласност со критериумите како што тоа ги предвидела Светската здравствена организација (СЗО), во периодот од **1960-1971** год., во ендемските подрачја во скопскиот, струмичкиот, титовелешкиот и гевгелискиот регион утврдено е доминација на **Anopheles maculipennis var. typicus**(1). Анализите од мониторингот на комарците во **2010 год.** во Р.Македонија, покажаа дека се јавуваат **51 вид на комарци од фамилијата на Culicidae**. Во тек на теренските истражувања биле регистрирани вкупно **7 видови комарци:** *Anopheles maculipennis*, *Ochlerotatus hungaricus*, *Ochlerotatus geniculatus*, *Culex mimeticus*, *Culex tritaeniorhynchus*, *Culex martinii*, *Orthopodomyia pulchripalpis* (2). Во 2016 г.се направени ентомолошки истражувања во јужниот и југоисточниот регион на Р.Македонија со кои се докажа присуство на **инвазивен комарец т.е. Азискиот тигрест комарец (Aedes albopictus)** .Со ова докажување сега квалитативниот состав на комарците во Р.Македонија се зголемува за уште еден вид.

3. Општина Прилеп

-Општина Прилеп се наоѓа во западниот дел на централна Македонија и според површина е најголема општина во Македонија. Зафаќа површина од 1.194,44 км2 и има 76.768 жители.Општина Прилеп ја сочинуваат градот Прилеп кој има 16 населби и 59 населени места кои влегуваат во склоп на општината. Климата е умерено-континентална и се карактеризира со слаби врнежи во текот на годината (500-600мм) кои условуваат појава на слаби извори на вода.

Хидрографијата ја сочинуваат водните текови на Ореовечка, Дабничка, Селечка и Сува река. Сите водни текови се соединуваат југозападно од урбаното подрачје на Прилепска река и после 13км се вливаат во Црна река со просечен проток од 0,18м³ во секунда. Тековите на Ореовечка и Дабничка река се регулирани низ урбаното подрачје додека Селечка река и падините на Маркови кули се во голема мера диседирани со поројни јаруги кои при поголеми врнежи и непогоди се излеваат создаваат застојни водени површини. Голема водена површина претставува и вештачкото езеро кое се наоѓа на 5км од градот Прилеп. Други локации каде има застојни води, блата, мотчуришта се наоѓаат во населените места Тројкрсти, Чепигово, Кадино село, Мало и Големо Коњари, Беровци и други населени места како и на периферијата на градот Прилеп.

4. Сузбивање на комарци и нивните развојни облици

Планираното сузбивање на комарците претставува долгогодишно систематско и организирано спроведување на низа мерки и активности со цел редуцирање на густината на популацијата, а со тоа и одржување на стабилна епидемиолошка состојба во однос на појавата на вектор преносливите заболувања. Спроведувањето на дезинсекцијата е комплексен процес кој не подразбира само користење на хемиски супстанции за уништување на комарците. Сузбивањето на комарците се спроведува на четири нивоа при што постојано треба да се води грижа за зачувувањето на биолошката различност на одредено подрачје.

Санациони мерки- имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување на условите за раст и размножување на комарците. Тоа подразбира затрупување на мочуришта и блата, обезбедување проточност на водата, правилна диспозиција на цврстиот отпад, редовно косење на зелените површини, чистење на олуците како не би се задржувала водата и други хигиено- технички мерки.

Рок- во текот на годината

Извршител- Локална самоуправа

Здравствена едукација на населението- од страна на Центарот за јавно здравје редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања (преку учество на локална телевизија, радио, весници) изработка на информативно-едукативни летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со местното население е важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за самозаштита и отстранување на леглата на комарци.

Рок- во текот на годината

Извршител- ЦЈЗ-Прилеп

Евидентирање (мапирање) на сите стоечки води, бари, канали, речни корита на територијата која ја покрива.

Рок- Јануари-Март

Извршител- Локална самоуправа и ЦЈЗ

Биолошки мерки за сузбивање на комарците- ефикасни резултати се постигнуваат (онаму каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на комарецот како што е малата риба *Gambusia holbrooki* најчесто во езера при што се зачувува животната средина и биолошката разновидност. Примената на биоцидни производи како што е *Bacillus thuringiensis var israelensis* во форма на течност, прашак или гранули.

Хемиски мерки за сузбивање

А) примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули се користат за чисти води и не се штетни за останатите видови на животни.

Б) Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на комарецот т.е. делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели адултни комарци. Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули, прав а во однос на

апликацијата можат да се распрскуваат или рачно расфрлаат во водените површини. Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект, многу е полесна апликацијата и не го нарушуваат биодиверзитетот. За да може да се користи одреден ларвициден инсектицид потребно е за истиот да има дозвола од министерството за здравство.

Ц) Адултицидна дезинсекција- може да се спроведува како резидуално прскање во затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на поголеми површини. Претставува сложена акција која има за цел уништување на адултните форми на комарецот и дезинсекција која бара голема внимателност во однос на дозирањето на средството како и личната заштита на изведувачите и месното население. Има далеку помал ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот задолжително треба да има дозвола од Министерството за здравство за употреба.

5. Динамика и начин на спроведување на активностите

За да се постигни значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во предвид сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините каде што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на Општина Прилеп да се спроведат два вида на третирање и тоа:

Ларвицидната дезинсекција ќе се изведува од месец Март па се до месец Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на инфицираност на комарци. Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при Центарот за јавно здравје.

Средство за ларвицидна дезинсекција - ќе се користи ларвицид во форма на гранули или течност на база на **s-methoprene**.

Техника на изведување- рачно расфрлање или распрскување со УЛВ апаратура на места со стоечки води

Површини за третирање- ќе се третираат површини и места каде има застојни води и површини кои ќе бидат договорени согласно финансиската конструкција и тековниот оперативен план договорен помеѓу локалната самоуправа и изведувачот на дезинсекцијата.

Вкупна површина- се одредува до крај на м.Февруари после спроведени стручни увиди и мапирање на површини.

Адултицидна дезинсекција- ќе се изведува во неколку наврати од месец Мај до Септември/Октомври.

Динамика на третирање- спрема тековен оперативен план.

Средство за адултицидна дезинсекција- ќе се користи инсектицид Aqua Q-othrine sc 25 со активна супстанца deltamethrin 20gr/lit .

Техника на изведување-третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно замаглување.

Површини за третирање- површина договорена со тендерска постапка.

Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштени до:

-државен санитаерн и здравствен инспекторат за времето, начинот и средството за изведување на превентивна дезинсекција

-средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со цел информирање на населението за времето и местото на третман.

-здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на пчелите.

-доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности

-издава санитарна потврда за ДДД услуга

-континуирано ја следи состојбата со инфестацијата на комарци на територијата на општина Прилеп.

За споведување на превентивна систематска дератизација на јавни површини на територијата на општина Прилеп за 2020 година

Вовед:

Во секое населено место уништувањето и контролата на синантропните и хемисинантропните глодари односно намалување на бројноста на популацијата до ниво на биолошка толеранција е неопходност поради:

-Одржување стабилна хигиено-епидемиолошка состојба- **заразените глодари се извор и преносители на голем број заразни болести.**

-Намалување на економските штети кои ги предизвикуваат во стопанството и домаќинствата.

Епидемиологија:

Од сите видови цицачи глодарите се застапени со околу 40%.Постојат 33 фамилии, 481 родови и 2277 видови.

Под Rodentia - глодари има три фамилии .Од епидемиолошки интерес најзначајна е фам.Muridae – глувци, стаорци односно субфам.Murinae –глувци.

Во субфам.Murinae припаѓаат следните видови:

- Mus musculus-домашен глушец
- Apodemus agrarius-прыгаст глушец
- Apodemus sylvaticus-шумски глушец
- Apodemus flavicollis-жолтогрлен глушец
- Rattus norvegicus- сив стаорец

- Micromys minutes- џуџест глушец

- Rattus rattus- црн стаорец

Глувците и стаорците се секогаш во близина на луѓето и домашните животни и пренесувањето патогените микроорганизми е секогаш можна и голема.

Патишта на пренос:

- загадување на храната , водата (преку урина, плунка, измет)
- контакт
- алиментарен пат
- воздух
- инсекти кои се хранат со крв - (крлежи, комарци, болви, вошки итн.)
- каснување
- Способноста на штетните глодари да се прилагодуваат на секакви условни типови живеалишта, нивната деструктивност во местата каде што се присутни, големиот репродуктивен потенцијал и пренесувањето на причинителите на заразни болести ја наметнуваат потребата за нивно уништување.Кон крајот на 2014г почеток на 2015г. **беше прогласена епидемија на Tularemia** во Скопски приградски регион (Општина Арачиново - с.Арачиново, с.Мојанце, с.Грушино, с.Орланце), Лозово, Светиниколско итн. Во 2016 год. хеморагична треска е регистрирана во Пласница а во 2017 год.и во гостиварско с.Симница 5 регистрирани случаи. Секоја година се евидентираат поединечни случаи на заразни болести предизвикани од глодари , но тие се епидемиолошки неповрзани.**Тие ги пренесуваат и следниве заразни болест: Беснило (Rabies), Q-треска, Лајмска треска, Чума, Америчка спиечка болест(Chagas), Салмонелоза, Бруцелоза, Амебијаза, Токсоплазмоза, Туберкулоза, ендемски пегав тифус и тн.**

- **Активности на општината:**

- **извршување превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на јавна површина** на територија на секоја Општина како една од општите мерки за спречување и ставање под контрола на заразните болести (Регулирано со Закон за здравствена заштита на населението од заразни болести Сл.весник на Р.М бр.66/04, 139/08 и 99/09).

- **Подигнување на свеста на населението и постојана едукација** за нивната улога во борбата против глодарите (флаери, медиуми и друг начин на информирање). **Рок:** во текот на годината

- **Теренска проценка и санитација на околината**

Рок: во текот на годината

- **Изработка** на предлог програма за дератизација

Рок: пред усвојување на буџетот за наредната година

- **Систематска дератизација (пролетна и есенска) на канализациониот систем**

Рок: пролетна - март/април

есенска - октомври/ноември

- **Информирање на граѓаните преку медиумите за почеток на акцијата**

Рок: најмалку 7 дена пред отпочнување на акцијата

Активности на ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп како надлежна институција за територијата која ја покрива:

Активно учествува и дава стручно-методолошка помош во однос на точките 1,2,3, 4, 5 и 6.

Динамика на спроведување на дератизациониот процес:

Канализациониот систем во секое населено место е главното живеалиште, место за опстанок и размножување на популацијата на

штетни глодари. За да се изврши квалитетно сузбивање, односно да се впуштиме во рамноправна „борба“ против глодарите мора добро да се познаваат нивните биолошки карактеристики, начин на живот и однесување, постојано да се учи и да се бара нова метода и начин за да се намали нивната популација. *Дератизацијата се изведува два пати годишно (пролет/есен).* Во таа смисла дератизацијата е многу специфична и сите активности кои треба да се превземат во таа насока се поделени на:

1. Период на подготовки

2. Период на третирање

3. Период на контрола

1. Во подготвителниот период, со увид во планот на канализациската мрежа на Општина Прилеп се утврдува:

-должината и правецот на простирање на мрежата

-бројот на шахти (се добива податок од ЈКП)

-видот и количината на родентицидните мамци, според градежно-техничките карактеристики и услови кои владеат во канализационите шахти -степенот на инфестација со штетните глодари во јавно прометните површини

-бројот на работните екипи, секоја составена од два санитарни техничари, квалификувани за таа мерка

-терминот за започнување на акцијата врз основа на податоци за временските услови во тој период

-воспоставување соработка со вработените во ЈП Водовод и Канализација за нивно учество во отварањето на шахтите

-доставување информација до градските власти за сите превземен активности во овој период на подготовки, како и точниот термин за започнување на систематската дератизација.

2. Во периодот на третирање или т.н. интензивна дератизација, целата активност се базира на добиените податоци од подготвителниот период. Начинот, условите и динамиката на спроведената акција, зависи од степенот на инфестација со штетните глодари, на целото подрачје на Општина Прилеп.

-Доставување до ЕЛС-Прилеп тековен оперативен план и програм.

Сузбивањето и намалувањето на популацијата на штетните глодари се спроведува со поставување **хемиски препарати (родентициди) 200г. во шахта.**

-извршителот на дератизацијата треба да има *Решение од Министерство за здравство на Р.М. за регистрирана ДДД дејност.*

-За *хемискиот препарат (родентицид) Решение од Министерство за здравство за пуштање во промет на препаратот како биоциден производ.*

3. Контрола се спроведува 3 седмици по третирањето.

Финансиските средства за спроведување на превентивна дератизација се обезбедуваат од страна на ЕЛС-Прилеп

3. Финансирање и јавни набавки

Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година, програма Ј8, потпрограма Ј80, потставка 424 230-Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во висина од 2 400 000,00 денари. За оваа активност Општина Прилеп ќе спроведе јавна набавка во периодот февруари-април 2020 година.

4. Известување

Известувањето и информирањето на граѓаните ќе го вршат ЈЗУ-ЦЈЗ Прилеп и Општина Прилеп согласно законските надлежности, преку соопштенија во електронските и печатените медиуми, ВЕБ страната на општината, соработка на општината

со локалните надлежни органи, за точниот термин на акцијата, видот на препаратот и начинот на изведување на третманот.

5. Мониторинг

Покрај претставник од локалната самоуправа, мониторинг над спроведувањето на превентивните активности на Општина Прилеп за заштита на населението од заразни болести ќе врши и претставник од Центарот за јавно здравје како и претставник од Агенцијата за храна и ветеринарство.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Основ за донесување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести се одредбите на член 12, 14, 39 и 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на РМ“ бр.66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/2014, 150/2015 и 37/2016).

Број.09-887/5
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА

1. Одлуката за давање на согласност на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад во Општина Прилеп за 2019 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 08-889/5
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година донесе:

ОДЛУКА

за давање на согласност на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад во Општина Прилеп за 2019 година

член 1

Се дава согласност на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад во Општина Прилеп за 2019 година, бр. 02-313/2 од 31.01.2020 година на ЈКП „Комуналец“-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број:09-887/6
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД
01.10.2019 ГОДИНА ДО 31.12.2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/6
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број:09-887/7
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/7
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка на ЈКП
„Комуналец“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/8
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП, ЗА
2019 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/8
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната сметка и
Извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-
Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојува Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/9
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП „ПАЗАРИ“-
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019 ДО
31.12.2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/9
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 година, бр.01-52/1 од 06.02.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп.

Број.09-887/10
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА 2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/10
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година

член 1

Се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/11
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019 ДО
31.12.2019 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/11
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и

64/18) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година

член 1

Се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/12
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ
НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/12
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), а в.в. со член 88 од Законот за административни службеници („Службен Весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154,15,5/16,142/16 и 11/18), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година број 02-242/8 од 20.02.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/13
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА“ - ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/13
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008) а в.в. со член 116 алинея 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ "Наша иднина"-Прилеп за 2019 година

член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЈОУДГ "Наша иднина"-Прилеп за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ "Наша иднина"-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/14
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ –ПЛАТНИК“-ПРИЛЕП , ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/14
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), а во врска со член 184 став 1 алинеа 5 од Законот за социјалната заштита („Службен Весник на Република Северна Македонија бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески Платник“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број.09-887/15
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“- ПРИЛЕП, СО ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/15
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 14 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година

член 1

Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година, бр.01-77/12 од 28.02.2020 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „БоркаТалески“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број.09-887/16
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈОУ ГРАДСКА
БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА
2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/16
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 13 став 3 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ
Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, за
2019 година

член 1

Се усвојува Годишната сметка на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/17
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООМУ „ОРДАН
МИХАЈЛОСКИ-ОЦКА“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/17
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на ООМУ
„Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2019
година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/18
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА
ООУ „РАМПО ЛЕВКАТА“-ПРИЛЕП, ЗА 2019
ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/18
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Рампо Левката“- Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ
„Рампо Левката“- Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Рампо
Левката“-Прилеп, Градоначалникот и архивата
на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Број.09-887/19
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ
„КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин“- Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/19
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Кочо Рацин“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ
„Кочо Рацин“-Прилеп, за 2019 година

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Кочо
Рацин“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на
Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден
од денот на објавувањето во "Службен гласник
на Општина Прилеп".

Број.09-887/20
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ
„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/20
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Блаже Конески“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/21
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ
„ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/21
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеа 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Добре Јованоски“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/22
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев“- Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/22
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Гоце Делчев“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ
„Гоце Делчев“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Гоце Делчев“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/23
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1. Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Климент Охридски“- Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/23
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Климент Охридски“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ
„Климент Охридски“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Климент Охридски“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/24
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ „КИРЕ
ГАВРИЛОСКИ-ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/24
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп,
за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/25
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ „КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“-С.КАНАТЛАРЦИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019
ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/25
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на ООУ
„Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, за
2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/26
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ „СТРАШО ПИНЏУР“-С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/26
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/27
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА ООУ „КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“-С.ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година, за 2020 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/27
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 108 став 1 алинеја 5 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 161/2019) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2019 годин

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/28
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА СОУ
„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“- ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров“ -Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/28
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на СОУ
„Ѓорче Петров“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/29
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА СОУ
„РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО“- ПРИЛЕП, ЗА 2019
ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“ -Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/29
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишните сметки на СОУ
„Ристе Ристески Ричко“-Прилеп,
за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Ристе Ристески Ричко“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/30
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА
СОУ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“- ПРИЛЕП, ЗА 2019
ГОДИНА

Одлуката за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела“ -Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/30
12.03.2020 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на СОУ
„Орде Чопела“-Прилеп, за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ „Орде Чопела“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/31
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА
СОУ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“- ПРИЛЕП,
ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 08-889/31
12.03.2020 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Годишните сметки на СОУ
Гимназија „Мирче Ацев“- Прилеп, за 2019

година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/32
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ НА
СОЕПТУ „КУЗМАН ЈОСИФОСКИ-ПИТУ“-
ПРИЛЕП, ЗА 2019 ГОДИНА

1.Одлуката за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ "Кузман Јосифоски-Питу"-Прилеп, за 2019 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп.

Број 08-889/33
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 126 став 1 алинеа 6 од Законот за основното образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 145/2015 и 30/2016) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ
„Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп,
за 2019 година

член 1

Се усвојуваат Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, за 2019 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОЕПТУ „Кузман Јосифоски-Питу“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/33
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА
2020 ГОДИНА

1.Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/33
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22, став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 12.03.2020 год, донесе:

ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020г

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2020 година која што опфаќа изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште.

Планирањето исто така е и основа за создавање на единствена реална функционална целина преку кое ќе се овозможи отворање на нови локации за :

- А Домување во станбени куќи и станбени згради
- Б Комерцијални и деловни намени
- В Јавни институции
- Г Производство, дистрибуција и сервиси
- Д Зеленило и рекреација
- Е Инфраструктура

Планирањето се овозможува преку:

- Изработка на нов ГУП или измена и дополнување на постоечкиот
- Изработка на нови ДУП-ови или измена и дополнување на постоечките
- Урбанистички планови за село
- Урбанистички планови вон населено место
- Локални урбанистички плански документации
- Архитектонско урбанистички проекти
- Проекти за инфраструктура

2. Планирани активности

Урбанистичко планирање

I. Регулациски планови

II. Детални урбанистички планови

III. Урбанистички планови за село

IV. Урбанистичко планска и проектна документација

II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

После точка 23, се додава една (1) нова точка, точка 24

24	ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 4.2.5, ФОРМИРАН СО РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН ЗА ГУП НА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 4, БЛОК 4.2, ОПШТИНА ПРИЛЕП	6,6649 ха	Финансирано од правно лице
----	---	-----------	----------------------------

При изработка на ДУП за Четврт за граница на плански опфат да се земе границата на еден или повеќе блокови за детално планирање дефинирани во генералниот урбанистички план.

При измена и дополнување на ДУП се дозволува одредување на плански опфат чии граници се осовини на речни корита и улици од примарната или секундарната улична мрежа, кои се веќе дефинирани со постојна планска документација.

IV. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА И ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

После точка 15, се додава една (1) нова точка, точка 16

16	Проект за инфраструктура за 10(20) kV кабелска врска помеѓу раставувач 10(20) kV на постоен вод и ТС 10(20)/0.4 kV, КО Мало Коњари и КО Варош, Општина Пролеп	Финансирано од правни и физички лица
----	---	--------------------------------------

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ:

После точка 6, се додава една (1) нова точка, точка 7

7	АУП за препарцелација на две ГП - ГП27 и ГП28 во ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел со намена Г2,Г3,Г4 на КП 2027/1-дел, КП 2027/2дел и КП 2027/3-дел, КО Варош, Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
---	---	--------------------------------------

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

После точка 3, се додава една (1) нова точка, точка 4

4	ЛУПД за формирање на ГП со утврдување на услови за градба на објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори-сонце со намена Е2-комунална супраструктура со капацитет до 1 MW на КП 1388/1, КП 1388/2, КП 1391, КП 1392, КП 1393, КП 1394, КП 1395, КП 1396, КП 1397, КП 1398, КП 1406, КП 1407, КО Тополчани Општина Прилеп	Финансирано од правни и физички лица
---	---	--------------------------------------

3. Финансирање

За финансирање на Урбанистичките планови за село, наведени во оваа Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 година, се обезбедени средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, во согласност со законот.

За финансирање на останатите урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2020 година и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Број.09-887/34
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП
ЗА ГРАД ПРИЛЕП ЗА ЧЕТВРТ 7 ВО БЛОК 7.4, КО
ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/34
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 40, став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/14, 44/16, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), член 22 став 1, точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 5/02) и член 14, став 1, точка 1 и член 26 став 1 алинеја 46 од Статутот на општина Прилеп (Службен гласник на општина Прилеп 6/03), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 12.03.2020 донесе:

О Д Л У К А
за донесување на **Регулациски план на ГУП за**
град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 во БЛОК 7.4, КО
Прилеп, Општина Прилеп (во понатамошниот
текст: планот)

член 1

Согласно податоците од ГУП, Блок 7.4, во рамките на својот дефиниран опфат има површина од околу 7.30 ха. Опфатот се наоѓа во централниот дел од градежниот реон во Прилеп и истиот се граничи од југо запад со осовина на ул. "Сотка Ѓорѓиоски", од југо исток со ул. "Моша Пијаде (Александар Македонски)", од северо исток со ул. "Борка Талески", а од од северо запад со речното корито на река Ореовечка. Во рамките на четврт 7, блок 7.4 го зафаќа југоисточниот дел. Опфатот

е на просечна надморска висина од 650м, со благ пад кон југозапад и запад од околу 1% што е поволно за решавање на комунална инфраструктура. Опфатот е со трапезна форма, така што од северозападната страна опфатот по ул. "Кеј 9-ти Септември" (од страната на речното корито на река Ореовечка) е со должина од околу 289м, од северо источна страна по ул. "Борка Талески" е со должина од 195м, од југоисточната страна по ул. "Моша Пијаде" е во должина од 357м, а од југо западна страна по ул. "Сотка Ѓорѓиоски" е во должина од 283м. Дефинираниот опфат завршува од северо источната страна по осовина на ул. "Борка Талески" односно по к.п. 24144, од југоисточната страна по осовина на ул. "Моша Пијаде" (Александар Македонски) по к.п. 24005/1, од југо запад по осовина на ул. "Сотка Ѓорѓиоски" односно к.п. 24146, од северо запад по осовина на коритото на р. Ореовечка, односно по к.п. 23932/1. Вака дефинираниот опфат има површина од околу 7.30 ха.

член 2

Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози:

СОДРЖИНА

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ВОВЕД

1. ЦЕЛ НА ИЗРАБОТКА НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН НА ГУП
2. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН
3. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
4. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

5. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Географско и геодетско одредување на подрачјето на опфатот
5.2 Геолошки, педолошки, геомеханички и сеизмолошки карактеристики
5.3 Хидрографски и хидролошки карактеристики
5.4 Климатски карактеристики
5.5 Природни ресурси и богатства и заштитени еко системи и појави

6. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗЕЛЕНИЛОТО ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ, НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И НА ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМКА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ

9. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРА-СТРУКТУРА
9.1 Инфраструктура

10. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

11. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ

12. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО

13. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

14. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА ВРЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТАЦИОНАТА ОСНОВА (УСЛОВИ, МОЖНОСТИ И ПОГОДНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ)

ГРАФИЧКИ ДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Пошироко просторно опкружување.....
...M=25: 000
2. Извод од ГУП на град Прилеп.....
..M=1:5 000
3. Ажурирана геодетска подлога.....
...M=1:1 000
4. Инвентаризација на вкупниот изграден градежен фонд,
Комунална инфраструктура и физичка супраструктура.....M=1:1 000

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Вовед

1. ВИД НА ПЛАНОТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ПЛАНСКИ ПЕРИОД

1.1. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат

1.2. Текстуални одредби на план од повисоко ниво

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОЈНИОТ РАЗВОЈ

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НАМЕНСКА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПАРЦЕЛИРАНО ЗА ИЗГРАДБА И НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

3.1. Поделба на површините во Блок 7.4

3.2. Наменска употреба на градежното земјиште

3.3. Сообраќајно решение

3.4. Нивелманско решение

3.5. Хидротехничка инфраструктура

3.6. Електро – енергетска и ПТТ инсталации

3.7. Економско образложение

4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

6. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Билансни показатели

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

7.1. Заштита и спасување од пожари, експозиции и опасни материи

7.2. Заштита и спасување од урнатини

7.3. Заштита и спасување од поплави

7.4. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

7.5. Спасување од сообраќајни несреќи

7.6. Прва медицинска помош

7.7. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидитет

7.8. Мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата

7.9. Мерки за заштита на културното наследство

ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

1. План на намена на земјиштето и градбите.....M=1:1 000

2. Регулациски план.....
..M=1:1 000

3. Сообраќаен и нивелациски план.....M=1:1 000

4. Инфраструктурен план.....M=1:1 000

5. Синтезен план.....
.....M=1:1 000

Графичките прилози, текстуалниот дел и параметрите за уредување на просторот се составен дел на планот, направени според Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/14, 44/16, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),

Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура ("Службен весник на РМ" бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.142/15, 217/15, 22/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).

член 3

Одлуката за донесување на регулацискиот план, задолжително се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп, како донесувач на Регулацискиот план.

член 4

Советот на Општина Прилеп е должен примерок од донесениот регулациски план во електронска форма да го објави на веб страната на општината.

член 5

Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општина Прилеп.

член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп, а ќе започне да се применува по прикачување на истата во информацискиот систем е-урбанизам, од страна на Советот на Општина Прилеп и по извршеното дигитално преклопување на урбанистичкиот план од страна на Агенцијата за катастар на недвижности.

Број.09-887/35
12.03.2020 година
ПРИЛЕП

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1447-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АЛИЈА БАЈРАМОСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија Бајрамоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/35
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија Бајрамоски.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/36
12.03.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.4776 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
АНДРИАНО ПАЖЕСКИ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од Андриано Пажески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/36
12.03.2020 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од Андриано Пажески.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4776 - КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/37
12.03.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.4784 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД БОЈА
БОЈОВСКИ**

Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја Бојовски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/37
12.03.2020 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја Бојовски.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/38
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.381 - КО ЧУМОВО, НА БАРАЊЕ ОД ЖАРКО ТАЛЕСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко Талески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/38
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко Талески.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/39
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2561/1 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ ОД ЈОВАН
МИТРЕВСКИ И МИЦЕ ГЕНЕВ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од Јован Митревски и Мице Генов, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/39
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од Јован Митревски и Мице Генов.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/40
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.1998 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД ЉУПЧЕ
ПЕТРЕСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче Петрески, за 2020 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/40
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче Петрески.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/41
12.03.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.720/1 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД САФЕТ АЈВАЗОСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од Сафет Ајвazosки, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/41
12.03.2020 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од Сафет Ајвazosки.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број.09-887/42
12.03.2020 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2945 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД СТЕВАН
БАЗЕРКОСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2945-КО Присад, на барање од Стеван Базеркоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/42
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2945-КО Присад, на барање од Стеван Базеркоски.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2945-КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/43
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.620 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД ТРАЈКО
АТАНАСОСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП.бр.620 - КО Селце, на барање од Трајко Атанасоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/43
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36

став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП

бр.620 - КО Селце, на барање од Трајко

Атанасоски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.620 - КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/44
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.3296 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН
БОШЕСКИ И ГОЦЕ БОШЕСКИ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување

на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на барање од Зоран Бошески и Гоце Бошески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/44
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на барање од Зоран Бошески и Гоце Бошески.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/45
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА
ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ВО
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА СОУ „РИСТЕ
РИСТЕСКИ-РИЧКО“-ПРИЛЕП

1.Решението за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/45
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа на РМ (“Службен весник на Република Македонија”бр.5/2002) а в.в. со член 88 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп

1.Со ова Решение се разрешува Зоран Андреевски од член во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп врз основ на барање на СОУ “Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп бр.03-122/1 од 20.02.2020 година по претходно доставено барање од УО на СОУ “Ристе Ристески-Ричко“ бр.02-104/6 од 14.02.2020.

2.За претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп се именува Маја Црвенкоска, дипломиран соло пеач и мандатот на именуваниот трае до истекот на мандатот на именуваните претставници согласно решение бр. 35–2484/15 од 14.12.2017 година.

3.Решението да се достави до именуваниот, СОУ “Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

4.Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-887/46
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ КОИ
ПРИСУСТВУВААТ ПРИ СКЛУЧУВАЊЕ НА
БРАКОВИ ВО ПРИЛЕП И МК ПЛЕТВАР, МК
ТРОЈАЦИ, И МК СТАРО ЛАГОВО

1.Решението за измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/46
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 26 став 1 алинеа 47 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008),Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово

1.Со ова Решение се врши измена и дополнување на **Решението** за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово број 35-2056/11 од 10.11.2017 година, така што во точка еден се дополнува уште еден член.

2.За нов член се именува Зорица Кочоска.

3.Решението да се достави до именованата, архивата, Градоначалникот на Општина Прилеп, ПС - Прилеп и Министерство за правда - ПЕ Прилеп.

4.Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/47
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП
БР.2989 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД СТОЈАН
БЛАЖЕСКИ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош, на барање од Стојан Блажески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08-889/47
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош, на барање од Стојан Блажески.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 09-887/48
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА
ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО СОГЛАСНО ГУП, НА ОБЈЕКТ БР.1, НА КП
БР.23319,-КО ПРИЛЕП, ОД ШИФРА Д ЗЕЛЕНИЛО И
РЕКРЕАЦИЈА ВО А4-3 ВИКЕНД КУЌА НА БАРАЊЕ НА
ЛИЦЕТО НИКОЛА БОГДАНОСКИ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација во А4-3 викенд куќа на барање на лицето Никола Богданоски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/48
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 12.03.2020 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација во А4- 3 викенд куќа, на барање на лицето Никола Богданоски.

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација во А4- 3 викенд куќа.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-887/49
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ И ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТНА АПЛИКАЦИЈА „ПОДОБРУВАЊЕ НА АТРАКТИВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА ВО ПЕЛАГОНСКИОТ РЕГИОН И РЕГИОНОТ НА ФЛОРИНА“

1.Одлуката за утврдување на приоритет и давање на согласност за учество во проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и Регионот на Флорина“, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08-889/49
12.03.2020 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 5/2002) и член 14 став 1 точка 4 и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на општина Прилеп (“Службен гласник на општина Прилеп” 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 12.03.2020 година донесе:

ОДЛУКА

За утврдување на приоритет и давање на согласност за учество во проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и Регионот на Флорина“

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет и се дава согласност за учество во проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и регионот на Флорина“, за аплицирање во рамки на ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична

соработка „Грција - Република Северна Македонија 2014-2020“ која е прекугранична програма за европска територијална соработка кофинансирана од Европската унија во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 09-887/50
12.03.2020 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
м-р Миле Талевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 12.03.2020 година

1. Одлука за донесување на локални мерки и препораки за заштита на населението од Пандемија на COVID-19 (корона вирус), на територијата на Општина Прилеп.....стр.1
2. Годишна сметка на Буџетот на Општина Прилеп за 2019 година.....стр.4
3. Годишен извештај на Општина Прилеп за 2019 година.....стр.10
4. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година.....стр.98
5. Одлука за давање на согласност на Годишниот Извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад во Општина Прилеп за 2019 година.....стр.114
6. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“-Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.....стр.114
7. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈКП „Комуналец“-Прилеп, за 2019 година.....стр.115
8. Одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП „Пазари“-Прилеп, за 2019 година.....стр.115
9. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Пазари“-Прилеп за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 година.....стр.116
10. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за 2019 година.....стр.117
11. Одлука за давање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.....стр.117
12. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП за ПУП Прилеп за 2020 година.....стр.118
13. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУДГ „Наша иднина“-Прилеп, за 2019 година.....стр.118
14. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“-Прилеп, за 2019 година.....стр.119
15. Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, со Финансиски извештај за 2019 година.....стр.119
16. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, за 2019 година.....стр.120

17. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка”- Прилеп, за 2019 година.....стр.120
18. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Рампо Левката”-Прилеп, за 2019 година.....стр.121
19. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кочо Рацин”- Прилеп, за 2019 година.....стр.121
20. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Блаже Конески”-Прилеп, за 2019 година.....стр.122
21. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Добре Јованоски”-Прилеп, за 2019 година.....стр.122
22. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Гоце Делчев” Прилеп, за 2019 година.....стр.123
23. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Климент Охридски” Прилеп, за 2019 година.....стр.123
24. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане”- Прилеп, за 2019 година.....стр.124
25. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Кирил и Методиј” с.Канатларци-Прилеп, за 2019 година.....стр.124
26. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур” с.Мало Коњари-Прилеп, за 2019 година.....стр.125
27. Одлука за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Круме Волнароски” с.Тополчани-Прилеп, за 2019 година.....стр.125
28. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ѓорче Петров” Прилеп, за 2019 година.....стр.126
29. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Ристе Ристески -Ричко” Прилеп, за 2019 година.....стр.126
30. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Орде Чопела”-Прилеп, за 2019 година.....стр.127
31. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОУ Гимназија „Мирче Ацев”- Прилеп, за 2019 година.....стр.127
32. Одлука за усвојување на Годишните сметки на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски- Питу”-Прилеп,за 2019 година.....стр.128
33. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2020 година.....стр.129
34. Одлука за донесување на Регулациски план на ГУП за град Прилеп за ЧЕТВРТ 7 во БЛОК 7.4, КО Прилеп, Општина Прилеп.....стр.131
35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Алија Бајрамоски.....стр.133

36. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на на КП бр.4776 - КО Прилеп, на барање од Андриано Пажески.....стр.134
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4784 - КО Прилеп, на барање од Боја Бојовски.....стр.135
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.381 - КО Чумово, на барање од Жарко Талески.....стр.135
39. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2561/1 - КО Ореовец, на барање од Јован Митревски и Мице Генов.....стр.136
40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1998-КО Присад, на барање од Љупче Петрески.....стр.137
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.720/1 - КО Прилеп, на барање од Сафет Ајвазоски.....стр.137
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2945-КО Присад, на барање од Стеван Базеркоски.....стр.138
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП.бр.620 - КО Селце, на барање од Трајко Атанасоски.....стр.138
44. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3296 - КО Варош, на барање од Зоран Бошески и Гоце Бошески.....стр.139
45. Решение за разрешување и именување на претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ “Ристе Ристески-Ричко”- Прилеп.....стр.140

46. Решение за измена и дополнување на Решението за именување членови на Советот кои присуствуваат при склучување на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово.....*стр.140*
47. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2989-КО Варош, на барање од Стојан Блажески.....*стр.141*
48. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето согласно ГУП, на објект бр.1, на КП бр.23319, -КО Прилеп, од шифра Д зеленило и рекреација во А4-3 викенд куќа на барање на лицето Никола Богданоски.....*стр.142*
49. Одлука за утврдување на приоритет и давање на согласност за учество во проектната апликација „Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот преку подобрување на вработливоста во Пелагонискиот регион и Регионот на Флорина“.....*стр.142*

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци